

# Службен весник на Република Македонија

Број 163

26 ноември 2013, вторник

година LXIX

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3868. Закон за дополнување на Законот за генетски модифицирани организми.....	4	3877. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	13
3869. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата.....	4	3878. Закон за изменување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем.....	20
3870. Закон за изменување на Законот за заштита од бучава во животната средина.....	5	3879. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешната пловидба.....	21
3871. Закон за изменување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.....	6	3880. Закон за изменување и дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.....	27
3872. Закон за изменување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување.....	6	3881. Закон за изменување и дополнување на Законот за комунални дејности.....	28
3873. Закон за изменување и дополнување на Законот за водите.....	7	3882. Закон за изменување на Законот за жичари и ски - лифтови.....	30
3874. Закон за изменување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух.....	9	3883. Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води.....	31
3875. Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.....	9	3884. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.....	31
3876. Закон за изменување на Законот за железничкиот систем.....	13		

	Стр.		Стр.
3885. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта .....	34	3906. <b>Одлука</b> за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Институтот за акредитација на Република Македонија...	85
3886. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот .....	35	3907. <b>Одлука</b> за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца-детска градинка „Грин Хаус“ во Скопје.....	85
3887. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за домување .....	43	3908. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Институт за јавно здравје на Република Македонија .....	86
3888. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота .....	47	3909. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ „Центар за стручно образование и обука“ - Скопје.....	86
3889. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги .....	51	3910. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за млади и спорт .....	86
3890. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај .....	54	3911. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски-Државен комунален инспекторат.....	86
3891. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање .....	58	3912. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за транспорт и врски-Државен комунален инспекторат .....	87
3892. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за градење .....	66	3913. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за финансии-Управа за финансиско разузнавање...	87
3893. <b>Закон</b> за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште.....	75	3914. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда-Управа за извршување на санкции .....	87
3894. <b>Указ</b> бр. 52 од 25 ноември 2013 година од Претседателот на Република Македонија.....	81	3915. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за правда-Управа за извршување на санкции .....	87
3895. <b>Указ</b> за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово.....	81	3916. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	88
3896. <b>Одлука</b> за отгуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија .....	81	3917. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	88
3897. <b>Одлука</b> за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Судски буџетски совет .....	81	3918. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	88
3898. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на Секретаријатот за европски прашања .....	82	3919. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	88
3899. <b>Одлука</b> за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – варовник на Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ - КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица Тетово на локалитетот „с.Чајле“, општина Гостивар .....	82		
3900. <b>Одлука</b> за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „СНЕЖАНА –БЛАНШНЕЖ“ во Скопје.....	83		
3901. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.....	83		
3902. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување .....	84		
3903. <b>Одлука</b> за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на општина Василево.....	84		
3904. <b>Одлука</b> за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана .....	84		
3905. <b>Одлука</b> за продажба на недвижна ствар .....	84		

	Стр.		Стр.
3920. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој .....	88	3936. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2013 година .....	96
3921. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното обвинителство на Република Македонија.....	89	3937. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за обезбедување инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година .....	96
3922. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ Центар за образование на возрастните - Скопје.....	89	3938. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година....	96
3923. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство.....	89	3939. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година .....	98
3924. <b>Одлука</b> за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за здравство .....	89	3940. <b>Програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2013 година....	99
3925. <b>Одлука</b> за доделување на средства на Државниот студентски центар „Скопје” - Скопје .....	90	3941. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за остварување на научноистражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија за 2013 година .....	99
3926. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Државниот испитен центар .....	90	3942. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година .....	101
3927. <b>Одлука</b> за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на регионален пат Р29272 (стара ознака Р-102) од с.Опае до граница со Република Косово .....	90	3943. <b>Годишна програма</b> за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година .....	102
3928. <b>Одлука</b> за давање одобрение за основање на приватна установа за деца-детска градинка „Црвенкапа“ во Скопје.....	93	3944. <b>Објава</b> од Министерството за надворешни работи .....	102
3929. <b>Одлука</b> за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Министерство за транспорт и врски.....	93	3945. <b>Правилник</b> за начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува инспектор.....	102
3930. <b>Одлука</b> за предавање на недвижност- градежно земјиште во владение на Министерство за транспорт и врски.....	94	3946. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	105
3931. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	94	3947. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	105
3932. <b>Решение</b> за разрешување од должноста заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	95	3948. <b>Решение</b> од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	105
3933. <b>Решение</b> за именување заменик на директорот на Управата за јавни приходи.....	95	3949. <b>Одлука</b> за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	106
3934. <b>Решение</b> за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје- Прилеп.....	95	<b>Огласен дел</b> .....	1-84
3935. <b>Програма</b> за изменување на Програмата за лекување на ретки болести во Република Македонија за 2013 година.....	95		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА

3868.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за генетски модифицирани организми, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4553/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Горге Иванов, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН  
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

## Член 1

Во Законот за генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008), во членот 69 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Во вршењето на инспекцискиот надзор, покрај одредбите на овој закон се применуваат и одредбите од Законот за инспекциски надзор.“

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

## L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ORGANIZMA TË  
MODIFIKUAR GJENETIKISHT

## Neni 1

Në Ligjin për organizma të modifikuar gjenetikisht („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 35/2008), në nenin 69 pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

„(7) Në kryerjen e mbikëqytjes inspektuese, krahas dispozitave të këtij ligji zbatohen edhe dispozitat e Ligjit për mbikëqytje inspektuese.“

## Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, e do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

3869.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4554/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Горге Иванов, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

## Член 1

Во Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 и 13/13), членот 170 се менува и гласи:

„(1) Државен инспектор може да биде лице кое:  
- е државјанин на Република Македонија,  
- е полнолетен,  
- има општа здравствена способност,  
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од една од следниве области: дипломиран биолог, дипломиран биолог - еколог, дипломиран биотехнолог, дипломиран географ, дипломиран геолог, дипломиран шумарски инженер, дипломиран инженер агроном, дипломиран инженер по хортикултура и доктор по ветеринарна медицина, што се докажува со уверение,

- има пет години работно искуство во областа на животната средина,

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење и тоа еден од следниве:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
- 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
- 3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.

(2) Службеното својство на државниот инспектор се докажува со легитимација чија форма, содржина и образец ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) При вршењето на инспекцискиот надзор државниот инспектор е должен да ја покаже службената легитимација од ставот (2) на овој член.“

## Член 2

Во членот 174-а став (1) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

## Член 3

Подзаконскиот пропис од овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR MBROJTJE TË NATYRËS**

## Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje të natyrës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12 dhe 13/13) neni 170 ndryshohet si vijon:

"(1) Inspektor shtetëror mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka marrë së paku 300 kredit sipas SETK ose shkallë të përfunduar VII/1 në një prej sferave si vijon: biolog i diplomuar, biolog-ekolog i diplomuar, bioteknolog i diplomuar, gjeograf i diplomuar, gjeolog i diplomuar, inxhinier i diplomuar i pylltarisë, inxhinier agronom i diplomuar, inxhinier i diplomuar për hortikulturë, doktor i mjekësisë veterinarë, që dëshmohe me certifikatë,

- ka pesë vjet përvojë pune në sferën e mjedisit jetësor,

- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës,

- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, përkatesisht një prej këtyre në vijim:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;

2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

3) ECDL: Core – të dhënë,

- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës nëpërmjet dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues.

(2) Cilësia zyrtare e inspektorit shtetëror dëshmohe me legjitimacion, formën, përmbajtjen dhe formularin e të cilit i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(3) Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorit shtetëror është i obliguar ta tregojë legjitimacionin zyrtar nga paragrafi (2) i këtij neni."

## Neni 2

Në nenin 174-a paragrafi (1) fjalët: "Komisionin për Vendimmarrje ndaj ankesës i formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

## Neni 3

Rregulla nënligjore e këtij ligji do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

## 3870.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за заштита од бучава во животната средина, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07- 4555/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА  
ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА**

## Член 1

Во Законот за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 79/2007, 124/10 и 47/11), во членот 52 став (3) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба во органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (4) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје, согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

## Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJE  
NGA ZHURMA NË MJEDISIN JETËSOR**

## Neni 1

Në Ligjin për mbrojtje nga zhurma në mjedisin jetësor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 79/2007, 124/10 dhe 47/11), në nenin 52 paragrafi (3)

фјалет: „Комисиони për vendimmarrje për ankesa në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, i formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor“ zëvendësohen me фјалет: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Нë paragrafin (4) фјалет: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa të komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit i formuar nga kryetari i komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me фјалет „Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

#### Нени 2

Кы лигй хын në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Мақедонисë“, ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

#### 3871.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4556/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ОТПАДНИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

#### Член 1

Во Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ број 140/10, 47/11, 148/11 и 39/12), во членот 46 став (4) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

#### Член 2

Во членот 48 став (4) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

#### Член 3

Во членот 50 став (2) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалби формирана согласно со Законот за Државен пазарен инспекторат“ се заменуваат со

зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

#### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ME BATERI DHE AKUMULATORË DHE BATERI DHE AKUMULATORË TË HEDHUR

#### Нени 1

Нë Ligjin për menaxhim me bateri dhe akumulatorë dhe bateri dhe akumulatorë të hedhur („Gazeta Zyrtare e Republikës së Мақедонисë“ numër 140/10, 47/11, 148/11 dhe 39/12), në nenin 46 paragrafi (4) фјалет: "Komisioni për vendimmarrje për ankesa i formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor zëvendësohen me фјалет: „Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

#### Нени 2

Нë nenin 48 paragrafi (4) фјалет: „Komisioni për vendimmarrje për ankesa i komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit i formuar nga kryetari i komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor“ zëvendësohet me фјалет: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

#### Нени 3

Нë nenin 50 paragrafi (2) фјалет: „Komisioni për vendimmarrje për ankesa i formuar në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Tregut zëvendësohen me фјалет „Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

#### Нени 4

Кы лигй хын në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Мақедонисë“, ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

#### 3872.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4557/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ**  
**СО ПАКУВАЊЕ И ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република Македонија“ број 161/2009, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12 и 39/12), во членот 47 став (3) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 2

Во членот 49 став (2) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 3

Во членот 51 став (2) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за Државен пазарен инспекторат“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

**L I G J**

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ME**  
**PAKETIM DHE HEDHURINA NGA PAKETIMI**

Neni 1

Me Ligjin për menaxhim me paketim dhe hedhurina nga paketimi ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 161/2009, 17/11, 47/11, 136 /11, 6/12 dhe 39/12), në nenin 47 paragrafi (3) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa të formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Neni 2

Në nenin 49 në paragrafin (2) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa të komunës, të komunës së Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, të formuar nga kryetari i komunës, i komunës së Qytetit të Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit të formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Neni 3

Në nenin 51 paragrafi (2) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa i formuar në pajtim me Ligjin për inspektoratin Shtetëror të Tregut" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

**3873.**

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ**  
**И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за водите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4558/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ**  
**ЗА ВОДИТЕ**

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ број 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12 и 23/13), во членот 231 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Работите на водостопански инспектор ги врши дипломиран градежен инженер кој:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетен,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од горенаведената област, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во областа на животната средина,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
  - 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
  - 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
  - 3) ECDL: Core - положен,
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

Член 2

Во членот 236 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Покрај одредбите од овој закон, при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторите од ставовите (1) и (2) на овој член соодветно ги применуваат и одредбите од Законот за инспекциски надзор.“

## Член 3

Во членот 237 став (2) на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „и Законот за инспекциски надзор“.

## Член 4

Во членот 240 став (1) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба во органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (2) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (3) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за санитарна и здравствена инспекција“ се заменуваат со зборовите „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (4) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за безбедност на храната“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (5) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалби формирана согласно со Законот за Државниот инспекторат за земјоделство“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

## Член 5

Во членот 245 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за дејствијата од ставот (1) на овој член.“

Во ставот (4) кој станува став (5) сврзникот „и“ по бројот „(2)“ се брише, а по бројот „(3)“ се додава бројот „и (4)“.

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (6), (7), (8) и (9).

## Член 6

Во членот 246 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Глоба во износ од 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за сторен прекршок на физичко лице, ако:

1) вади песок, чакал и камен од мала вредност во обем до 2 м<sup>3</sup> од коритата и бреговите на површинските водни тела без дозвола (член 142).“

Во ставот (2) кој станува став (3) бројот „(1)“ се заменува со броевите „(1) и (2)“.

Во ставот (3) кој станува став (4) бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“.

Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (5), (6) и (7).

Во ставот (7) кој станува став (8) бројот „(1)“ се заменува со броевите „(1) и (2)“, а бројот „(2)“ се заменува со бројот „(3)“.

Ставот (8) станува став (9).

## Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

L I G J  
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR  
UJËRA

## Neni 1

Në Ligjin për ujëra (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 87/2008, 6/2009, 161/2009, 83/10, 51/11, 44/12 dhe 23/13) në nenin 231 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“(1) Punët e inspektorit të ekonomisë ujore i kryen inxhinier i diplomuar i ndërtimtarisë i cili është:

- shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është kumtuar aktgjykim i plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të kryer VII/1 nga sfera e lartpërmendur, që dëshmohet me certifikatë,

- ka pesë vjet përvojë pune në sferën e mjedisit jetësor,
- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin e sistematizimit të vendeve të punës,

- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, përkatësisht një prej këtyre në vijim:

1) Certiport IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;

2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

3) ECDL: Core – të dhënë,

- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës nëpërmjet dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat që kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues.”

## Neni 2

Në nenin 236 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Krahas dispozitave të këtij ligji, gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektorët nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni në mënyrë adekuate i zbatojnë edhe dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.”

## Neni 3

Në nenin 237 paragrafi (2) në fund të fjalisë shtohen fjalët: “dhe Ligjit për mbikëqyrje inspektuese”.

## Neni 4

Në nenin 240 paragrafi (1) fjalët: “Komisionin për vendimmarrje për ankesë në organin e administratës shtetërore për punë nga sfera e mjedisit jetësor, të formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë”.

Në paragrafin (2) fjalët: “Komisionin për vendimmarrje ndaj ankesës të komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit të formuar nga ana e kryetarit të komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë”.

Në paragrafin (3) fjalët: “Komisionin për vendimmarrje ndaj ankesës të formuar në pajtim me Ligjin për inspeksion sanitar dhe shëndetësor” zëvendësohen me fjalët: “Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë”.

Në paragrafin (4) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje ndaj ankesës të formuar në pajtim me Ligjin për siguri të ushqimit" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Në paragrafin (5) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje ndaj ankesës të formuar në pajtim me Ligjin për Inspektoratin Shtetëror të Bujqësisë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

#### Neni 5

Në nenin 245 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Gjobë në shumë prej 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet personit fizik për veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni."

Në paragrafin (4) që bëhet paragraf (5) lidhëza "dhe" pas numrit "(2)" shlyhet, kurse pas numrit "(3)" shtohen fjalët: "dhe (4)".

Paragrafët (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (6), (7), (8) dhe (9).

#### Neni 6

Në nenin 246 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Gjobë në shumë prej 600 euro në kundërvlerë me denarë do t'i kumtohet personit fizik për kundërvajtje të kryer, nëse:

1) nxjerr rërë, çakëll dhe gurë me vlerë të vogël në vëllim deri 2 m<sup>3</sup> nga shtretërit dhe brigjet e trupave ujorë sipërfaqësorë pa leje (neni 142)".

Në paragrafin (2) që bëhet paragraf (3) numri "(1)" zëvendësohet me fjalët: "(1) dhe (2)".

Në paragrafin (3) që bëhet paragraf (4) numri "(2)" zëvendësohet me numrin "(3)".

Paragrafët (4), (5) dhe (6) bëhen paragrafë (5), (6) dhe (7).

Në paragrafin (7) që bëhet paragraf (8) numri "(1)" zëvendësohet me fjalët: "(1) dhe (2)", kurse numri "(2)" zëvendësohet me numrin "(3)".

Paragrafi (8) bëhet paragraf (9).

#### Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

### 3874.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за квалитет на амбиентниот воздух, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4559/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
Горге Иванов, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.

#### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

#### Член 1

Во Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ број 67/2004, 92/2007, 35/10, 47/11 и 59/12), во членот 71 став (1) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (2) зборовите: „Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

#### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR KUALITETIN E AJRIT TË AMBIENTIT

#### Neni 1

Në Ligjin për kвалитетin e ajrit të ambientit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2004, 92/2007, 35/10, 47/11 dhe 59/12), në nenin 71 në paragrafin (1) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa i formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Në paragrafin (2) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa të komunës, të komunës së Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, të formuar nga kryetari i komunës, i komunës së Qytetit të Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

#### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

### 3875.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4566/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА И ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА**

Член 1

Во Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ број 6/12), во членот 20 став (2) по зборовите: „Транспортот на“ се додават зборовите: „одделно собраната“.

Ставот (8) се менува и гласи:

„При примање и предавање на отпадната опрема за повторна употреба како цел уред, како и при примање и предавање за повторна употреба на делови и материјали од отпадната опрема одделени при третман на отпадната опрема се пополнува изјава за примање и предавање на отпадна опрема.“

По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:

„(9) Изјавата од ставот (8) на овој член ја пополнуваат правни и физички лица кои имаат дозвола за складирање, третман и/или преработка на отпадната опрема.“

„(10) Изјавата од ставот (8) на овој член правните и физичките лица од ставот (9) на овој член се должни да ја чуваат пет години сметано од денот на нејзиното издавање.“

Во ставот (9) кој станува став (11) зборовите: „потврдата од ставот (1)“ се заменуваат со зборовите: „изјавата од ставот (8)“, а зборовите: „потврда за примопредавање“ се заменуваат со зборовите: „изјава за примање и предавање на отпадна опрема“.

Член 2

Во членот 21 став (2) алинеја 4 сврзниците „и/или“ се заменуваат со сврзникот „и“.

Член 3

Во членот 25 став (1) зборовите: „во соработка со овластениот собирач“ се бришат.

Член 4

Во членот 28 став (4) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (2) и (3)“.

Во ставот (5) зборовите: „ставот (2)“ се заменуваат со зборовите: „ставовите (2) и (3)“.

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:  
„(10) Формата и содржината на потврдата од ставот (9) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.“

Ставовите (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26) и (27) стануваат ставови (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) и (28).

Член 5

Во членот 35 став (5) зборовите: „во килограми изразена количина на отпадна опрема“ се заменуваат со зборовите: „за отпадната опрема“, а зборовите: „потврда за примопредавање на отпадна опрема“ се заменуваат со зборовите: „изјава за примање и предавање на отпадна опрема“.

Член 6

Во членот 38 став (1) точка 4 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 5, која гласи:

„5) количината на одделно собраната отпадна опрема по категории која е извезена и“.

Точката 5 станува точка 6.

Член 7

Во членот 39 став (1) зборовите: „транспорт и собирање и привремено“ се заменуваат со зборовите: „собирање и“.

Во ставот (2) зборовите: „изразена во килограми“ се бришат.

Во ставот (5) зборовите: „органот за вршење на стручни работи во животната средина, како и до“ се бришат.

Во ставот (6) зборовите: „потврдата за примопредавање на отпадна опрема“ се заменуваат со зборовите: „изјава за примање и предавање на отпадна опрема“.

Член 8

По членот 41 се додаваат два нови члена 41-а и 41-б, кои гласат:

„Член 41-а

Обврска за начинот на пресметување, уплатување како и за водење на евиденција за пресметаниот и уплатениот надоместок

(1) Производителот кој пушта на пазар во Република Македонија опрема и производителот кој како краен корисник увезува опрема во Република Македонија (во натамошниот текст: обврзник) е должен надоместокот од членот 41 став (2) од овој закон навремено и правилно да го пресметува и уплатува, како и да води, одржува и чува уредна и точна евиденција за пресметаниот и уплатен надоместок.

(2) Врз основа на евиденцијата од ставот (1) на овој член, обврзникот составува и на секои три месеци доставува до стручниот орган пресметка за уплатениот надоместок на посебен образец.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина го пропишува начинот за водење, одржување и чување на евиденцијата од ставот (1) на овој член, како и формата и содржината на образецот од ставот (2) на овој член.“

Член 41-б

Надзор на пресметан и уплатен надоместок

(1) Надзор на пресметаниот и уплатениот надоместок, ослободување од плаќање на надоместокот, како и за почитување на роковите за уплатување на надомес-

тоците ги врши Државниот инспекторат за животна средина преку државните инспектори за животна средина.

(2) За извршениот надзор од ставот (1) на овој член државниот инспектор за животна средина донесува решение.

(3) Против решението од ставот (2) на овој член незадоволната страна има право да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(4) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е утврдено враќање на платениот надоместок, државниот инспектор за животна средина е должен решението да го достави до Министерството за финансии заради негова реализација.

(5) Во случај кога со решение од ставот (2) на овој член, кое е конечно во управна постапка, е утврдено дека обврзникот треба да плати надоместок, државниот инспектор за животна средина е должен решението да го достави до обврзникот кој е должен да го плати надоместокот во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(6) Во случаите од ставот (5) на овој член, кога обврзникот не го платил надоместокот како што е утврдено во решението од ставот (2) на овој член, државниот инспектор за животна средина е должен решението да го достави до органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.

#### Член 9

Во членот 47 ставот (7) се брише.

#### Член 10

Во членот 53 став (4) заборвите: "Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина се заменуваат со зборовите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

Во ставот (5) зборот "Комисијата" се заменува со заборвите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

#### Член 11

Во членот 55 став (4) зборовите: "Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје согласно со Законот за животната средина" се заменуваат со зборовите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

Во ставот (5) зборот "Комисијата" се заменува со заборвите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

#### Член 12

Во членот 57 став (3) заборвите: "Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина" се заменуваат со зборовите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

Во ставот (5) зборот "Комисијата" се заменува со заборвите: "Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен".

#### Член 13

Во членот 80 став (1) зборовите: „точка 1“ се бришат.

#### Член 14

Во членот 82 бројот "21" се заменува со бројот "22".

#### Член 15

Прописите утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членовите 8 (41-б став (3)), 10, 11 и 12 од овој закон, ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

### L I G J

## PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ME PAJISJE ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE DHE PAJISJE ELEKTRIKE DHE ELEKTRONIKE TË HEDHUR

#### Neni 1

Në Ligjin për menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe pajisje elektrike dhe elektronike të hedhur ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 6/12) në nenin 20 në paragrafin (2) pas fjalëve: "Transporti i" shtohen fjalët: "të mbledhur veç e veç".

Paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Gjatë pranimit dhe dorëzimit të pajisjes së hedhur për ripërdorim si aparat i plotë, si dhe gjatë pranimit dhe dorëzimit të pjesëve dhe materialeve nga pajisja e hedhur, të ndara gjatë trajtimit të pajisjes së hedhur plotësohet deklarata për pranimin dhe dorëzimin e pajisjes së hedhur".

Pas paragrafit (8) shtohen dy paragrafë të rinj (9) dhe (10), si vijojnë:

"(9) Deklaratën nga paragrafi (8) i këtij neni, e plotësojnë personat fizikë dhe juridikë që kanë leje për magazinim, trajtim dhe/ose përpunim të pajisjes së hedhur.

(10) Deklaratën nga paragrafi (8) i këtij neni personat juridikë dhe fizikë nga paragrafi (9) i këtij neni janë të obliguar që ta ruajnë pesë vite duke llogaritur nga dita e dhënies së saj."

Në paragrafin (9) i cili bëhet paragraf (11) fjalët: "vërtetimin nga paragrafi (1)" zëvendësohen me fjalët: "deklaratën nga paragrafi (8)" dhe fjalët: "vërtetimit për pranidorezim" zëvendësohen me fjalët: "deklaratës për pranimin dhe dorëzimin e pajisjes së hedhur".

#### Neni 2

Në nenin 21 paragrafi (2) alineja 4 lidhëzat "dhe/ose" zëvendësohet me lidhëzën "dhe".

#### Neni 3

Në nenin 25 paragrafi (1) fjalët: "në bashkëpunim me grumbulluesin e autorizuar," shlyhen.

#### Neni 4

Në nenin 28 paragrafi (4) fjalët: "paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (2) dhe (3)".

Në paragrafin (5) fjalët: "paragrafi (2)" zëvendësohen me fjalët: paragrafët (2) dhe (3)".

Pas paragrafit (9) shtohet paragraf i ri (10) si vijon:

"(10) Formën dhe përmbajtjen e vërtetimit nga paragrafi (9) i këtij neni e përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor".

Paragrafët: (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26) dhe (27) bëhen paragrafë: (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27) dhe (28).

## Neni 5

Në nenin 35 paragrafi (5) fjalët: "sasi të shprehur në kilogramë të pajisjes së hedhur" zëvendësohen me fjalët: "për pajisjen e hedhur" dhe fjalët: "vërtetim për pranimdorëzim të pajisjes së hedhur" zëvendësohen me fjalët: "deklaratë për pranimin dhe dorëzimin e pajisjes së hedhur".

## Neni 6

Në nenin 38 paragrafi (1) pika 4 lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet pikë e re 5, si vijon:

"5) sasinë e pajisjes së hedhur të mbledhur veçmas sipas kategorisë që është eksportuar dhe".

Pika 5 bëhet pikë 6.

## Neni 7

Në nenin 39 paragrafi (1) fjalët: "transport, grumbullim dhe të përkohshëm" zëvendësohen me fjalët: "grumbullim dhe".

Në paragrafin (2) fjalët: "të shprehur në kilogramë" shlyhen.

Në paragrafin (5) fjalët: "organi për kryerjen e punëve profesionale në mjedisin jetësor si dhe te" shlyhen.

Në paragrafin (6) fjalët: "vërtetimi për pranimdorëzim të pajisjes së hedhur" zëvendësohen me fjalët "deklarata për pranimin dhe dorëzimin e pajisjes së hedhur".

## Neni 8

Pas nenit 41 shtohen dy nene të reja 41-a dhe 41-b, si vijojnë:

## "Neni 41-a

Obligimi për mënyrën e përllogaritjes, pagesës si dhe për mbajtjen e evidencës për kompensimin e përllogaritur dhe të paguar

(1) Prodhuesi i cili lëshon në treg në Republikën e Maqedonisë pajisje dhe prodhuesi i cili si shfrytëzues i fundit importon pajisje në Republikën e Maqedonisë (në tekstin e mëtejme: "detyrësi") është i obliguar që kompensimin nga neni 41 paragrafi (2) të këtij ligji, ta përllogaritë dhe ta paguajë me kohë dhe në mënyrë të drejtë si dhe të mbajë, mirmbajë dhe ruajë një evidencë të rregullt dhe të saktë për kompensimin e përllogaritur dhe të paguar.

(2) Në bazë të evidencës nga paragrafi (1) i këtij neni, detyrësi përpilon dhe në çdo tre muaj dorëzon te organi profesional përllogaritje për kompensimin e paguar në formular të veçantë.

(3) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e mjedisit jetësor i përcakton mënyrën e mbajtjes, mirëmbajtjes dhe ruajtjes së evidencës nga paragrafi (1) i këtij neni si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit nga paragrafi (2) i këtij neni."

## Neni 41-b

Mbikëqyrja e kompensimit të përllogaritur dhe të paguar

(1) Mbikëqyrje mbi kompensimin e përllogaritur dhe të paguar, lirin nga pagesa e kompensimit, si dhe për respektimin e afateve për pagesën e kompensimeve i kryen Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor përmes inspektorëve shtetërorë të mjedisit jetësor.

(2) Për mbikëqyrjen e realizuar nga paragrafi (1) i këtij neni, inspektori shtetëror i mjedisit jetësor miraton aktvendim.

(3) Kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni, pala e pakënaqur ka të drejtë që të parashtrijë ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

(4) Në rast kur me aktvendim nga paragrafi (2) i këtij neni, që është përfundimtar në procedurë administrative, është përcaktuar kthimi i kompensimit të paguar, inspektori shtetëror i mjedisit jetësor është i obliguar që aktvendimin ta dorëzojë te Ministria e Financave për zbatimin e tij.

(5) Në rast kur me aktvendim nga paragrafi (2) i këtij neni, që është përfundimtar në procedurë administrative, përcaktohet se detyrësi duhet të paguajë kompensim, inspektori shtetëror i mjedisit jetësor është i obliguar që aktvendimin ta dorëzojë te detyrësi i cili është i obliguar që ta paguajë kompensimin në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(6) Në rast nga paragrafi (5) i këtij neni, kur detyrësi nuk e ka paguar kompensimin ashtu siç është përcaktuar në aktvendimin nga paragrafi (2) i këtij neni, inspektori shtetëror i mjedisit jetësor është i obliguar që aktvendimin ta dorëzojë te organi kompetent për zbatim të detyrueshëm, për zbatimin e tij. "

## Neni 9

Në nenin 47 paragrafi (7) shlyhet.

## Neni 10

Në nenin 53 paragrafi (4) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa i formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Në paragrafin (5) fjala "Komisioni" zëvendësohet me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

## Neni 11

Në nenin 55 paragrafi (4) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa të komunës, të komunës së Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, të formuar nga kryetari i komunës, i komunës së Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Në paragrafin (5) fjala "Komisioni" zëvendësohet me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

## Neni 12

Në nenin 57 në paragrafin (3) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa i formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Në paragrafin (5) fjala "Komisioni" zëvendësohet me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

## Neni 13

Në nenin 80 paragrafin (1) fjalët: "pika 1" shlyhen.

## Neni 14

Në nenin 82 numri "21" zëvendësohet me numrin: "22".

## Neni 15

Rregullat e përcaktuara me këtë ligj do të miratohen në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

## Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa nenet 8 (41-b paragrafi (3)), 10, 11 dhe 12 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2014.

**3876.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за железничкиот систем, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4601/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗА К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ**

## Член 1

Во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 80/12 и 155/12), во членот 101 став (4) по зборовите: „економските науки“ заширијат и зборовите: „со работно искуство над пет години од областа на превозот на железничкиот сообраќај и инфраструктурата“ се бришат.

## Член 2

Во членот 128 ставот (4) се менува и гласи:  
„По жалбата против решението од ставот (2) на овој член одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) станува став (5).

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 2 ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SISTEM  
HEKURUDHOR**

## Neni 1

Në Ligjin për sistem hekurudhor ( "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 80/12 dhe 155/12), në nenin 101 paragrafi (4) pas fjalëve: "shkenca ekonomike" presja dhe fjalët: "me përvojë pune mbi pesë vjet nga sfera e transportit në komunikacionin hekurudhor dhe infrastrukturës" fshihen.

## Neni 2

Në nenin 128 paragrafi (4) ndryshohet si vijon:  
"Për ankesë kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni, vendos Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë."

Paragrafi 5 shlyhet.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (5).

## Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozita nga neni 2 do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

**3877.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4602/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗА К О Н  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ**

## Член 1

Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11 и 137/13), по членот 37 се додаваат 16 нови члена 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 37-ѓ, 37-е, 37-ж, 37-з, 37-с, 37-и, 37-ј, 37-к, 37-л, 37-љ и 37-м, кои гласат:

## “Член 37-а

(1) Теоретскиот дел од испитот од членот 37 став (1) од овој закон овластеното правно лице од членот 35-а став (1) од овој закон го спроведува во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на испит, со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Кандидатите се информираат за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на овластеното правно лице од членот 35-а став (1) од овој закон, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Управата за сигурност во железничкиот систем.

(4) Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни членовите на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон.

#### Член 37-б

(1) Пред почетокот на полагањето на испитот Комисијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со членовите на Комисијата, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на испитот постапува спротивно од ставовите (2) и (3) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член се смета дека кандидатот не го положил испитот и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

(8) Членовите на Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

#### Член 37-в

(1) Комисијата од членот 37 став (2) од овој закон за полагање на испитот подготвува најмалку 100 испитни прашања и го пропишува начинот на бодирање на испитот.

(2) Полагањето на испитот се врши со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Прашањата од тестот од ставот (2) на овој член се вреднуваат со поени определени во тестот.

(4) Доколку кандидатот не го положи испитот ќе се смета дека испитот не го положил.

#### Член 37-г

(1) На денот на полагањето на испитот Комисијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем за полагање на испитот.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем за полагање на испитот.

(3) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

#### Член 37-д

(1) Во случај на спреченост на спроведување на испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се прекажува за друг термин.

#### Член 37-ѓ

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 60 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

#### Член 37-е

Испитот од членот 37 став (3) од овој закон се состои од два дела, и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на кандидатите.

#### Член 37-ж

(1) Теоретскиот дел од испитот од членот 37-е алинеја 1 од овој закон се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на испитот со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Кандидатите се информираат за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на управителот на железничката инфраструктура односно превозникот, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Управата за сигурност во железничкиот систем.

(4) Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни членовите на Комисијата од членот 37 став (4) од овој закон.

#### Член 37-з

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит Комисијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со членовите на Комисијата, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(4) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(5) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Доколку кандидатот при полагањето на првиот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2) и (3) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

(7) Во случаите од ставот (6) на овој член се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

(8) Членовите на Комисијата од членот 37 став (4) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

#### Член 37-с

(1) Комисијата од членот 37 став (4) од овој закон за полагање на првиот дел од испитот подготвува најмалку 100 испитни прашања и десет практични задачи за вториот дел (практичен пример).

(2) Испитот започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (практичен пример).

(3) Вториот дел, односно практичниот дел од испитот се полага веднаш по успешното завршување на првиот дел.

(4) Комисијата од членот 37 став (4) од овој закон го пропишува начинот на бодирање на првиот дел од испитот.

#### Член 37-и

(1) Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот од ставот (1) на овој член се вреднуваат со поени определени во тестот. Доколку кандидатот не го положи првиот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил, односно не може да го полага вториот дел од испитот.

(3) Полагањето на вториот дел од испитот се врши со изведување на практична задача.

#### Член 37-ј

(1) На денот на полагањето на првиот дел од испитот Комисијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем за полагање на испитот.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем за полагање на испитот.

(3) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

#### Член 37-к

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се презакажува за друг термин.

#### Член 37-л

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 60 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

(3) Вториот дел од испитот не се бодира туку Комисијата во зависност од успешноста, односно правилното изведување на практичниот пример утврдува дали кандидатот го положил, односно не го положил вториот дел од испитот.

(4) Доколку кандидатот не го положи вториот дел од испитот може во рок од еден месец повторно да го полага само вториот дел од испитот, а во спротивно го полага и првиот и вториот дел од испитот.

#### Член 37-љ

Прашањата од првиот дел (теоретскиот дел) од испитот од членот 37 ставови (1) и (3) од овој закон ги верификува Комисија за верификација формирана од страна на министерот за транспорт и врски.

#### Член 37-м

(1) Материјалите од одржаните испити од членот 37 ставови (1) и (3) од овој закон, особено хартиените верзии од тестовите од првиот дел на испитот, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Управата за сигурност во железничкиот систем.

(2) Управата за сигурност во железничкиот систем формира Комисија за ревизија на одржаните испити од членот 37 ставови (1) и (3) од овој закон, која во својата работа ги користи материјалите од ставот (1) на овој член и во која покрај претставници од Управата за сигурност во железничкиот систем учествува и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член се составува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита одржани во тековната година.

(4) Доколку Комисијата утврди нередовности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 37 ставови (1) и (3) од овој закон предлага одземање на уверението за полжен испит од членот 37-н став (4) од овој закон.

(5) Управата за сигурност во железничкиот систем донесува решение за одземање на уверението за положен испит, врз основа на предлогот на Комисијата против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Членовите 37-а, 37-б, 37-в, 37-г, 37-д, 37-ѓ и 37-е стануваат членови 37-н, 37-њ, 37-о, 37-п, 37-р, 37-с и 37-т.

#### Член 2

Во членот 46 ставовите (4), (5), (6) и (7) се менуваат и гласат:

„(4) Инспектор за сигурност на железничката инфраструктура може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/I степен -градежен факултет - сообраќајна насока, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во структурата по дипломирањето,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.

(5) Инспектор за сигурност на влека на возови и возни средства може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,

- е полнолетно,

- има општа здравствена способност,

- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен електро-технички или машински факултет, што се докажува со уверение,

- има пет години работно искуство во структурата по дипломирањето,

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.

(6) Инспектор за сигурност на патници и стока во железницата може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,

- е полнолетно,

- има општа здравствена способност,

- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен сообраќаен факултет - насока за железнички сообраќај и транспорт, што се докажува со уверение,

- има пет години работно искуство во структурата по дипломирањето,

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.

(7) Инспектор за сигурност на сигнално-сигурносни, телефонско-телеграфски и електротехнички постројки може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,

- е полнолетно,

- има општа здравствена способност,

- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен електротехнички факултет, што се докажува со уверение,

- има пет години работно искуство во структурата по дипломирањето,

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

### Член 3

Членот 47-а се менува и гласи:

„(1) Директорот на Управата за сигурност изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекторите од членот 46 од овој закон и истата ја доставува до Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година.

(2) Директорот на Управата за сигурност ја донесува годишната програма за работа на инспекторите во рок од седум дена од денот на приемот на согласноста од ставот (3) на овој член, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот предвиден во ставот (3) на овој член.

(3) Врз основа на донесената годишна програма директорот подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

(4) Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.

(5) Врз основа на кварталните планови, за секој инспектор директорот подготвува месечен план за работа, кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

(6) Директорот на Управата за сигурност најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

(7) Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната.“

## Член 4

Во членот 48 ставот (8) се менува и гласи:  
„По жалба против решението од ставот (3) алинеја 1 на овој член одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставовите (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) и (24) се бришат.

## Член 5

Започнатите испити за професионална способност за машиновозачи и за другите железнички работници до започнувањето на примена на овој закон ќе се спроведуваат согласно со Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11 и 137/13).

## Член 6

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој закон.

## Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 1 од овој закон, ќе започнат да се применуваат една година по влегувањето во сила на овој закон, членовите 2, 3 и 4 од овој закон ќе започнат со примена од 1 мај 2014 година.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURI NË SISTEMIN HEKURUDHOR

## Neni 1

Në Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 48/10, 23/11, 53/11, 158/11 dhe 137/13 ), pas nenit 37 shtohen 16 nene të reja 37-a, 37-b, 37-v, 37-g, 37-d, 37-gj, 37-e, 37-zh, 37-z, 37-x, 37-i, 37-j, 37-k, 37-ll, 37-l dhe 37-m, si vijojnë:

## "Neni 37-a

(1) Pjesën teorike të provimit nga neni 37 paragrafi (1) i këtij ligji, personi i autorizuar juridik nga neni 35-a paragrafi (1) i këtij ligji e zbaton në lokal për dhënien e provimit, të pajisur veçanërisht për dhënien e provimit me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhënies.

(2) Kandidatët informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit.

(3) Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt emitohet në ueb faqen e personit të autorizuar juridik nga neni 35-a paragrafi (1) i këtij ligji, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi i provimit të plotë vendoset në ueb faqen e Drejtorisë për Siguri në Sistemin Hekurudhor.

(4) Kriteret lidhur me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike në lokalet për dhënien e provimit profesional i përcakton Ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

(5) Në lokalin për dhënie të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm anëtarët e Komisionit nga neni 37 paragrafi (2) i këtij neni.

## Neni 37-b

(1) Para fillimit të dhënies së provimit, Komisioni e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

(2) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit, nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(3) Nëse kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë të tjerë ose persona përveç me anëtarët e Komisionit, në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

(4) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohen në këtë afat, provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(5) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(6) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit, vepron në kundërshtim me paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, nuk do të lejohet dhënia e mëtejme e provimit në atë termin të caktuar.

(7) Në rastet nga paragrafi (6) i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit.

(8) Anëtarët e Komisionit nga neni 37 paragrafi (2) i këtij ligji, gjatë kohës së dhënies së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të kandidatit që e jep provimin, përveç në rast të mënjanimit të problemit teknik, kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

## Neni 37-v

(1) Komisioni nga neni 37 paragrafi (2) i këtij ligji për dhënien e provimit përgatit së paku 100 pyetje të provimit dhe e përcakton mënyrën e ndarjes së pikëve në provim.

(2) Dhënia e provimit bëhet me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(3) Pyetjet nga testi nga paragrafi (2) i këtij neni, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.

(4) Nëse kandidati nuk e jep provimin, do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

## Neni 37-g

(1) Në ditën e dhënies së provimit, Komisioni kandidatit i jep kod të qasjes, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik për dhënie të provimit.

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përmbajtjen e të cilit me zgjedhje të rastësishme e përcakton softueri i sistemit elektronik për dhënie të provimit.

(3) Sistemi elektronik për dhënien e provimit nuk mund të lejohet ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik të provimit në një termin për më shumë se një kandidat.

## Neni 37-d

(1) Në rast të pengimit të realizimit të pjesës së parë të provimit për shkaqe që shpijnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik dhënia e provimit ndërpritet.

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanohen në afat prej 60 minutave nga ndërprerja e provimit, ai vazhdohet menjëherë pas mënjanimit të tyre.

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mënjanohen në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, provimi ricaktohet për termin tjetër.

## Neni 37-gj

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien e provimit, është 60 minuta.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

## Neni 37-e

Provimi nga neni 37 paragrafi (3) i këtij ligji, përbëhet prej dy pjesëve si vijojnë:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollonhet njohuria teorike e kandidatëve dhe

- pjesa e dytë (shembull praktik), me të cilën kontrollonhet aftësia praktike e kandidatëve.

## Neni 37-zh

(1) Pjesa teorike e provimit nga neni 37-e alineja 1 e këtij ligji, jepet në lokal për dhënien e provimit, të pajisur veçanërisht për dhënien e provimit me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhënies.

(2) Kandidatët informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit.

(3) Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt emitohet në ueb faqen e drejtorit të infrastrukturës hekurudhore, respektivisht transportuesit, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi i provimit të plotë vendoset në ueb faqen e Drejtorisë për Siguri në Sistemin Hekurudhor.

(4) Kriteret lidhur me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike të lokaleve për dhënie të provimit profesional i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

(5) Në lokalin për dhënie të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm anëtarët e Komisionit nga neni 37 paragrafi (4) i këtij ligji.

## Neni 37-z

(1) Para fillimit të dhënies së provimit profesional, Komisioni e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

(2) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit, nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(3) Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë të tjerë ose persona përveç me anëtarët e Komisionit, në rast se ka problem teknike me kompjuterin.

(4) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanoen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanoen në këtë afat, provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(5) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanoen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(6) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit, vepron në kundërshtim me paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënia e mëtejme e provimit në atë termin të caktuar.

(7) Në rastet nga paragrafi (6) i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit.

(8) Anëtarët e Komisionit nga neni 37 paragrafi (4) i këtij ligji gjatë kohës së dhënies së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të kandidatit që e jep provimin, përveç në rast të mënjanimin të problemit teknik, kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

## Neni 37-x

(1) Komisioni nga neni 37 paragrafi (4) i këtij ligji për dhënien e pjesës së parë të provimit përgatit së paku 100 pyetje të provimit dhe dhjetë detyra praktike për pjesën e dytë (shembull praktik).

(2) Provimi fillon me dhënien e pjesës së parë (pjesës teorike), e pastaj të pjesës së dytë (shembull praktik).

(3) Pjesa e dytë, përkatësisht pjesa praktike e provimit jepet menjëherë pas përfundimit të suksesshëm të pjesës së parë.

(4) Komisioni nga neni 37 paragrafi (4) i këtij ligji, e përcakton mënyrën e ndarjes së pikëve në pjesën e parë të provimit.

## Neni 37-i

(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit bëhet me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(2) Pyetjet e testit nga paragrafi (1) i këtij neni, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test. Nëse kandidati nuk e jep pjesën e parë të provimit do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë, përkatësisht nuk mund ta japë pjesën e dytë të provimit.

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit bëhet me realizimin e detyrës praktike.

## Neni 37-j

(1) Në ditën e dhënies së pjesës së parë të provimit, Komisioni kandidatit i jep kod të qasjes, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik për dhënie të provimit.

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përmbajtjen e të cilit me zgjedhje të rastësishme e përcakton softueri i sistemit elektronik për dhënie të provimit.

(3) Sistemi elektronik për dhënien e provimit nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit në një termin për më shumë se një kandidat.

## Neni 37-k

(1) Në rast të pengimit të realizimit të pjesës së parë të provimit për shkaqe që shpiejnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik dhënia e provimit ndërpritet.

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanoen në afat prej 60 minutave nga ndërprerja e provimit, ai vazhdohet menjëherë pas mënjanimin të tyre.

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mënjanoen në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, provimi ricaktohet për termin tjetër.

## Neni 37-ll

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien e provimit, është 60 minuta.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

(3) Për pjesën e dytë të provimit nuk ndahen pikë, por Komisioni varësisht nga suksesi, përkatësisht realizimi i drejtë i shembullit praktik përcakton nëse kandidati e ka dhënë, përkatësisht nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit.

(4) Nëse kandidati nuk e jep pjesën e dytë të provimit mund në afat prej një muaji sërish ta japë vetëm pjesën e dytë të provimit, e në të kundërtën e jep edhe pjesën e parë dhe të dytë të provimit.

#### Neni 37-1

Pyetjet nga pjesa e parë (pjesa teorike) e provimit nga neni 37 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji, i verifikon Komisioni për verifikim i formuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

#### Neni 37-m

(1) Materialet nga provimet e mbajtura nga neni 37 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji, veçanërisht versionet në letër nga testet nga pjesa e parë e provimit, si dhe incizimet nga provimet e mbajtura ruhen në Drejtorinë për Siguri në Sistemin Hekurudhor.

(2) Drejtoria për Siguri në Sistemin Hekurudhor formon Komision për revizion të provimeve të mbajtura nga neni 37 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (1) i këtij neni dhe në të cilin, përveç përfaqësuesve nga Drejtoria për Siguri në Sistemin Hekurudhor, merr pjesë edhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni mban mbledhje së paku njëherë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së realizimit të së paku dy provimeve të mbajtura në vitin rrjedhës.

(4) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në realizimin e provimit nga ana e individëve sipas neni 37 paragrafët (1) dhe (3) të këtij ligji, propozon heqjen e certifikatës për provim të dhënë nga neni 37-n paragrafi (4) i këtij ligji.

(5) Drejtoria për Siguri në Sistemin Hekurudhor miraton aktvendim për heqjen e certifikatës për provim të dhënë, në bazë të propozimit të Komisionit kundër të cilit mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.”

Nenet 37-a, 37-b, 37-v, 37-g, 37-d, 37-gj dhe 37-e bëhen nene 37-n, 37-nj, 37-o, 37-p, 37-r, 37-s dhe 37-t.

#### Neni 2

Në nenin 46 paragrafët (4), (5), (6) dhe (7) ndryshohen si vijojnë:

“(4) Inspektor për siguri në infrastrukturën hekurudhore mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1- fakulteti i ndërtimtarisë-drejtimi komunikacion, që dëshmohe me certifikatë,
- ka pesë vjet përvojë pune në profesion pas diplomimit,
- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë njëherë prej këtyre në vijim:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
- 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

- 3) ECDL: Core – të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues.

(5) Inspektor për siguri të tërheqësve të trenave dhe mjeteve transportuese mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1- fakulteti elektro-teknik apo i makinerisë, që dëshmohe me certifikatë,
- ka pesë vjet përvojë pune në profesion pas diplomimit,
- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë njëherë prej këtyre në vijim:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
- 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

- 3) ECDL: Core – të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës të shërbimit inspektues.

(6) Inspektor për siguri të udhëtarëve dhe mallit në hekurudhë mund të jetë personi, i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1- fakulteti i komunikacionit-drejtimi për komunikacion dhe transport hekurudhor, që dëshmohe me certifikatë,
- ka pesë vjet përvojë pune në profesion pas diplomimit,
- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë njëherë prej këtyre në vijim:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
- 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

- 3) ECDL: Core – të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues.

(7) Inspektor për siguri të stabilimenteve sinjalizuese-siguruese, telefonike-telegrafike dhe elektroteknike mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1-fakulteti elektro-teknik, që dëshmohe me certifikatë,
- ka pesë vjet përvojë pune në profesion pas diplomimit,

- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës,  
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë njërën prej këtyre në vijim:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
  - 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose
  - 3) ECDL: Core – të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues."

## Neni 3

Neni 47-a ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtori i Drejtorisë për Siguri përpilon propozim-program vjetor për punë të inspektorëve nga neni 46 i këtij ligji dhe atë e dorëzon te Këshilli Inspektues më së voni deri më 31 tetor në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

(2) Drejtori i Drejtorisë për Siguri, e miraton programin vjetor për punë të inspektorëve në afat prej shtatë ditëve nga dita e pranimit të pëlqimit nga paragrafi (3) i këtij neni, respektivisht, më së voni deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës nëse Këshilli Inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon pëlqim, respektivisht vërejtje në afatin e paraparë në paragrafin (3) të këtij neni.

(3) Në bazë të programit të miratuar vjetor, drejtori përpilon plane tremujore për punën e çdo inspektori, të cilat në mënyrë përmbledhëse i dorëzon për shqyrtim te Këshilli Inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit të ardhshëm kalendarik edhe atë deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë nga viti i ardhshëm, deri më 15 mars për tremujorin e dytë, deri më 15 qershor për tremujorin e tretë, respektivisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt të vitit rrjedhës.

(4) Në planet tremujore për punë për çdo inspektor, drejtori detyrimisht e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara në tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikueshmërisë së secilës prej mbikëqyrjeve.

(5) Në bazë të planeve tremujore për punën e çdo inspektori, drejtori përpilon plan mujor për punë, plan i cili përmban edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datave dhe sipas subjekteve të mbikëqyrjes.

(6) Drejtori i Drejtorisë për Siguri, më së voni dy javë nga fillimi i tremujorit kalendarik rrjedhës për atë paraprak, te Këshilli Inspektues dorëzon në mënyrë përmbledhëse raporte përmbledhëse tremujore për punën e çdo inspektori, edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt të vitit paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë, deri më 15 korrik për tremujorin e dytë, respektivisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë të vitit rrjedhës.

(7) Drejtori, më së voni deri më 1 mars të vitit rrjedhës, te Këshilli Inspektues dorëzon raport vjetor për punën e inspektoratit për vitin paraprak."

## Neni 4

Në nenin 48 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Për ankesë kundër aktvendimit nga paragrafi (3) alineja 1 e këtij neni vendos Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë nga Marrëdhënia e Punës në Shkallë të Dytë."

Paragrafët (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) (22), (23) dhe (24) shlyhen.

## Neni 5

Provimet e filluara për aftësi profesionale për makinistë dhe për punëtorët tjerë hekurudhorë deri në fillimin e zbatimit të këtij ligji do të zbatohen në pajtim me Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10, 23/11, 53/11, 158/11 dhe 137/13).

## Neni 6

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj, do të miratohen në afat prej tre muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

## Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat nga neni 1 i këtij ligji, do fillojnë të zbatohen një vit pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, nenet 2, 3 dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë me zbatim nga 1 maji 2014.

## 3878.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за интероперабилност во железничкиот систем, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4603/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

## Член 1

Во Законот за интероперабилност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11), во членот 9 ставот (13) се менува и гласи:

„Листата за национални стандарди за примена на Европските стандарди, на барање на Министерството за транспорт и врски, ја изработува и донесува Институтот за стандардизација на Република Македонија, а Министерството за транспорт и врски ја објавува во „Службен весник на Република Македонија“.“

## Член 2

Членот 38 се менува и гласи:

„(1) Доколку инспекторите од членот 37 став (1) од овој закон при вршењето на инспекцискиот надзор утврдат неправилности составуваат записник во кој ги констатираат неправилностите и донесуваат решение во кое се определува рокот за отстранување на неправилностите.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(3) Жалбата изјавена против решението од ставот (1) на овој член не го одлага извршувањето на решението.“

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членот 2 од овој закон ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.



Членовите на Комисијата од членот 70 став 4 од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

#### Член 70-е

Комисијата од членот 70 став 4 од овој закон за полагање на првиот дел од испитот подготвува најмалку 300 испитни прашања и десет практични задачи за вториот дел (практичен пример).

Испитот започнува со полагање на првиот дел (теоретски дел), а потоа на вториот дел (практичен пример).

Вториот дел, односно практичниот дел од испитот се полага веднаш по успешното завршување на првиот дел.

Министерот за транспорт и врски го пропишува начинот на бодирање на првиот дел од испитот.

#### Член 70-ж

Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

Прашањата од тестот од ставот 1 на овој член се вреднуваат со поени определени во тестот.

Доколку кандидатот не го положи првиот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил односно не може да го полага вториот дел од испитот.

Полагањето на вториот дел од испитот се врши со изведување на практична задача.

#### Член 70-з

На денот на полагањето на првиот дел од испитот Комисијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем за полагање на испитот.

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем за полагање на испитот.

Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

#### Член 70-с

Во случај на спреченост на спроведување на првиот дел од испитот поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на испитот се прекинува.

Доколку причините од ставот 1 на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

Доколку причините од ставот 1 на овој член не се отстранат во рокот од ставот 2 на овој член испитот се прекажува за друг термин.

#### Член 70-и

Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 60 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Вториот дел од испитот не се бодира туку Комисијата во зависност од успешноста, односно правилното изведување на практичниот пример утврдува дали кандидатот го положил, односно не го положил вториот дел од испитот.

Доколку кандидатот не го положи вториот дел од испитот може во рок од еден месец повторно да го полага само вториот дел од испитот, а во спротивно го полага и првиот и вториот дел од испитот.

#### Член 2

По членот 74-а се додаваат девет нови члена 74-б, 74-в, 74-г, 74-д, 74-ѓ, 74-е, 74-ж, 74-з и 74-с, кои гласат:

#### „Член 74-б

Испитот од членот 74-а од овој закон се состои од два дела, и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на кандидатите.

Испитот се полага според Програма во која се содржани градивото, прописите и литературата која ја донесува министерот за транспорт и врски.

Стручните и административните работи за потребите на испитот од ставот 1 на овој член ги врши Министерството за транспорт и врски, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар избрано од министерот за транспорт и врски.

#### Член 74-в

Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

Кандидатите се информираат за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

Правното лице од членот 74-б став 3 од овој закон е должно полагањето на испит да го снима и во живо се емитува на веб страницата на Министерството за транспорт и врски, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Министерството за транспорт и врски.

Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просторите за полагање на стручен испит ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни членовите на Комисијата од членот 74-а став 3 од овој закон.

#### Член 74-г

Пред почетокот на полагањето на стручниот испит Комисијата го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со членовите на Комисијата во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

Доколку кандидатот при полагањето на првиот дел од испитот постапува спротивно од ставовите 2 и 3 на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

Во случаите од ставот 6 на овој член, се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на испитот.

Членовите на Комисијата од членот 74-а став 3 од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

#### Член 74-д

Комисијата од членот 74-а став 3 од овој закон за полагање на првиот дел од испитот подготвува најмалку 300 испитни прашања и десет практични задачи за вториот дел (практичен пример).

Испитот започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (практичен пример).

Вториот дел односно практичниот дел од испитот се полага веднаш по успешното завршување на првиот дел.

Министерот за транспорт и врски го пропишува начинот на бодирање на првиот дел од испитот.

#### Член 74-ѓ

Полагањето на првиот дел од испитот се врши со одговарање на определен број на прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

Прашањата од тестот од ставот 1 на овој член се вреднуваат со поени определени во тестот.

Доколку кандидатот не го положи првиот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил, односно не може да го полага вториот дел од испитот.

Полагањето на вториот дел од испитот се врши со изведување на практична задача.

#### Член 74-е

На денот на полагањето на првиот дел од испитот Комисијата му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем за полагање на испитот.

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем за полагање на испитот.

Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

#### Член 74-ж

Во случај на спреченост на спроведување на првиот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем полагањето на испитот се прекинува.

Доколку причините од ставот 1 на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

Доколку причините од ставот 1 на овој член не се отстранат во рокот од ставот 2 на овој член испитот се прекажува за друг термин.

#### Член 74-з

Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 60 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

Вториот дел од испитот не се бодира туку Комисијата во зависност од успешноста, односно правилното изведување на практичниот пример утврдува дали кандидатот го положил, односно не го положил вториот дел од испитот.

Доколку кандидатот не го положи вториот дел од испитот може во рок од еден месец повторно да го полага само вториот дел од испитот, а во спротивно го полага и првиот и вториот дел од испитот.

#### Член 74-с

Материјалите од одржаните испити од членовите 70 и 74-а од овој закон, особено хартиените верзии од тестовите од првиот дел на испитот, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството за транспорт и врски.

Министерот за транспорт и врски формира Комисија за ревизија на одржаните испити од членовите 70 и 74-а од овој закон, која во својата работа ги користи материјалите од ставот 1 на овој член и во која покрај претставници од Министерството за транспорт и врски учествува и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

Комисијата од ставот 2 на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита одржани во тековната година.

Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членовите 70-ѓ и 74-г од овој закон предлага одземање на уверението за оспособеност за управување со чамец од членот 70 став 6 од овој закон и одземање на потврдата за положен испит за соодветно звање за член на екипаж на брод од членот 74-а од овој закон.

Министерот за транспорт и врски донесува решение за одземање на уверението за оспособеност за управување со чамец од членот 70 став 6 од овој закон и одземање на потврдата за положен испит за соодветно звање за член на екипаж на брод од членот 74-а од овој закон, врз основа на предлогот на Комисијата против кое може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

#### Член 3

Членот 291 се менува и гласи:

„Инспектор за безбедност во внатрешната пловидба може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на машинството, поморството насока наутика, сообраќајот, градежништвото насока хидро, електротехниката насока телекомуникаци, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во соодветната област,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

- 1) Certipport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
- 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен

или

3) ECDL: Core - положен,  
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и  
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

#### Член 4

Членот 291-а се менува и гласи:

„За работата на инспекциската служба за внатрешна пловидба министерот за транспорт и врски изготвува предлог годишна програма и истата ја доставува до Инспекцискиот совет најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.

Министерот ја донесува годишната програма за работа на инспекциската служба во рок од седум дена од денот на приемот на согласноста од Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот предвиден утврден со закон.

Врз основа на донесената годишна програма за работа на инспекциската служба, министерот за транспорт и врски подготвува квартални планови за работа на секој инспектор, кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на наредниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од наредната година, до 15 март за вториот квартал, до 15 јуни за третиот квартал, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

Во кварталните планови за работата на инспекциската служба, министерот за транспорт и врски задолжително го внесува бројот на планирани надзори во наредните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.

Врз основа на кварталните планови за работата на инспекциската служба, министерот за транспорт и врски подготвува месечен план за работа, кој содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

Министерот за транспорт и врски, најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот, до Инспекцискиот совет доставува збирни квартални извештаи за работата на инспекциската служба и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот квартал, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

Министерот за транспорт и врски, најдоцна до 1 март во тековната година, до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекциската служба за претходната година.“

#### Член 5

Членот 299-а се менува и гласи:

„Против решението на инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

По жалбата против решението на инспекторот од ставот 1 на овој член одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Жалбата од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.“

#### Член 6

Членот 299-б се брише.

#### Член 7

Во членот 301-а став 1 по алинејата 12 се додаваат две нови алинеи 13 и 14, кои гласат:

“- не постапува согласно со членот 70-д став 3 од овој закон,

- не постапува согласно со членот 74-в став 3 од овој закон,“.

#### Член 8

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 9

Лицата кои до денот на започнувањето на примена на овој закон имаат започнато со полагање на испитот од членовите 70 и 74-а, испитот ќе го полагаат според прописите што важеле до денот на започнувањето на примена на овој закон.

#### Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, членовите 1 и 2 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година по влегувањето во сила на овој закон, а членовите 3, 4 и 5 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR LUNDRIM TË BRENDSHËM

#### Neni 1

Në Ligjin për lundrim të brendshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13 dhe 137/13), pas nenit 70-v shtohen tetë nene të reja 70-g, 70-d, 70-gj, 70-e, 70-zh, 70-z, 70-x dhe 70-i, si vijojnë:

#### "Neni 70-g

Provimi nga neni 70 i këtij ligji përbëhet nga dy pjesë si vijojnë:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe

- pjesa e dytë (shembull praktik), me të cilën kontrollohet aftësia praktike e kandidatëve.

Provimi jepet sipas programit në të cilin përmbahen materiali, rregullat dhe literatura, të cilin e miraton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të provimit nga paragrafi 1 i këtij neni, i kryen Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ndërsa provimin teknikisht e realizon personi juridik i regjistruar në Regjistrin qendror i zgjedhur nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

#### Neni 70-d

Provimi jepet në lokal për dhënien e provimit, të pajisur veçanërisht për dhënien e provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhënies.

Kandidatët informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit.

Personi juridik nga neni 70-g paragrafi 3 i këtij ligji, është i obliguar që dhënien e provimit ta incizojë dhe drejtpërdrejt ta emitojë në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi i provimit të plotë vendoset në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Kriteret lidhur me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike të lokaleve për dhënie të provimit profesional i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Në lokalitetin për dhënie të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm anëtarët e Komisionit nga neni 70 paragrafi (4) i këtij ligji.

#### Neni 70-gj

Para fillimit të dhënies së provimit profesional, Komisioni e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit, nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë të tjerë ose persona përveç me anëtarët e Komisionit, në rast se ka problem teknike me kompjuterin.

Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohehen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohehen në këtë afat, provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohehen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit, vepron në kundërshtim me paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënia e mëtejme e provimit në atë termin të caktuar.

Në rastet nga paragrafi 6 i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit.

Anëtarët e Komisionit nga neni 70 paragrafi 4 i këtij ligji gjatë kohës së dhënies së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të kandidatit që e jep provimin, përveç në rast të mënjanimin të problemit teknik, kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

#### Neni 70-e

Komisioni nga neni 70 paragrafi 4 i këtij ligji për dhënie të pjesës së parë të provimit përgatit së paku 300 pyetje të provimit dhe dhjetë detyra praktike për pjesën e dytë të provimit (shembull praktik).

Provimi fillon me dhënien e pjesës së parë (pjesës teorike), e pastaj të pjesës së dytë (shembull praktik).

Pjesa e dytë, përkatësisht pjesa praktike e provimit jepet menjëherë pas përfundimit të suksesshëm të pjesës së parë.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve e përcakton mënyrën e ndarjes së pikëve në pjesën e parë të provimit.

#### Neni 70-zh

Dhënia e pjesës së parë të provimit bëhet me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjedhjes së testit elektronik në kompjuter.

Pyetjet e testit nga paragrafi 1 i këtij neni, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.

Nëse kandidati nuk e jep pjesën e parë të provimit do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë, përkatësisht nuk mund ta japë pjesën e dytë të provimit.

Dhënia e pjesës së dytë të provimit bëhet me realizimin e detyrës praktike.

#### Neni 70-z

Në ditën e dhënies së pjesës së parë të provimit, Komisioni kandidatit i jep kod të qasjes, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik për dhënie të provimit.

Pas lejitimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përmbajtjen e të cilit me zgjedhje të rastësishme e përcakton softueri i sistemit elektronik për dhënie të provimit.

Sistemi elektronik për dhënien e provimit nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit në një termin për më shumë se një kandidat.

#### Neni 70-x

Në rast të pengimit të realizimit të pjesës së parë të provimit për shkaqe që shpijnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik dhënia e provimit ndërpritet.

Nëse shkaqet nga paragrafi 1 i këtij neni mënjanohehen në afat prej 60 minutave nga ndërprerja e provimit, ai vazhdohet menjëherë pas mënjanimin të tyre.

Nëse shkaqet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mënjanohehen në afatin nga paragrafi 2 i këtij neni, provimi ricaktohet për termin tjetër.

#### Neni 70-i

Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien e provimit, është 60 minuta.

Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

Për pjesën e dytë të provimit nuk ndahen pikë, por Komisioni varësisht nga suksesi, përkatësisht realizimi i drejtë i shembullit praktik përcakton nëse kandidati e ka dhënë provimin, përkatësisht nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit.

Nëse kandidati nuk e jep provimin e pjesës së dytë të provimit mund në afat prej një muaji sërish ta japë vetëm pjesën e dytë të provimit, e në të kundërtën e jep edhe pjesën e parë dhe të dytë të provimit."

#### Neni 2

Pas nenit 74-a shtohen nëntë nene të reja 74-b, 74-v, 74-g, 74-d, 74-gj, 74-e, 74-zh, 74-z dhe 74-x, si vijojnë:

#### "Neni 74-b

Provimi nga neni 74-a i këtij ligji përbëhet prej dy pjesëve, si vijojnë:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe
- pjesa e dytë (shembull praktik), me të cilën kontrollohet aftësia praktike e kandidatëve.

Provimi jepet sipas Programit në të cilin përmbahen materiali, rregullat dhe literatura që e miraton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të provimit nga paragrafi 1 i këtij neni, i kryen Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ndërsa provimin teknikisht e realizon personi juridik i regjistruar në Regjistrin qendror i zgjedhur nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

#### Neni 74-v

Provimi jepet në lokal për dhënien e provimit, të pajisur veçanërisht për dhënien e provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhënies.

Kandidatët informohen për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit.

Personi juridik nga neni 74-b paragrafi 3 i këtij ligji, është i obliguar që dhënien e provimit ta incizojë dhe drejtpërdrejt ta emitojë në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi i provimit të plotë vendoset në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Kriteret lidhur me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike të lokaleve për dhënie të provimit profesional i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Në lokalin për dhënie të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm anëtarët e Komisionit nga neni 74-a paragrafi 3 i këtij ligji.

#### Neni 74-g

Para fillimit të dhënies së provimit profesional, Komisioni e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit, nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

Kandidatit gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë të tjerë ose persona përveç me anëtarët e Komisionit, në rast se ka problem teknike me kompjuterin.

Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohehen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohehen në këtë afat, provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohehen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë të provimit, vepron në kundërshtim me paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënia e mëtejme e provimit në atë termin të caktuar.

Në rastet nga paragrafi 6 i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit.

Anëtarët e Komisionit nga neni 74-a paragrafi 3 i këtij ligji gjatë kohës së dhënies së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të kandidatit që e jep provimin, përveç në rast të mënjanimin të problemit teknik, kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

#### Neni 74-d

Komisioni nga neni 74-a paragrafi 3 i këtij ligji për dhënien e pjesës së parë të provimit përgatit së paku 300 pyetje të provimit dhe dhjetë detyra praktike për pjesën e dytë të provimit (shembull praktik).

Provimi fillon me dhënien e pjesës së parë (pjesës teorike), e pastaj të pjesës së dytë (shembull praktik).

Pjesa e dytë përkatësisht pjesa praktike e provimit jepet menjëherë pas përfundimit të suksesshëm të pjesës së parë.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve e përcakton mënyrën e ndarjes së pikave të pjesës së parë të provimit.

#### Neni 74-gj

Dhënia e pjesës së parë të provimit bëhet me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

Pyetjet e testit nga paragrafi 1 i këtij neni, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.

Nëse kandidati nuk e jep pjesën e parë të provimit do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë, përkatësisht nuk mund ta japë pjesën e dytë të provimit.

Dhënia e pjesës së dytë të provimit bëhet me realizimin e detyrës praktike.

#### Neni 74-e

Në ditën e dhënies së pjesës së parë të provimit, Komisioni kandidatit i jep kod të qasjes, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik për dhënie të provimit.

Pas lejitimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përmbajtjen e të cilit me zgjedhje të rastësishme e përcakton softueri i sistemit elektronik për dhënie të provimit.

Sistemi elektronik për dhënien e provimit nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit në një termin për më shumë se një kandidat.

#### Neni 74-zh

Në rast të pengimit të realizimit të pjesës së parë të provimit për shkaqe që shpijnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik dhënia e provimit ndërpritet.

Nëse shkaqet nga paragrafi 1 i këtij neni mënjanohehen në afat prej 60 minutave nga ndërprerja e provimit, ai vazhdohet menjëherë pas mënjanimin të tyre.

Nëse shkaqet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mënjanohehen në afatin nga paragrafi 2 i këtij neni, provimi ricaktohet për termin tjetër.

#### Neni 74-z

Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien e provimit, është 60 minuta.

Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

Për pjesën e dytë të provimit nuk ndahen pikë, por Komisioni varësisht nga suksesi, përkatësisht realizimi i drejtë i shembullit praktik përcakton nëse kandidati e ka dhënë, përkatësisht nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit.

Nëse kandidati nuk e jep pjesën e dytë të provimit mund në afat prej një muaji sërish ta japë vetëm pjesën e dytë të provimit, e në të kundërtën e jep edhe pjesën e parë dhe të dytë të provimit.

#### Neni 74-x

Materialet nga provimet e mbajtura nga nenet 70 dhe 74-a të këtij ligji, sidomos versionet në letër nga testet e pjesës së parë të provimit, si dhe incizimet nga provimet e mbajtura ruhen në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve formon Komisioni për revizion të provimeve të mbajtura nga nenet 70 dhe 74-a të këtij ligji, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi 1 i këtij neni dhe në të cilin, përveç përfaqësuesve nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, merr pjesë edhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Komisioni nga paragrafi 2 i këtij neni mban mbledhje së paku njëherë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së realizimit të së paku dy provimeve të mbajtura në vitin rrjedhës.

Nëse Komisioni konstaton parregullsi në realizimin e provimit nga ana e individëve sipas neneve 70-gj dhe 74-g të këtij ligji propozon heqjen e certifikatës për aftësim për vozitje të barkës nga neni 70 paragrafi 6 i këtij ligji dhe heqjen e vërtetimit për provim të dhënë për titullin përkatës për anëtar të ekuipazhit të anijes nga neni 74-a i këtij ligji.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve miraton aktvendim për heqjen e certifikatës për aftësim për vozitje të barkës nga neni 70 paragrafi 6 i këtij ligji dhe heqjen e vërtetimit për provim të dhënë për titullin përkatës për anëtar të ekuipazhit të anijes nga neni 74-a të këtij ligji, në bazë të

propozimit të Komisionit kundër të cilit mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.”

### Neni 3

Neni 291 ndryshohet si vijon:

"Inspektor për siguri në lundrimin e brendshëm mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës së madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 nga sfera e makinerisë, detarisë drejtimi nautikë, komunikacionit, ndërtimtarisë drejtimi hidro, elektroteknikës drejtimi telekomunikime, që dëshmohet me certifikatë,
- ka pesë vjet përvojë pune në sferën përkatëse,
- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë njëjërë prej këtyre në vijim:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
- 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

- 3) ECDL: Core – të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues."

### Neni 4

Neni 291-a ndryshohet si vijon:

"Për punën e shërbimit inspektues për lundrim të brendshëm ministri i Transportit dhe Lidhjeve përpilon propozim-program vjetor dhe atë e dorëzon te Këshilli inspektues më së voni deri më 30 shtator në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

Ministri e miraton programin vjetor për punë të shërbimit inspektues në afat prej shtatë ditëve nga dita e pranimit të pëlqimit nga Këshilli inspektues, respektivisht, më së voni deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës nëse Këshilli inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon pëlqim, respektivisht vërejtje në afatin e paraparë të përcaktuar me këtë ligj.

Në bazë të programit të miratuar vjetor për punën e shërbimit inspektues, ministri i Transportit dhe Lidhjeve përpilon plane tremujore për punën e çdo inspektori, të cilat bashkërisht i dorëzon për shqyrtim te Këshilli Inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit të ardhshëm kalendarik edhe atë deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë nga viti i ardhshëm, deri më 15 mars për tremujorin e dytë, deri më 15 qershor për tremujorin e tretë, respektivisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt të vitit rrjedhës.

Në planet tremujore për punë të shërbimit inspektues, ministri i Transportit dhe Lidhjeve detyrimisht e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara për tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikueshmërisë së secilës prej mbikëqyrjeve.

Në bazë të planeve tremujore për punën e shërbimit inspektues, ministri i Transportit dhe Lidhjeve përpilon plan mujor për punë, plan i cili përmban edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datës dhe sipas subjekteve të mbikëqyrjes.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, më së voni dy javë pas fillimit të tremujorit kalendarik rrjedhës për atë paraprak, te Këshilli inspektues dorëzon raporte përmbledhëse tremujore për punën e shërbimit inspektues, edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt të vitit

paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë, deri më 15 korrik për tremujorin e dytë, respektivisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë të vitit rrjedhës.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, më së voni deri më 1 mars të vitit rrjedhës, te Këshilli inspektues dorëzon raport vjetor për punën e shërbimit inspektues për vitin paraprak."

### Neni 5

Neni 299-a ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit të inspektorit për siguri në lundrimin e brendshëm mund të paraqitet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit nga paragrafi 1 i këtij neni, vendos Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.

Ankesa nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

### Neni 6

Neni 299-b shlyhet.

### Neni 7

Në nenin 301-a në paragrafin 1 pas alinesë 12 shtohen dy aline të reja 13 dhe 14, si vijojnë:

- "- nuk vepron në pajtim me nenin 70-d paragrafi 3 të këtij ligji,
- nuk vepron në pajtim me nenin 74-v paragrafi 3 të këtij ligji"

### Neni 8

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

### Neni 9

Personat të cilët deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji kanë filluar me dhënien e provimit nga nenet 70 dhe 74-a, provimin do ta japin sipas rregullave që kanë vlejtur deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

### Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", nenet 1 dhe 2 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas një viti pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndërsa nenet 3, 4 dhe 5 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2014.

### 3880.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ, ПЛОШТАДИ, МОСТОВИ И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4605/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА  
УЛИЦИ, ПЛОШТАДИ, МОСТОВИ И НА ДРУГИ  
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ**

**Член 1**

Во Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2004, 55/2007, 145/10 и 136/11), во членот 30 ставот 2 се менува и гласи:

„Доколку комуналниот инспектор констатира дека се направени неправилности од ставот 1 на овој член ќе донесе решение за отстранување на неправилностите во определен рок. Против решението на општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор во општините на градот Скопје и градот Скопје одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Доколку во рокот определен со решението од ставот 3 на овој член не се отстранат констатирните неправилности, комуналниот инспектор е должен да покрене прекршочна постапка.“

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 1 од овој закон ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

**L I G J**

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR SAKTIMIN E EMRAVE TË RRUGËVE,  
SHESHEVE, URAVE DHE TË OBJEKTEVE TJERA  
INFRASTRUKTURE**

**Neni 1**

Në Ligjin për saktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe të objekteve tjera infrastrukturore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 66/2004, 55/2007, 145/10 dhe 136/11), në nenin 30 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Nëse inspektori komunal konstaton se janë bërë parregullsi nga paragrafi 1 i këtij neni, do të miratojë aktvendim për mënjanimin e parregullsive në afat të përcaktuar. Kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror komunal, inspektorit komunal të komunës, inspektorit komunal në komunat e Qytetit të Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, vendos Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë. Ankesa nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3 si vijon:

"Nëse në afatin e përcaktuar me aktvendimin nga paragrafi 3 i këtij neni nuk mënjanohej parregullsitë e konstatuara, inspektori komunal është i obliguar të ngritë procedurë për kundërvajtje."

**Neni 2**

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozita nga neni 1 i këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

**3881.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ  
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за комунални дејности, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4606/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ**

**Член 1**

Во Законот за комунални дејности („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12), во членот 30 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Државниот комунален инспекторат е орган во состав на Министерството за транспорт и врски со својство на правно лице, има сопствена буџетска сметка како буџетски корисници од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос.“

**Член 2**

Членот 32 се менува и гласи:

„Државен инспектор за комунални дејности може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од соодветната област што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во струката,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
- 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,  
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.

За комунален инспектор во општините, општините на градот Скопје и градот Скопје се назначува лице со високо образование со најмалку три години работно искуство.“

**Член 3**

Во членот 35 ставот 5 се менува и гласи:

„По жалбата против решението на државниот комунален инспектор општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор во општините на градот Скопје и градот Скопје одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставот 6 се брише.

Ставовите 7 и 8 стануваат ставови 6 и 7.

#### Член 4

Членот 36 се менува и гласи:

„За работата на Државниот комунален инспекторат директорот изготвува предлог на годишна програма за работата на инспекторатот и истата ја доставува до Инспекцискиот совет најдоцна до 30 септември во тековната година за наредната година.

Директорот ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од седум дена од денот на приемот на согласноста од Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот утврден со закон.

Врз основа на донесената годишна програма за работа на инспекторатот, директорот подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на наредниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од наредната година, до 15 март за вториот квартал, до 15 јуни за третиот квартал, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во наредните три месеци, како и степеноот на сложеност на секој од надзорите.

Врз основа на кварталните планови за работа за секој инспектор директорот подготвува месечен план за работа кој содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет доставува збирни квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот квартал, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

Директорот најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната година.

За комуналните инспекциски служби на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, годишна програма донесува градоначалникот на општината, општините во градот Скопје и градот Скопје најдоцна до 15 декември во тековната година за наредната година.“

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 1, 2, 3, 4 и 7 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VEPRIMTARI KOMUNALE

#### Neni 1

Në Ligjin për veprimtari komunale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 95/12), në nenin 30 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon:

"Inspektorati shtetëror komunal është organ në përbërje të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve me cilësi të personit juridik, ka llogari personale buxhetore si shfrytëzues buxhetor i linjës së parë, në mënyrë të mëvetëshme zbaton procedura për punësim në pajtim me ligjin dhe vendos për të drejtat dhe obligimet për marrëdhënie pune."

#### Neni 2

Neni 32 ndryshohet si vijon:

"Inspektor shtetëror për veprimtari komunale mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,

- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të kryer VII/1 nga sfera adekuate që dëshmohet me certifikatë,

- ka pesë vjet përvojë pune në profesion,

- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës,

- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë një prej këtyre në vijim:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;

2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

- 3) ECDL: Core – të dhënë,

- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së tekstit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues.

Inspektor komunal në komuna, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qytetin e Shkupit emërohet personi me arsim të lartë me së paku tri vjet përvojë pune."

#### Neni 3

Në nenin 35 paragrafi 5 ndryshohet si vijon:

"Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror komunal, inspektorit komunal të komunës, inspektorit komunal në komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qytetin e Shkupit vendos Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë."

Paragrafi 6 shlyhet.

Paragrafët 7 dhe 8 bëhen paragrafë 6 dhe 7.

#### Neni 4

Neni 36 ndryshohet si vijon:

"Për punën e Inspektoratit Shtetëror Komunal drejtori përpilon propozim-program vjetor për punën e inspektoratit dhe të njëjtin e dorëzon te Këshilli inspektues më së voni deri më 30 shtator në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

Drejtori, e miraton programin vjetor për punë të inspektoratit në afat prej shtatë ditëve nga dita e pranimit të pëlqimit nga Këshilli inspektues, respektivisht, më së voni deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës nëse Këshilli inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon pëlqim, respektivisht vërejtje në afatin e paraparë të përcaktuar me ligj.

Në bazë të programit të miratuar vjetor për punën e inspektoratit, drejtori përpilon plane tremujore për punën e çdo inspektori, të cilat bashkërisht i dorëzon për shqyrtim të Këshilli Inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit të ardhshëm kalendarik edhe atë deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë nga viti i ardhshëm, deri më

15 март për tremujorin e dytë, deri më 15 qershor për tremujorin e tretë, respektivisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt të vitit rrjedhës.

Në planet tremujore për punë për çdo inspektor, drejtori detyrimisht e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara për tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikueshmërisë të secilës prej mbikëqyrjeve.

Në bazë të planeve tremujore për punën e çdo inspektori, drejtori përpilon plan mujor për punë, i cili përmban edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datës dhe sipas subjekteve të mbikëqyrjes.

Drejtori, më së voni dy javë pas fillimit të tremujorit kalendarik rrjedhës për atë paraprak, te Këshilli inspektues dorëzon raporte përmbledhëse tremujore për punën e çdo inspektori për lundrim të brendshëm, edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt të vitit paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë, deri më 15 korrik për tremujorin e dytë, respektivisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë të vitit rrjedhës.

Drejtori, më së voni deri më 1 mars të vitit rrjedhës, te Këshilli inspektues dorëzon raport vjetor për punën e inspektoratit për vitin paraprak.

Për shërbimet inspektuese komunale të komunave, të komunave në Qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit, program vjetor miraton kryetari i komunës, i komunave në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit më së voni deri më 15 dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm."

#### Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat nga nenet 1, 2, 3, 4 dhe 7 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2014.

#### 3882.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ-ЛИФТОВИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за жичари и ски - лифтови,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4607/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,

**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ - ЛИФТОВИ

#### Член 1

Во Законот за жичари и ски - лифтови („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2000, 103/2008, 23/11 и 53/11), во членот 23 ставот (2) се менува и гласи:

„За работата на Државниот инспекторат за транспорт директорот на Државниот инспекторат за транспорт донесува годишна програма за работата на инспекторите за жичари и ски - лифтови на начин и услови предвидени согласно со Законот за превоз во патниот сообраќај.“

Ставот (3) се брише.

#### Член 2

Членот 26 се менува и гласи:

„Инспектор за жичари и ски – лифтови може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на машинството, градежништвото или електротехниката, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во структурата од областа на машинството, градежништвото или електротехниката,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
  - 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
  - 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
  - 3) ECDL: Core - положен,
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

#### Член 3

Во членот 29 ставот (3) се менува и гласи:

„По жалбата против решението од ставот (2) на овој член одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) и (17) се бришат.

Ставот (18) станува став (4).

#### Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

#### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TELEFERIKË DHE SKI-LIFTE

#### Neni 1

Në Ligjin për teleferikë dhe ski-lifte ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/2000, 103/2008, 23/11 dhe 53/11), në nenin 23 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Për punën e Inspektoratit shtetëror për transport, drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Transport miraton program vjetor për punën e inspektorëve për teleferikë dhe ski-lifte në mënyrë dhe kushte të parapara në pajtim me Ligjin për transport në komunikacionin rrugor."

Paragrafi (3) shlyhet.

#### Neni 2

Neni 26 ndryshohet si vijon:

"Inspektor për teleferikë dhe ski-lifte mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,

- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,

- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të kryer VII/1 nga sfera e makinerisë, ndërtimtarisë ose elektroteknikës që dëshmohet me certifikatë,

- ka pesë vjet përvojë pune në profesionin nga sfera e makinerisë, ndërtimtarisë ose elektroteknikës,

- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës,

- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë një prej këtyre në vijim:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;

2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose

3) ECDL: Core – të dhënë,

- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së tekstit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues."

#### Neni 3

Në nenin 29 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Për ankesën kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni vendos Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë."

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) dhe (17) shlyhen.

Paragrafi (18) bëhet paragraf (4).

#### Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

### 3883.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4608/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

#### Член 1

Во Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11 и 54/11), членот 41 се менува и гласи:

„Против решението на инспекторите од членот 36 од овој закон може да се поднесе жалба во рок од осум дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Жалбата од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.“

#### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

#### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIM ME UJË TË PIJSHËM DHE SHKARKIM TË UJËRAVE TË ZEZA URBANE

#### Neni 1

Në Ligjin për furnizim me ujë të pijshëm dhe shkarkim të ujërave të zeza urbane ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/11 dhe 54/11), neni 41 ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit të inspektorëve nga neni 36 i këtij ligji, mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditëve të Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.

Ankesa nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

#### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

### 3884.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4609/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  
ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО  
ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ**

**Член 1**

Во Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11 и 13/13), по членот 20 се додаваат четири нови члена 20-а, 20-б, 20-в и 20-г, кои гласат:

**„Член 20-а**

Испитите од членот 20 од овој закон се полагаат во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на Министерството за транспорт и врски, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Министерството за транспорт и врски.

Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испит ги пропишува министерот за транспорт и врски.

**Член 20-б**

Полагањето на испитите се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер и практични вежби со устен дел.

Прашањата содржани во тестот за полагање испит и неговите одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на испит.

Електронскиот систем содржи и јавно достапна база од најмалку 500 прашања од областа.

Резултатите од полагањето на испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полага испитот веднаш по неговото завршување.

На денот на полагањето на испитот му се дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за испитот.

Во случај на спреченост на спроведување на испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.

Доколку причините од ставот 7 на овој член ќе се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

Доколку причините од ставот 7 на овој член не се отстранат во рокот од ставот 8 на овој член испитот се прекинува за друг термин.

На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарот во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

На барање на кандидатот Министерството го информира за направените грешки во тестот за полагање на испитот со овозможување непосреден увид во тестот.

**Член 20-в**

Тестовите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на испитот.

Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии и специмените за проверка на точноста на одговорите, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството за транспорт и врски.

Министерот за транспорт и врски формира Комисијата за ревизија на одржаните испити која во својата работа ги користи материјалите од ставот 2 на овој член и во која, покрај другите членови, членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

Комисијата од ставот 3 на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во теквната година.

Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примена на овој закон.

Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци предлага одземање на уверението за положен испит.

Министерот за транспорт и врски донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

Против решението од ставот 7 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

**Член 20-г**

Стручните и административните работи за потребите на спроведувањето на стручните испити ги спроведува Министерството за транспорт и врски, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централен регистар и избрано од министерот за транспорт и врски.“

**Член 2**

Членот 90 се менува и гласи:

„Против решението на државните инспектори за патен сообраќај може во рок од осум работни дена од денот на приемот на решението да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Против решението на овластените службени лица од Министерството за внатрешни работи може во рок од осум работни дена од денот на приемот на решението да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Против решението на овластените инспектори од Дирекцијата за радијациона сигурност може во рок од осум работни дена од денот на приемот на решението да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

**Член 3**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај.

#### Член 4

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 5

Лицата кои до денот на започнувањето на примената на овој закон имаат започнато со полагање на испитите предвидени со овој закон, ќе полагаат според прописите што важеле до денот на започнувањето на примена на овој закон.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членот 1 ќе започне да се применува по една година по влегувањето во сила на овој закон, а членот 2 од овој закон ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

### L I G J

## PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORTIN E MATERIEVE TË RREZIKSHME NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE HEKURUDHOR

#### Neni 1

Në Ligjin për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 92/2007,161/2009, 17/11, 54/11 dhe 13/13), pas nenit 20 shtohen katër nene të reja 20-a, 20-b, 20-v dhe 20-g, si vijojnë:

#### “Neni 20-a

Provimet nga neni 20 të këtij ligji jepen në hapësirë për dhënien e provimit, e pajisur në mënyrë të veçantë për dhënien e provimit profesional me pajisje materiale – teknike dhe informatike, internet lidhje dhe pajisje për incizimin e dhënies së provimit.

Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt transmetohet në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga i gjithë provimi vendoset në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Kriteret në lidhje me kushtet hapësinore dhe materiale teknike dhe pajisjes informatike në hapësirat për dhënien e provimit i përcakton Ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

#### Neni 20-b

Dhënia e provimeve bëhet me përgjigjen e një numri të caktuar pyetjesh në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter dhe ushtrime praktike në pjesën e provimit me gojë.

Pyetjet e përmbajtura në testin për dhënien e provimit dhe përgjigjet e tij, ruhen në sistemin unik elektronik për dhënien e provimit.

Sistemi elektronik përmban edhe bazë të kapshme publikisht prej së paku 500 pyetje të sferës.

Rezultatet e dhënies së provimit janë të kapshme për kandidatit në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas përfundimit të tij.

Në ditën e dhënie së provimit kandidatit i jepet kod për qasje, respektivisht fjalëkalim me të cilin i aprovet qasje në sistemin elektronik.

Pas aprovimit të qasjes, kandidatit e merr testin elektronik për provimin.

Në rast të pengesës në realizimin e provimit, për shkaqe që rezultojnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik, dhënia e provimit ndërpritet.

Nëse shkaqet nga paragrafi 7 të këtij neni mënjanohen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit, i njëjti vazhdon menjëherë pas mënjanimit të tyre.

Nëse shkaqet nga paragrafi 7 të këtij neni nuk mënjanohen në afatin nga paragrafi 8 të këtij neni, provimi do të ricaktohet në termin tjetër.

Kandidatit gjatë dhënie së provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç me informatikanin në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohen në këtë afat provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej të shumtën tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse paraqitet problem me më tepër se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që japin provim dhe do të mbahet në afat prej të shumtën tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Me kërkesë të kandidatit, Ministria e informon për gabimet e bëra në test gjatë dhënies së provimit, me mundësimin e shikimit të drejtpërdrejtë të testit.

#### Neni 20-v

Testet përdoren dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies së provimit.

Materialet nga provimet e mbajtura, në veçanti versionet në letër dhe specimentet për kontrollin e saktësisë së përgjigjeve, si dhe incizimet nga provimi i mbajtur ruhen në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, formon Komision për revizionin e provimeve të mbajtura, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi 2 të këtij neni dhe në të cilin, përveç anëtarëve tjerë, marrin pjesë edhe përfaqësuesi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni, mban mbledhje së paku një herë në vit dhe kryen revizion mbi realizimin e së paku dy sesioneve të mbajtura gjatë vitit.

Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe mbi mënyrën e realizimit të provimeve të mbajtura gjatë pesë viteve të fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit, por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij ligji.

Nëse Komisioni konstaton parregullsi gjatë realizimit të provimit nga individë, propozon heqjen e certifikatës për provimin e dhënë.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve miraton aktvendim për heqjen e certifikatës në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 7 të këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

#### Neni 20-g

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e realizimit të provimeve profesionale i kryen Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ndërsa provimin teknikisht e realizon personi juridik i regjistruar në Regjistrin qendror dhe i zgjedhur nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.”

#### Neni 2

Neni 90 ndryshohet si vijon:

“Kundër aktvendimit të inspektorëve shtetërorë për komunikacion rrugor në afat prej tetë ditësh pune nga dita e pranimi të aktvendimit mund të paraqitet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Kundër aktvendimit të personave zyrtarë të autorizuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në afat prej tetë ditësh pune nga dita e pranimit të aktvendimit mund të paraqitet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

Kundër aktvendimit të inspektorëve të autorizuar të Drejtorisë për Siguri nga Rrezatimi në afat prej tetë ditësh pune nga dita e pranimit të aktvendimit mund të paraqitet ankesë te Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

### Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për transportin e materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor.

### Neni 4

Aktet nënligjore të parapara me këtë Ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

### Neni 5

Personat të cilët deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji kanë filluar me dhënien e provimeve të parapara me këtë ligj, do ta japin provimin në bazë të rregullave në fuqi deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

### Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa neni 1 do të fillojë të zbatohet pas një viti pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, ndërsa neni 2 i këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

### 3885.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4610/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

### ЗАКОН

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

### Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12 и 168/12), во членот 72 ставот (3) се менува и гласи:

„По жалбата против решението на државниот инспектор за патишта одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и (19) се бришат.

Ставот (20) кој станува став (4) се менува и гласи:

„(4) По жалбата против решението на овластениот инспектор за патишта на општината, односно градот Скопје одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставовите (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36) и (37) се бришат.

### Член 2

Во членот 73 ставот (1) се менува и гласи:

„За инспектор за патишта може да се назначи лице кое ги исполнува условите предвидени во овој закон.“

### Член 3

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи:

### „Член 73-а

Инспектор може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на сообраќајот или градежништвото, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во сообраќајот или градежништвото,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
  - 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
  - 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
  - 3) ECDL: Core - положен,
- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

### Член 4

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавните патишта.

### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RRUGË PUBLIKE

### Neni 1

Në Ligjin për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12 dhe 168/12) në nenin 72 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror për rrugë vendos Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) dhe (19) shlyhen.

Paragrafi (20) i cili bëhet paragraf (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit të autorizuar për rrugë të komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit, vendos Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Paragrafët (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36) dhe (37) shlyhen.

#### Neni 2

Në nenin 73 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Për inspektor për rrugë mund të emërohet personi i cili i përmbush kushtet e parapara në këtë ligj."

#### Neni 3

Pas nenit 73 shtohet nen i ri 73-a si vijon:

##### "Neni 73-a

Inspektor mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të kryer VII/1 nga sfera e komunikacionit ose ndërtimtarisë, që dëshmohet me certifikatë,
- ka pesë vite përvojë pune në komunikacion ose ndërtimtarë,
- i përmbush kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë të zyrës, edhe atë një prej këtyre në vijim:
  - 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - e dhënë;
  - 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell - e dhënë ose
  - 3) ECDL: Core - e dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit të integritetit, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues."

#### Neni 4

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për rrugë publike.

#### Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

### 3886.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за управување со отпадот, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4611/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

### ЗА К О Н

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

#### Член 1

Во Законот за управување со отпадот („Службен весник на Република Македонија” број 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11 и 123/12), во членот 38 ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) се бришат.

#### Член 2

По членот 38 се додаваат 25 нови члена 38-а, 38-б, 38-в, 38-г, 38-д, 38-ѓ, 38-е, 38-ж, 38-з, 38-с, 38-и, 38-ј, 38-к, 38-л, 38-љ, 38-м, 38-н, 38-њ, 38-о, 38-п, 38-р, 38-с, 38-т, 38-ќ и 38-у, кои гласат:

#### “Член 38-а

(1) Стручниот испит за управител со отпад (во натамошниот текст: стручен испит) се полага заради проверка на потребното стручно знаење од областа на управувањето со отпад.

(2) Стручен испит може да полага лице кои ги исполнува следниве услови:

- да е државјанин на Република Македонија,
- да има живеалиште во Република Македонија,
- да има завршено најмалку VI степен вишо образование или високо образование со најмалку VII/1, односно диплома со најмалку 180 кредити според европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС),
- со правосилна одлука да не му е изречна забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната и
- да има најмалку пет години работно искуство по дипломирањето во постапувањето со отпад и/или животната средина.

#### Член 38-б

##### Начин на спроведување на испитот

(1) Стручниот испит се состои од два дела, и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и
- втор дел (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на кандидатите.

(2) Првиот дел од стручниот испит од ставот (1) на овој член се полага писмено по електронски пат со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(3) Вториот дел на стручниот испит се состои од:

- практичен пример и
- прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на практичниот пример.

## Член 38-в

(1) Испитот се полага според програма во која се содржани градивото, прописите и литературата.

(2) Програмата за полагање на испитот од соодветната област ја донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

## Член 38-г

(1) Базите на прашања за првиот и базите на практични примери за вториот дел на стручниот испит од членот 38-м од овој закон ги подготвуваат стручни лица и професори од соодветната област кои имаат најмалку десет години работно искуство во областа на управување со отпад и/или заштита на животната средина, определени од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(2) Прашањата од првиот дел од стручниот испит и прашањата и практичните примери од вториот дел од испитот ги верификува Комисија составена од:

- двајца претставници и нивни заменици од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина назначени од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина,

- еден претставник и негов заменик од органот на државната управа надлежен за работите од областа на комуналните работи,

- еден претставник и негов заменик од органот на државната управа надлежен за работите од областа здравството и

- еден претставник и негов заменик од редот на стручни лица и професори од соодветната област кои имаат најмалку десет години работно искуство во областа на управувањето со отпад и/или заштита на животната средина.

(3) Комисијата од ставот (2) на овој член врши и ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на практични примери од членот 38-м од овој закон најмалку еднаш годишно.

(4) При ревизијата Комисијата особено ги има предвид измените на прописите на кои е засновано прашањето, односно практичниот пример, бројот на кандидати кои го одговарале, успешноста во одговарањето на истите, како и други критериуми кои можат да влијаат врз подобрувањето на квалитетот на базите од членот 38-м од овој закон.

(5) Врз основа на извршената ревизија и ажурирање на базите на прашања и базите на практични примери, Комисијата одлучува прашањата и практичните примери да бидат изменети или целосно отстранети од базите од членот 38-м од овој закон.

(6) Стручните лица и професорите и лицата од ставот (1) на овој член и членовите на Комисијата за верификација од ставовите (1) и (2) на овој член имаат право на паричен надоместок што го определува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(7) Износот на паричниот надоместок од ставот (6) на овој член се определува врз основа на бројот на изготвени прашања и практични примери, како и сложеноста на материјалата.

(8) Годишниот износ на паричниот надоместок од ставот (6) на овој член не го надминува нивото на три просечни месечни плати исплатени во Република Македонија за претходната година објавени од Државниот завод за статистика.

## Член 38-д

Стручните и административните работи за потребите на спроведување на стручниот испит ги врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина кој технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија избрано од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

## Член 38-ѓ

Стручниот испит се спроведува најмалку два пати годишно.

## Член 38-е

(1) Барањето за полагање на испит кандидатот го поднесува до органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(2) Со барањето за полагање на испитот кандидатот е должен да поднесе докази за исполнување на условите за полагање на стручниот испит пропишани со овој закон.

## Член 38-ж

(1) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина или од него овластено лице, утврдува дали кандидатот ги исполнува условите за полагање на испитот.

(2) Против решението со кое е одбиено барањето за полагање на испитот може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

## Член 38-з

(1) На кандидатот на кој му е одобрено барањето за полагање на испитот, му се определува времето и местото за полагање на испитот, а кандидатот се известува најдоцна во рок од осум дена пред полагање на испитот.

(2) На кандидатот му се овозможува да започне да го полага испитот во првиот нареден термин од денот на одобреното барање за полагање на испитот.

## Член 38-с

(1) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Јавноста се информира за датумот и времето на полагањето на испитот најмалку три дена пред одржувањето на испитот.

(3) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, а ако поради технички причини снимањето се прекине, сминката од целиот испит се поставува на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(4) Правното лице кое го спроведува стручниот испит треба да ги исполнува просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на стручен испит кои услови поблиску ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(5) Во просторијата за полагање на испитот, за време на полагање на испитот се присутни двајца претставници од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и еден претставник од Министерството за информатичко општество и администрација (информатичар).

## Член 38-и

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит, претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарите од членот 38-s став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит.

(9) Овластените претставници од членот 38-s став (5) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

## Член 38-ј

(1) Ако во текот на полагањето на стручниот испит настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, породилно отсуство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на испитот донесува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Против решението на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина од ставот (2) на овој член кандидатот може да поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на испитот кандидатот не го полага оној дел од испитот што претходно веќе го има полагаано.

## Член 38 - к

(1) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (практичен пример).

(2) Вториот дел се полага во рок од најмалку 15 дена по успешното полагање на првиот дел.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина со Правилник го пропишува начинот на бодување на првиот и вториот дел од испитот.

## Член 38-л

(1) Првиот дел од испитот се полага за секоја соодветна област и содржи најмалку 50 прашања со пет опции за заокружување од кои една е точна, две се слични, една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).

(2) Услов за полагање на вториот дел од испитот е кандидатот да го положи првиот дел од испитот.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

## Член 38 - њ

(1) Вториот дел од стручниот испит се состои од практичен пример.

(2) Прашањата кои се составен дел од практичниот пример се од соодветната област и имаат десет можни опции на одговори од кои едната е точна, пет се слични и четири се различни.

(3) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил.

## Член 38-м

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит се врши со проучување на практичниот пример и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од практичниот пример во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: електронски практичен пример).

(4) Прашањата од практичниот пример, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во практичниот пример.

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина го воспоставува единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит.

(6) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, како и практичниот пример и прашањата кои произлегуваат од практичните примери и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит.

(7) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 300 прашања, како и јавно достапна база од најмалку 50 практични примери за потребите на вториот дел од испитот.

(8) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот дел од испитот.

(9) Бројот на прашања и практични примери во базите од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2015 година.

(10) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полага испитот, веднаш по неговото завршување.

#### Член 38-н

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот, претставник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од членот 38-м став (5) од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од базите од членот 38-м став (7) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот за кое претставник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

#### Член 38-њ

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од членот 38-м став (5) од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се прекинува за друг термин.

#### Член 38-о

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

#### Член 38-п

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од секоја од практичниот пример од вториот дел изнесува 120 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од практичниот пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

#### Член 38-р

(1) На кандидатите кои го положиле испитот им се издава уверение во рок од 15 дена од денот на завршувањето на испитот.

(2) Формата и содржината на уверението од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

#### Член 38-с

На барање на кандидатот органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина го информира за направените грешки во тестот за полагање на стручниот испит, со овозможување непосреден увид во тестот.

#### Член 38-т

(1) Тестовите и практичните примери се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на стручниот испит.

(2) Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии од тестовите и практичните примери за полагање на стручниот испит и специмените за проверка на точноста на одговорите на тестот и практичниот пример, како и снимките од одржаните испити се чуваат во органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина формира Комисија за ревизија на одржаните испити, која во својата работа ги користи материјалите од ставот (2) на овој член и во која, покрај претставник од органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, членуваат и претставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

(4) Комисијата од ставот (3) на овој член се составува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку два испита одржани во тековната година.

(5) Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примената на овој закон.

(6) Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци во смисла на членот 38-н од овој закон, предлага одземање на уверението од членот 38-р од овој закон.

(7) Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

(8) Против решението од ставот (7) на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

#### Член 38-ќ

(1) Трошоците за полагање на испитот ги сноси кандидатот доколку институцијата каде што е вработен не ги плати.

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член ја определува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина врз основа на реално направените трошоци за полагање на испитот, неопходни за спроведување на првиот и вториот дел на испитот, подготовката на базите на прашања, спроведувањето на електронскиот тест, изготвување на материјали и покани и изготвување на уверенија.

(3) Трошоците за полагање на испитот се уплатуваат на сметката на сопствени приходи на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(4) Ако трошоците не се уплатени на соодветна сметка на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, најдоцна 15

дена пред денот определен за спроведување на испитот, на кандидатот не му се дозволува полагање на испитот.

(5) Ако кандидатот во рок од една година од денот на уплатата на средствата не го полага испитот уплатените средства се враќаат согласно со закон.

#### Член 38-у

(1) Издадените, одземените и продолжените лиценци на управители со отпад, како и лиценците на управителите кои престанале да важат, се евидентираат во Регистарот кој го води органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член се објавува на веб страницата и на огласната табла на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.

(3) Формата и содржината на Регистарот и начинот на неговото водење ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина.“

#### Член 3

Во членот 134 став (7) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (8) зборовите: “Комисијата за одлучување по жалба на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и на градот Скопје формирана согласно со Законот за животната средина“ се заменуваат со зборовите: “Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

#### Член 4

Во членот 139 по ставот (6) се додаваат четири нови става (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

„(7) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое технички го спроведува стручниот испит доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина (член 38-s став (3)).

(8) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното правно лице кое го спроведува стручниот испит, доколку не го прекине испитот во случаите од членот 38–и ставови (5) и (6) од овој закон.

(9) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 38-s став (5) од овој закон, доколку постапи спротивно на членот 38–и став (9) од овој закон.

(10) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина ако не донесе решение во рокот утврден во членот 38-т став (7) од овој закон.“

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (11) и (12).

Во ставот (9) кој станува став (13) бројот „8“ се заменува со бројот „12“.

Ставот (10) станува став (14).

#### Член 5

Физичко лице кое го има положено стручниот испит пред влегувањето во сила на овој закон, може да поднесе барање за запишување во Регистарот на управители со отпад во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Лицето од ставот 1 на овој член со барањето е должно да ја достави потребната документација за докажување дека го има положено стручниот испит.

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок од 30 дена од доставувањето на барањето согласно со ставовите 1 и 2 на овој член, доколку ги исполнува условите, му издава уверение и го евидентира лицето како управител со отпад во Регистарот на управители со отпад.

#### Член 6

Електронски систем за полагање на стручниот испит се воспоставува во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 7

Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон го воспоставува Регистарот на управители со отпад.

#### Член 8

Започнатите постапки за полагање на стручен испит за стекнување на статус управител со отпад до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат според одредбите од прописите по кои започнале.

#### Член 9

Подзаконските акти од овој закон ќе се донесуваат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а членовите 1 и 2 ќе започнат да се применуваат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон, а одредбите од членот 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MENAXHIM ME HEDHURINA

##### Neni 1

Në Ligjin për menaxhim me hedhurina (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 68/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/10, 51/11 dhe 123/12), në nenin 38 paragrafët (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15) dhe (16) shlyhen.

##### Neni 2

Pas nenit 38 shtohen 25 nene të reja 38-a, 38-b, 38-v, 38-g 38-d, 38-gj, 38-e, 38-zh, 38-z, 38-x, 38-i, 38-j, 38-k, 38-ll, 38-l, 38-m, 38-n, 38-nj, 38-o, 38-p, 38-r, 38-s 38-t, 38-q dhe 38-u, si vijojnë:

##### “Neni 38-a

(1) Provimi profesional për menaxhues me hedhurina (në tekstin e mëtejshme: provim profesional) jepet për kontroll të njohurisë së nevojshme profesionale nga sfera e menaxhimit me hedhurina.

(2) Provimi profesional mund të japë personi i cili i përmbush kushtet në vijim:

- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- të ketë vendbanim në Republikën e Maqedonisë,
- të ketë kryer së paku shkallën VI të arsimit të lartë ose arsimit universitar me së paku shkallën VII/1 përkatësisht diplomë me së paku 180 kredi sipas sistemit evropian për transfer të kredive (SETK),
- me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë kumtuar ndalim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës derisa zgjasin pasoja nga ndalimi dhe
- të ketë së paku pesë vite përvojë pune pas diplomimit, në menaxhimin me hedhurina dhe/ose mjedisin jetësor.

#### Neni 38-b

Mënyra e realizimit të provimit

(1) Provimi profesional përbëhet prej dy pjesëve edhe atë:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe
- pjesa e dytë (shembull praktik), me të cilën kontrollohet aftësia praktike e kandidatëve.

(2) Pjesa e parë nga provimi profesional nga paragrafi (1) i këtij neni, jepet me shkrim në mënyrë elektronike, me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

- (3) Pjesa e dytë e provimit profesional përbëhet nga:
- shembulli praktik dhe
  - pyetje të cilave kandidati duhet t'u përgjigjet në bazë të analizës së shembullit praktik.

#### Neni 38-v

(1) Provimi jepet sipas programit në të cilin përmbahen materiali, rregullat dhe literatura.

(2) Programin për dhënie të provimit nga sfera përkatëse e miratton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

#### Neni 38-g

(1) Bazat e pyetjeve për pjesën e parë të provimit dhe bazat e shembujve praktikë për pjesën e dytë të provimit nga neni 38-m të këtij ligji, i përpilojnë persona profesionistë dhe profesorë nga sfera përkatëse që kanë së paku dhjetë vjet përvojë pune në sferën e menaxhimit me hedhurina dhe/ose mbrojtje të mjedisit jetësor, të përcaktuara nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(2) Pyetjet nga pjesa e parë e provimit profesional dhe pyetjet dhe shembujt praktikë nga pjesa e dytë e provimit i verifikon Komisioni i përbërë nga:

- dy përfaqësues dhe zëvendës të tyre nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, të emëruar nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor,
- një përfaqësues dhe zëvendësi i tij nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e punëve komunale
- një përfaqësues dhe zëvendësi i tij nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e shëndetësisë dhe
- një përfaqësues dhe zëvendësi i tij nga radhët e personave profesionalë dhe profesorët nga sfera përkatëse të cilët kanë së paku dhjetë vite përvojë pune në sferën e menaxhimit me hedhurina dhe/ose mbrojtjen e mjedisit jetësor.

(3) Komisioni nga paragrafi (2) i këtij neni, kryen edhe revizion dhe azhurnim të bazave të pyetjeve dhe bazave të shembujve praktikë nga neni 38-m të këtij ligji së paku një herë në vit.

(4) Gjatë revizionit Komisioni veçanërisht i merr parasysh ndryshimet e rregullave në të cilat bazohet pyetja, përkatësisht shembulli praktik, numrin e kandidatëve që i janë përgjigjur, suksesin në përgjigjen e tyre, si dhe kriteret tjera të cilat mund të ndikojnë në përmirësimin e kualitetit të bazave nga neni 38-m i këtij ligji.

(5) Në bazë të revizionit të kryer dhe azhurnimit të bazave të pyetjeve dhe bazave të shembujve praktikë, Komisioni vendos që pyetjet dhe shembujt praktikë të ndryshohen apo të mënjahen plotësisht nga bazat nga neni 38-m i këtij ligji.

(6) Personat profesionalë dhe profesorët dhe personat nga paragrafi (1) i këtij neni dhe anëtarët e Komisionit për Verifikim nga paragrafi (1) dhe (2) të këtij neni, kanë të drejtë kompensimë para që e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(7) Shuma e kompensimit në para nga paragrafi (6) i këtij neni, caktohet në bazë të numrit të pyetjeve të përpiluara dhe shembujve praktikë, si dhe ndërlikueshmërisë së materies.

(8) Shuma vjetore e kompensimit në para nga paragrafi (6) nuk e tejkalon nivelin e tri rrogave mesatare mujore të paguara në Republikën e Maqedonisë për vitin paraprak të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikës.

#### Neni 38-d

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e zbatimit të provimit profesional i kryen organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, të cilin teknikisht e realizon personi juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë i zgjedhur nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

#### Neni 38-gj

Provimi profesional realizohet së paku dy herë në vit.

#### Neni 38-e

(1) Kërkesën për dhënie të provimit kandidati e parashton te organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(2) Me kërkesën për dhënie të provimit kandidati detyrohet të parashtojë dëshmi për plotësimin e kushteve për dhënie të provimit profesional, të përcaktuara me këtë ligj.

#### Neni 38-zh

(1) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor ose personi i autorizuar nga ai, konstaton nëse kandidati i plotëson kushtet për dhënien e provimit.

(2) Kundër aktvendimit me të cilin është refuzuar kërkesa për dhënie të provimit, mund të ngritet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

#### Neni 38-z

(1) Kandidatit të cilit i është miratuar kërkesa për dhënie të provimit, i caktohet koha dhe vendi për dhënie të provimit, e kandidati njoftohet më së voni në afat prej tetë ditësh para dhënies së provimit.

(2) Kandidatit i mundësohet që të fillojë ta japë provimin në terminin e parë të ardhshëm nga dita e kërkesës së miratuar për dhënie të provimit.

#### Neni 38-x

(1) Provimi jepet në lokal për dhënien e provimit, të pajisur veçanërisht për dhënien e provimit profesional me pajisje materiale teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhënies.

(2) Publiku informohet për datën dhe kohën e dhënies së provimit së paku tri ditë para mbajtjes së provimit.

(3) Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt emitohet në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi i provimit të plotë vendoset në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(4) Personi juridik që e realizon provimin profesional duhet t'i përmbushë kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale teknike dhe informatike në lokalet për dhënie të provimit profesional, kushte të cilat më afërsisht i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(5) Në lokalin për dhënie të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm dy përfaqësues nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor dhe një përfaqësues nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës (informaticientët).

#### Neni 38-i

(1) Para fillimit të dhënies së provimit profesional, përfaqësuesi i organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

(2) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit, nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(3) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së dytë të provimit, i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime), që në version elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.

(4) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit, nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç me informaticientët nga neni 38-x paragrafi (5) i këtij ligji, në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanoohen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanoohen në këtë afat, provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanoohen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit, vepron në kundërshtim me paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënia e mëtejme e provimit në atë termin të caktuar.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo konstatohet në procesverbal për dhënien e provimit profesional.

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 38-x paragrafi (5) gjatë kohës së dhënies së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të kandidatit që e jep provimin, përveç në rast të mënjanimin të problemit teknik, kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

#### Neni 38-j

(1) Nëse gjatë dhënies së provimit profesional krijohen shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk mund ta vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, pushim i lindjes dhe ngjashëm), do të ndërpritet provimi për një kohë të caktuar, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se gjashtë muaj.

(2) Aktvendim për vazhdimin e provimit miraton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për prolongimin e provimit, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

(3) Nëse kandidati nuk parashtron lutje për vazhdimin e provimit në afatin e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

(4) Kundër aktvendimit të ministrit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor nga paragrafi (2) i këtij neni, kandidati mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(5) Në vazhdimin e provimit, kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit të cilën paraprakisht tanimë e ka dhënë.

#### Neni 38-k

(1) Provimi profesional fillon me dhënien e pjesës së parë (pjesës teorike), e pastaj të pjesës së dytë (shembull praktik).

(2) Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku 15 ditësh pas dhënies së suksesshme të pjesës së parë.

(3) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor me Rregullore e përcakton mënyrën e ndarjes së pikëve në pjesën e parë dhe të dytë të provimit.

#### Neni 38-ll

(1) Pjesa e parë e provimit jepet për çdo sferë përkatëse dhe përmban së paku 50 pyetje me pesë opsione për rrethim prej të cilave një është i saktë, dy janë të ngjashëm, një është i pasaktë në masë të vogël (në të humben numër i vogël pikësh) dhe një është i pasaktë në masë të madhe (në të humben numër i madh pikësh).

(2) Kusht për dhënien e pjesës së dytë të provimit është kandidati ta japë pjesën e parë të provimit.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të provimit në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

#### Neni 38-l

(1) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga shembulli praktik.

(2) Pyetjet të cilat janë pjesë përbërëse e shembullit praktik janë nga sfera përkatëse dhe kanë dhjetë opsione të mundshme përgjigjesh prej të cilave një është i saktë, pesë janë të ngjashëm dhe katër janë të ndryshëm.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit, do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

#### Neni 38-m

(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit profesional bëhet me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(2) Pyetjet e testit varësisht nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit profesional kryhet me studim të shembullit praktik dhe përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve që dalin nga shembulli praktik, në formë të zgjidhjes softuerike elektronike (në tekstin e mëturjeshëm: shembull praktik elektronik).

(4) Pyetjet nga shembulli praktik varësisht nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në shembullin praktik.

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor e themelon Sistemin unik elektronik për dhënien e provimit profesional.

(6) Pyetjet e përmbajtura në testet për dhënien e pjesës së parë të provimit profesional dhe përgjigjet e tyre, si dhe shembulli praktik dhe pyetjet që dalin nga shembujt praktikë dhe përgjigjet e tyre ruhen në sistemin unik elektronik për dhënien e provimit profesional.

(7) Sistemi elektronik nga paragrafi (5) i këtij neni përmban edhe bazë të kapshme publikisht prej së paku 300 pyetje, si dhe bazë të kapshme publikisht prej së paku 50 shembujve praktikë, për nevojat e pjesës së dytë të provimit.

(8) Në sistemin elektronik përmbahet edhe udhëzim për rregullat dhe literaturën në të cilat përmbahen përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë e provimit dhe rregullat për pjesën e dytë të provimit.

(9) Numri i pyetjeve dhe shembujve praktikë në bazat nga paragrafi (6) i këtij neni zmadhohet për 10 % në vit, duke filluar nga viti 2015.

(10) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë të provimit kandidati i ka të kapshme në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas përfundimit të ti.

#### Neni 38-n

(1) Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht pjesës së dytë të provimit, përfaqësuesi i organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, kandidati i jep kod të qasjes, përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik nga neni 38-m paragrafi (5) i këtij ligji.

(2) Pas lejit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht shembull praktik elektronik për pjesën e dytë të provimit, të gjeneruara në mënyrë kompjuterike, përmbajtjen e të cilave sipas zgjedhjes së rastësishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga bazat nga neni 38-m paragrafi 7 i këtij ligji.

(3) Pjesa e parë dhe e dytë e provimit, përmbajnë udhëzim për mënyrën e zgjidhjes së tij, për të cilin përfaqësuesi i organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, jep sqarim, para fillimit të dhënies së provimit.

(4) Sistemi elektronik për dhënien e provimit nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht shembullin praktik elektronik për pjesën e dytë të provimit në një termin për më shumë se një kandidat.

#### Neni 38-nj

(1) Në rast të pengimit të realizimit të pjesës së parë ose të dytë të provimit për shkaqe që shpijnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik nga neni 38-m paragrafi (5) i këtij ligji, dhënia e provimit ndërpritet.

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanohen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit, ai vazhdohet menjëherë pas mënjanimit të tyre.

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mënjanohen në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, provimi rricaktohet për termin tjetër.

#### Neni 38-o

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien e provimit, është 120 minuta.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

#### Neni 38-p

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës e caktuar për përgjigje të pyetjeve nga secili prej shembullit praktik të pjesës së dytë, është 120 minuta.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve nga shembulli praktik, ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

#### Neni 38-r

(1) Kandidatëve që e kanë dhënë provimin u lëshohet certifikatë në afat prej 15 ditësh nga dita e përfundimit të provimit.

(2) Formën dhe përmbajtjen e certifikatës nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

#### Neni 38-s

Me kërkesë të kandidatit, organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor e informon për gabimet e bëra në testin për dhënien e provimit profesional, me mundësimin e shikimit të drejtpërdrejtë të testit.

#### Neni 38-t

(1) Testet dhe shembujt praktikë shfrytëzohen dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies së provimit profesional.

(2) Materialet nga provimet e mbajtura, veçanërisht versionet në letër nga Testet dhe shembujt praktikë për dhënien e provimit profesional dhe specimenet për kontroll të saktësisë së përgjigjeve të testit dhe shembullit praktik, si dhe incizimet nga provimet e mbajtura ruhen në organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(3) Ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor formon Komision për revizion të provimeve të mbajtura, i cili në punën e vet i shfrytëzon materialet nga paragrafi (2) i këtij neni dhe në të cilin, përveç përfaqësuesit nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, marrin pjesë edhe përfaqësuesi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe informatikani nga Ministria e Shoqërisë së Informatikës dhe Administratës i caktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(4) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni, mban mbledhje së paku njëherë në vit dhe kryen revizion të mënyrës së realizimit të së paku dy provimeve të mbajtura në vitin rrjedhës.

(5) Komisioni ka të drejtë të kryejë revizion edhe të mënyrës së realizimit të provimeve të mbajtura në pesë vitet e fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit, por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij ligji.

(6) Nëse Komisioni konstaton parregullsi në realizimin e provimit nga individë sipas nenit 38-n të këtij ligji, propozon heqje të certifikatës nga neni 38-r i këtij ligji.

(7) Ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor miraton Aktvendim për heqjen e Certifikatës në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit.

(8) Kundër Aktvendimit nga paragrafi (7) i këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

#### Neni 38-q

(1) Shpenzimet për dhënien e provimit i bart kandidati, nëse institucioni ku është i punësuar nuk i paguan.

(2) Lartësinë e kompensimit nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në bazë të shpenzimeve të bëra reale për dhënien e provimit, të domosdoshme për realizimin e pjesës së parë dhe të dytë të provimit, përgatitjes së bazave të pyetjeve, realizimin e testit elektronik, përgatitjen e materialeve dhe ftesave dhe përgatitjen e certifikatave.

(3) Shpenzimet për dhënien e provimit paguhen në llogarinë e të hyrave personale të organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(4) Nëse shpenzimet nuk paguhen në llogarinë përkatëse të organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, më së voni 15 ditë para ditës së caktuar për realizimin e provimit, kandidatit nuk i lejohet dhënie e provimit.

(5) Nëse kandidati në afat prej një viti nga dita e pagimit të mjeteve nuk e jep provimin, mjetet e paguara i kthehen në pajtim me ligjin.

#### Neni 38-u

(1) Licencat e dhëna, të hequra dhe të vazhduara të menaxhuesve me hedhurina, si dhe licencat e menaxhuesve që janë shfuqizuar, evidentohen në Regjistrin të cilin e mban organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(2) Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni, publikohet në ueb faqen dhe në tabelën e shpalljeve të organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor.

(3) Formën dhe përmbajtjen e Regjistrit dhe mënyrën e mbajtjes së tij, i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor."

#### Neni 3

Në nenin 134 paragrafi (7) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesa të formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

Në paragrafin (8) fjalët: "Komisionin për vendimmarrje për ankesë të komunës, të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit të formuar nga ana e kryetarit të komunës, të komunës së Qytetit e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit të formuar në pajtim me Ligjin për mjedis jetësor" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë".

#### Neni 4

Në nenin 139 pas paragrafit (6) shtohen katër paragrafë të rinj (7), (8), (9) dhe (10), si vijojnë:

"(7) Gjohë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet personit juridik të autorizuar që teknikisht e zbaton provimin profesional, nëse nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejt në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor, nëse nuk e vendos incizimin e provimit të plotë në ueb faqen e organit të administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor (neni 38-x paragrafi (3)).

(8) Gjohë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit juridik të autorizuar, i cili e realizon provimin profesional, nëse nuk e ndërpret provimin në rastet nga neni 38-i, paragrafët (5) dhe (6) të këtij ligji.

(9) Gjohë në shumë prej 500 deri në 1 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet përfaqësuesit të autorizuar nga neni 38-x paragrafi (5) nëse vepron në kundërshtim me nenin 38-i paragrafi (9) i këtij ligji.

(10) Gjohë në shumë prej 1 000 deri në 1 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet ministrit i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor nëse nuk e miraton aktvendimin në afatin e përcaktuar në nenin 38-t paragrafi (7) të këtij ligji."

Paragrafët (7) dhe (8) bëhen paragrafë (11) dhe (12).

Në paragrafin (9) që bëhet paragraf (13) numri "8" zëvendësohet me numrin "12".

Paragrafi (10) bëhet paragraf (14).

#### Neni 5

Personi fizik që ka dhënë provimin profesional para hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund të parashtrojë kërkesë për regjistrim në Regjistrin e menaxhuesve me hedhurina në afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Personi nga paragrafi 1 i këtij neni, me kërkesën është i obliguar ta parashtrojë dokumentacionin e nevojshëm për dëshmim se e ka dhënë provimin profesional.

Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në afat prej 30 ditësh nga parashtrimi i kërkesës në pajtim me paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, nëse i plotëson kushtet, i lëshon certifikatë dhe e evidenton personin si menaxhues me hedhurina në Regjistrin e menaxhuesve me hedhurina.

#### Neni 6

Sistemi elektronik për dhënie të provimit profesional vendoset në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

#### Neni 7

Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në afat prej 90 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji e themelon Regjistrin e menaxhuesve me hedhurina.

#### Neni 8

Procedurat e filluara për dhënie të provimit profesional për marrje të statusit të menaxhuesit me hedhurina deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, do të përfundojnë sipas dispozitave të rregullave sipas të cilave kanë filluar.

#### Neni 9

Aktet nënligjore të këtij ligji do të miratohen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse nenet 1 dhe 2 do të fillojnë të zbatohen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, e dispozitat nga neni 3 i këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2014.

#### 3887.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за домување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4621/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  
НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ**

**Член 1**

Во Законот за домување („Службен весник на Република Македонија“ број 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12 и 55/13), во членот 10 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „врз основа на поднесено барање за издавање на лиценца за управител.“

Во ставот (4) алинеја 1 по зборовите: “Република Македонија“ се додаваат зборовите: “со минимален паричен влог од 5.000 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (5) по точката се додаваат две нови реченици кои гласат: „Во рок од 30 дена пред истекот на рокот на важење на лиценцата управителот може да поднесе барање за продолжување на лиценцата согласно со ставот (3) на овој член до Регулаторната комисија за домување. Лиценцата се продолжува за рок од пет години.“

Во ставот (6) по зборот „издавање“ се додаваат зборовите: „и продолжување“.

Ставот (7) се менува и гласи:

“Лиценцата се одзема доколку:

- правното или физичкото лице по добивањето на лиценцата не исполнува некој од условите за добивање на лиценцата од ставот (4) на овој член,

- управителот не ги исполнува обврските утврдени во членот 19 став (1) точки 2 и 7 од овој закон,

- управителот не ги исполнува обврските при престанување на управувањето утврдени во членот 30 од овој закон,

- управителот не ги исполнува обврските за месечна пресметка за трошоците утврдени во членот 33 од овој закон,

- управителот не постапува согласно со членот 42 од овој закон,

- управителот не ги извршува одлуките на сопствениците на посебните делови во станбената зграда донесени согласно со одредбите од овој закон и

- управителот извршува одлуки од сопствениците на посебните делови во станбената зграда кои не се донесени согласно со одредбите од овој закон.“

Во ставот (8) по зборот „издавање“ се става запирка и се додава зборот „продолжување“, а по зборовите „одземање на лиценцата“ се додаваат зборовите: „формата и содржината на образецот на барањето за издавање на лиценца“.

**Член 2**

По членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи:

**„Член 12-а**

Заради заштита на животот или здравјето на станарите, односно домарот, заштита на сопственоста на заедничките делови на повеќестанбената зграда и/или контрола над влегувањето и излегувањето на влезот од повеќестанбената зграда, по претходна писмена изјава за согласност од сите станари, односно закупци на становите може да се воспостави и врши видеонадзор согласно со прописите за заштита на личните податоци.“

**Член 3**

Во членот 22 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Договорот за вршење на управувачки услуги се склучува за период не подолг од две години.“

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), (5) и (6).

**Член 4**

Членот 29 се менува и гласи:

“(1) Сопствениците на посебните делови можат во секое време да го раскинат договорот за вршење на управувачки услуги. За раскинување на договорот за вршење на управувачки услуги сопствениците на посебните делови донесуваат одлука за која гласале повеќе од половина од сопствениците на посебните делови. Одлуката се објавува на огласна табла на видно место во станбената зграда на денот на нејзиното донесување. Примерок од одлуката се доставува до управителот и до Регулаторната комисија за домување. Рокот за раскинување на договорот за вршење на управувачки услуги не може да биде пократок од три месеци, а започнува да тече по истекот на осум дена од денот на објавувањето на одлуката на огласната табла. Во овој рок сопствениците се обврзани да изберат друг управител или да формираат заедница на сопственици.

(2) Во случај кога управителот постапува спротивно на законот или на договорот за вршење на управувачки услуги, а инспекторите за домување во општините и општините во градот Скопје или орган на кривично гонење повел постапка против управителот, сопствениците на посебните делови можат да го раскинат договорот без отказан рок.

(3) Управителот во секое време може да го раскине договорот за вршење на управувачки услуги со писмено известување, со отказан рок во траење од најмалку три месеци. Отказниот рок почнува да тече од денот кога управителот му го доставил писменото известување на собирот на сопствениците или на надзорниот одбор.“

**Член 5**

Во членот 30 став (1) зборовите: „завршен извештај и завршна сметка“ се заменуваат со зборовите: „завршен извештај за своето работење кој содржи и детален финансиски извештај“.

**Член 6**

Во членот 99 став (1) точка 2 по зборот „изградба“ се става запирка и се додава зборот „продажба“.

Во ставот (7) по зборот „изградба“ се става запирка и се додава зборот „продажба“.

Во ставот (8) по точката 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„9) продажба на станови сопственост на Република Македонија;“.

Точката 9 станува точка 10.

**Член 7**

Во членот 109 став (1) по точката 9 се додава нова точка 10, која гласи:

„10) врши периодични проверки на управителите за исполнувањето на условите врз основа на кои им е издадена лиценцата;“.

Точките 10 и 11 стануваат точки 11 и 12.

**Член 8**

Во членот 118-а став (1) бројот „31“ се заменува со бројот „15“.

**Член 9**

Во членот 120 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:

„(3) По жалбата од ставот (2) на овој член против решението на овластениот инспектор за домување одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(4) По жалбата од ставот (2) на овој член против решението на инспекторите при Државниот комунален инспекторат одлучува Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) станува став (5).

#### Член 10

Членот 120-а се брише.

#### Член 11

Во членот 131 став (1) зборовите: „акт и договор“ се заменуваат со зборовите: „акт и/или договор“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Доколку правното лице од членот 99 став (2) од овој закон утврди неусогласеност меѓу површината на станот запишана во имотниот лист со површината на станот наведена во договорот за користење, односно договорот за закуп на станот, правното лице од членот 99 став (2) од овој закон ќе склучи анекс на договорот за користење, односно договорот за закуп на станот со кој ќе се изврши усогласување со површината на станот запишана во имотниот лист.“

Ставот (6) станува став (7).

#### Член 12

Во членот 132 став (2) алинеја 1 зборовите: „акт и договор“ се заменуваат со зборовите: „акт и/или договор“.

Во ставот (3) алинеја 1 зборовите: „акт и договор“ се заменуваат со зборовите: „акт и/или договор“.

#### Член 13

Во членот 145 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) По исклучок од ставот (1) алинеја 5 на овој член предмет на продажба може да бидат станови за кои во актот за доделување и/или во договорот за закуп е утврдено право на откуп.“

#### Член 14

Постапката за продажба на становите од членот 145 став (2) од овој закон ја спроведува правното лице од членот 99 став (2) од овој закон по барање поднесено од страна на лицата на кои им е доделен станот со актот за доделување и/или имаат склучено договор за закуп.

Со лицата од ставот 1 на овој член ќе се склучат договори за продажба на станот, доколку ги исполнуваат следниве услови:

- лицето да е државјанин на Република Македонија и
- лицето, неговиот брачен другар и членовите на неговото семејно домаќинство да немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија.

Кон барањето за купување на станот, лицето од ставот 1 на овој член ја доставува следнава документација:

- уверение за државјанство,
- уверение за жителство,
- копија од лична карта, која ќе се користи согласно со Законот за заштита на лични податоци,
- изјави заверени кај нотар од лицето, неговиот брачен другар и другите членови на неговото семејно домаќинство дека немаат стан, куќа, куќа за одмор или деловен простор во нивна сопственост или да не се корисници на друг стан или деловен простор во државна сопственост на територијата на Република Македонија,

- потврда од органот надлежен за водење на јавната книга за запишување на правата на недвижности дека лицето, неговиот брачен другар и другите членови на неговото семејно домаќинство не се запишани како носители на право во катастарот на недвижности и

- изјава заверена кај нотар од лицето дека го користи станот и од кога го користи.

Користењето на станот се утврдува врз основа на евиденцијата на правното лице од членот 99 став (2) од овој закон и изјави на корисниците.

Средствата остварени од продажбата на становите ќе се уплаќаат на посебна наменска сметка на правното лице од членот 99 став (2) од овој закон за изградба на станови во сопственост на Република Македонија согласно со годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија.

Продажбата на становите се врши во готово или одложено плаќање со учество од 30% од цената на станот, а остатокот од цената се исплатува најмногу до 180 еднакви месечни рати со годишна камата од 7,2%.

Вредноста на станот се определува согласно со актот од членот 65 став (3) од овој закон.

Со барателите кои ги исполнуваат условите и се стекнуваат со право на купување на станот, по претходно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија, правното лице од членот 99 став (2) од овој закон склучува договор за продажба на станот во рок од 15 дена од денот на доставувањето на мислењето од Државното правобранителство на Република Македонија.

Пред склучувањето на договорот за продажба на станот правното лице од членот 99 став (2) од овој закон изготвува пресметка на надоместокот за претходното користење на станот која се пресметува во висина на закупнината којашто важела во периодот на користењето на станот. Неплатениот надоместок за претходното користење на станот може во цел износ да се додаде на продажната цена на станот.

#### Член 15

Барањето од членот 17 став (1) од овој закон лицата го поднесуваат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Доколку лицата нема да поднесат барање за купување на станот во рокот од ставот 1 на овој член, односно не склучат договор за купопродажба на станот во рок од 15 дена од денот на доставувањето на мислењето од Државното правобранителство на Република Македонија, ќе се сметаат за лица кои користат стан во сопственост на Република Македонија под закуп без право на откуп.

#### Член 16

Правните лица кои до денот на влегувањето во сила на овој закон стекнале лиценца за управител за вршење на дејности на управувањето со станбена зграда се должни во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да ја исполнат обврската за паричен влог утврдена во членот 10 став (4) алинеја 1 од овој закон и да достават тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија до Регулаторната комисија за домување.

#### Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 8, 9 и 10 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BANIM

### Neni 1

Në Ligjin për banim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 99/2009, 57/10, 36/11, 54/11, 13/12 dhe 55/13), në nenin 10 paragrafi (3) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në bazë të kërkesës së parashtruar për lëshim të licencës për drejtor."

Në paragrafin (4) alineja 1 pas fjalëve: "Republikës së Maqedonisë" shtohen fjalët: "me depozitë minimale me para prej 5000 euro në kundërvlerë me denarë".

Në paragrafin (5) pas pikës shtohen dy fjali të reja, si vijojnë: "Në afat prej 30 ditësh para kalimit të afatit të vlefshmërisë së licencës, drejtori mund të parashtrojë kërkesë për vazhdimin e licencës në pajtim me paragrafin (3) të këtij neni te Komisioni rregullator për banim. Licenca vazhdohet për afat prej nga pesë vjetësh."

Në paragrafin (6) pas fjalës "lëshim" shtohen fjalët: "dhe vazhdim".

Paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Licenca hiqet nëse:

- personi juridik ose fizik pas marrjes së licencës nuk plotëson ndonjë nga kushtet për marrjen e licencës nga paragrafi (4) i këtij neni,

- drejtori nuk i plotëson obligimet e përcaktuara në nenin 19 paragrafi (1) pikat 2 dhe pika 7 të këtij ligji,

- drejtori nuk i plotëson obligimet gjatë ndërprerjes së menaxhimit të përcaktuara në nenin 30 të këtij ligji,

- drejtori nuk i plotëson obligimet për përllogaritje mujore për shpenzimet e përcaktuara në nenin 33 të këtij ligji,

- drejtori nuk vepron në pajtim me nenin 42 të këtij ligji,

- drejtori nuk i zbaton vendimet e pronarëve të pjesëve të veçanta në ndërtesën banesore në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe

- drejtori zbaton vendime të pronarëve të pjesëve të veçanta në ndërtesën banesore të cilat nuk janë miratuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji."

Në paragrafin (8) pas fjalës "lëshim" vihet presje dhe shtohet fjala "vazhdim", kurse pas fjalëve: "heqje e licencës" shtohen fjalët: "formën dhe përmbajtjen e formularit të kërkesës për lëshim të licencës".

### Neni 2

Pas nenit 12 shtohet nen i ri 12-a si vijon:

#### "Neni 12-a

Për mbrojtje të jetës apo shëndetit të banorëve, përkatësisht kujdestarit të shtëpisë, mbrojtje të pronësisë së pjesëve të përbashkëta të ndërtesës me më tepër banesa dhe/apo kontroll mbi hyrjen dhe daljen në hyrje të ndërtesës me më tepër banesa, me deklaratë paraprake me shkrim për pëlqim nga të gjithë banorët, përkatësisht qiramarrësit në banesa mund të vendoset dhe kryhet video mbikëqyrje në pajtim me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale."

### Neni 3

Në nenin 22 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Marrëveshja për kryerje të shërbimeve udhëheqëse lidhet për periudhë jo më të gjatë se dy vjet."

Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (3), (4), (5) dhe (6).

### Neni 4

Neni 29 ndryshohet si vijon:

"(1) Pronarët e pjesëve të posaçme munden në çdo kohë ta ndërpresin marrëveshjen për kryerjen e shërbimeve udhëheqëse. Për ndërprerjen e marrëveshjes për kryerjen e

shërbimeve udhëheqëse pronarët e pjesëve të posaçme miratojnë vendim për të cilin kanë votuar më tepër se gjysma e pronarëve të pjesëve të posaçme. Vendimi publikohet në tabelën e shpalljeve në vend të dukshëm në ndërtesën banesore në ditën e miratimit të tij. Ekzemplari i vendimit dorëzohet te drejtori dhe te Komisioni Rregullator për Banim. Afati për ndërprerjen e marrëveshjes për kryerje të shërbimeve udhëheqëse nuk mund të jetë më i shkurtër se tre muaj, kurse fillon të rrjedhë pas kalimit të tetë ditëve nga dita e publikimit të vendimit në tabelën e shpalljeve. Në këtë afat pronarët obligohen që të zgjedhin tjetër drejtor apo të formojnë bashkësi të pronarëve.

(2) Në rast kur drejtori vepron në kundërshtim me ligjin apo me marrëveshjen për kryerje të shërbimeve udhëheqëse, kurse inspektorët për banim në komunat dhe komunat në Qytetin e Shkupit apo organi i ndjekjes penale ka ngritur procedurë kundër drejtorit, pronarët e pjesëve të posaçme mund ta ndërpresin marrëveshjen pa afat skadimi.

(3) Drejtori në çdo kohë mund ta ndërpresë marrëveshjen për kryerjen e shërbimeve udhëheqëse me njoftim me shkrim, me afat skadimi në kohëzgjatje prej së paku tre muajsh. Afati i skadimit fillon të rrjedhë nga dita kur drejtori ia ka dorëzuar njoftimin me shkrim tubimit të pronarëve apo këshillit mbikëqyrës."

### Neni 5

Në nenin 30 paragrafi (1) fjalët: "raport përfundimtar dhe llogari përfundimtare" zëvendësohen me fjalët: "raport përfundimtar për punën e vet, i cili përmban edhe raport të hollësishëm financiar".

### Neni 6

Në nenin 99 paragrafi (1) pika 2 pas fjalës "ndërtim" vihet presje dhe shtohet fjala "shitje".

Në paragrafin (7) pas fjalës "ndërtim" vihet presje dhe shtohet fjala "shitje".

Në paragrafin (8) pas pikës 8 shtohet pikë e re 9 si vijon:

"9) shitje të banesave në pronësi të Republikës së Maqedonisë;"

Pika 9 bëhet pikë 10.

### Neni 7

Në nenin 109 paragrafi (1) pas pikës 9 shtohet pikë e re 10 si vijon:

"10) kryen kontrolle periodike të drejtorëve për plotësimin e kushteve në bazë të të cilave u është lëshuar licenca;"

Pikat 10 dhe 11 bëhen pika 11 dhe 12.

### Neni 8

Në nenin 118-a paragrafi (1) numri "31" zëvendësohet me numër "15".

### Neni 9

Në nenin 120 paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë:

"(3) Për ankesën nga paragrafi (2) i këtij neni, kundër aktvendimit të inspektorit të autorizuar për banim vendos Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

(4) Për ankesën nga paragrafi (2) i këtij neni kundër aktvendimit të inspektorëve në Inspektoratin Komunal Shtetëror vendos Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë."

Paragrafi (5) shlyhet.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (5).

### Neni 10

Neni 120-a shlyhet.

## Neni 11

Në nenin 131 në paragrafin (1) fjalët: "akt dhe marrëveshje" zëvendësohen me fjalët: "akt dhe/ose marrëveshje".

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6) si vijon:

"(6) Nëse personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji konstaton mos harmonizim ndërmjet sipërfaqes së banesës të regjistruar në aktzotërimin me sipërfaqen e banesës të theksuar në marrëveshjen për shfrytëzim përkatësisht marrëveshjen për qira të banesës, personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji, do të lidh aneks të marrëveshjes për shfrytëzim, përkatësisht marrëveshje për qira të banesës me të cilën do të bëhet harmonizimi me sipërfaqen e banesës së regjistruar në aktzotërim."

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

## Neni 12

Në nenin 132 paragrafi (2) alineja 1 fjalët: "akt dhe marrëveshje" zëvendësohen me fjalët: "akt dhe/ose marrëveshje".

Në paragrafin (3) alineja 1 fjalët: "akt dhe marrëveshje" zëvendësohen me fjalët: "akt dhe/ose marrëveshje".

## Neni 13

Në nenin 145 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) alineja 5 e këtij neni, lëndë e shitjes mund të jenë banesat për të cilat në aktin për ndarje dhe/ose në marrëveshjen për qira është përcaktuar e drejta e blerjes."

## Neni 14

Procedurën për shitjen e banesave nga neni 145 paragrafi (2) të këtij ligji, e zbaton personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) të këtij ligji me kërkesë të parashtruar nga personat të cilëve u është ndarë banesa me aktin për ndarjen dhe/ose kanë lidhur marrëveshje për qira.

Me personat nga paragrafi 1 të këtij neni do të lidhen marrëveshje për shitjen e banesës, nëse i plotësojnë kushtet në vijim:

- personi të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë dhe
- personi, bashkëshorti i tij dhe anëtarët e ekonomisë së tij familjare të mos kenë banesë, shtëpi, shtëpi për pushim apo hapësirë afariste në pronësi të tyre apo të mos jenë shfrytëzues të banesës tjetër apo hapësirës afariste në pronësi shtetërore në territorin e Republikës së Maqedonisë.

Me kërkesën për blerjen e banesës, personi nga paragrafi 1 i këtij neni e dorëzon dokumentacionin në vijim:

- certifikatë për shtetësi,
- certifikatë për banorë,
- kopje të letërnjoftimit, që do të shfrytëzohet në pajtim me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale,
- deklarata të verifikuara te noteri nga personi, bashkëshorti i tij dhe anëtarët tjerë të ekonomisë së tij familjare se nuk kanë banesë, shtëpi, shtëpi për pushim apo hapësirë afariste në pronësi të tyre apo të mos jenë shfrytëzues të banesës tjetër apo hapësirës afariste në pronësi shtetërore në territorin e Republikës së Maqedonisë,

- vërtetim nga organi kompetent për mbajtje të librit publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmërive se personi, bashkëshorti i tij dhe anëtarët tjerë të ekonomisë së tij familjare nuk janë regjistruar si bartës të së drejtës në kadashtër të patundshmërive dhe

- deklaratë të verifikuara te noteri nga personi se e shfrytëzon banesën dhe prej kur e shfrytëzon.

Shfrytëzimi i banesës përcaktohet në bazë të evidencës së personit juridik nga neni 99 paragrafi (2) të këtij ligji dhe deklaratat e shfrytëzuesve.

Mjetet e realizuara nga shitja e banesave do të paguhen në llogari të posaçme me dedikim të personit juridik nga neni 99 paragrafi (2) të këtij ligji për ndërtim të banesave në pronësi të Republikës së Maqedonisë në pajtim me programin vjetor për ndërtim, shitje dhe mirëmbajtje të hapësirës banesore në pronësi të Republikës së Maqedonisë.

Shitja e banesave bëhet me para në dorë apo në pagesë të anuluar me pjesëmarrje prej 30% të çmimit të banesës, kurse pjesa e mbetur e çmimit paguhet më së shumti deri më 180 këste të barabarta mujore me kamatë vjetore prej 7,2%.

Vlera e banesës përcaktohet në pajtim me aktin nga neni 65 paragrafi (3) të këtij ligji.

Me kërkesit që i plotësojnë kushtet dhe e fitojnë të drejtën e blerjes së banesës, me mendim paraprak nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) të këtij ligji, lidh marrëveshje për shitjen e banesës, në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të mendimit nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë.

Para lidhjes së marrëveshjes për shitjen e banesës, personi juridik nga neni 99 paragrafi (2) i këtij ligji, përpilon përlllogaritje të kompensimit për shfrytëzimin paraprak të banesës që llogaritet në lartësinë e qirasë e cila ka vlejtur në periudhën e shfrytëzimit të banesës. Kompensimi i papaguar për shfrytëzimin paraprak të banesës mund në shumë të plotë t'i shtohet çmimit të shitjes së banesës.

## Neni 15

Kërkesën nga neni 17 paragrafi (1) të këtij ligji personat e parashtrojnë në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Nëse personat nuk do të parashtrojnë kërkesë për blerje të banesës në afat nga paragrafi 1 i këtij neni, përkatësisht nuk lidhin marrëveshje për shitblerje të banesës në afat prej 15 ditësh nga dita e dorëzimit të mendimit nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë, do të konsiderohen persona të cilët shfrytëzojnë banesë në pronësi të Republikës së Maqedonisë me qira pa të drejtë të blerjes.

## Neni 16

Personat juridikë të cilët deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji kanë marrë licencë për drejtor për kryerje të veprimtarive të menaxhimit me ndërtesë banesore, janë të obliguar që në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ta përmbushin obligimin për depozitë me para të përcaktuar në nenin 10 paragrafi (4) alineja 1 të këtij ligji dhe të dorëzojnë gjendje rrjedhëse nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë te Komisioni Rregullator për Banim.

## Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat nga nenet 8, 9 dhe 10 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2014.

## 3888.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-**  
**ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА**  
**ЈАВНА ЧИСТОТА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4622/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**З А К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-**  
**НОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА**

**Член 1**

Во Законот за јавна чистота ("Службен весник на Република Македонија" број 111/2008, 64/2009, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11 и 80/12), во членот 11-а став 1 по зборовите: „со член 33“ се додава бројот „и 33-а“.

**Член 2**

Во членот 14 алинеите 1, 4, 13, 14, 16, 17, 23 и 24 се бришат.

Алинеите 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 и 27 стануваат алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

**Член 3**

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

„Член 14-а

Заради обезбедување на јавна чистота на јавни површини е забрането:

- фрлање и оставање на отпадоци од градежен материјал (градежен шут),
- палење, закопување и уништување на смет,
- превоз на песок, земја, цемент, глина, земјоделско ѓубре, отпад или слични материјали без претходна подготовка и поклопување на материјалите со поклопец,
- вклучување во сообраќај на моторни, влечни и запрежни возила од стоваришта или градилишта со валкани тркала,
- поправање, сервисирање на возила и вршење на работи занаетчиски работи,
- палење и уништување на садовите за собирање смет и
- уништување на урбаната и друга опрема (клупи, фонтани, билборди, опрема на детски игралишта).“

**Член 4**

Во член 19 став 1 алинејата 10 се брише.  
Алинејата 11 станува алинеја 10.

**Член 5**

Во членот 26 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Државниот комунален инспекторат покрај работите утврдени во ставот 3 на овој член при вршење на инспекцискиот надзор проверува дали:

- во јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или во правното лице каде што се врши општокорисната работа, директорот овластил лице за вршење на контрола при извршувањето на општокорисната работа,

- општокорисната работа се врши на начин согласно со овој закон,

- во јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или во правното лице каде што се врши општокорисната работа, директорот овластил лице за фотографирање на лицата кои вршат општокорисна работа и

- фотографирањето се врши на начин согласно со овој закон.“

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат ставови 5, 6 и 7.

**Член 6**

Членот 26-а се брише.

**Член 7**

Во членот 27 ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„Против решението на општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, односно комуналниот инспектор на градот Скопје може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен (во натамошниот текст: Државната комисија).

Против решението на државниот комунален инспектор може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението до Државната комисија.“

Ставот 4 се брише.

Ставот 5 станува став 4.

**Член 8**

Член 27-а се брише.

**Член 9**

Во членот 29 став 1 точката 2 се брише.

Точката 3 станува точка 2.

Точката 4 која станува точка 3 се менува и гласи:

“3) постапува спротивно на одредбите од членот 14 алинеи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17 и 19 и членот 14-а од овој закон.“

**Член 10**

Членот 29-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или директорот на правното лице каде што се врши општокорисната работа, доколку издаде потврда без да е извршена општокорисна работа (член 40 став 5).

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лицето овластено за контрола при вршењето на општокорисната работа доколку не врши контрола или не изготви писмен извештај за извршена општокорисна работа, како и доколку изготви писмен извештај, а општокорисната работа не е извршена (член 40 став 5).

Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на директорот на јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или директорот на правното лице каде што се врши општокорисната работа, доколку не овласти лице за фотографирање при вршење на општокорисна работа (член 40 став 6).

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лицето овластено за фотографирање при вршење на општокорис-

на работа, доколку не изврши фотографирање и не ги чува фотографиите од извршената општокорисна работа (член 40 став 6).“

**Член 11**

По членот 33 се додава нов член 33-а, кој гласи:

**„Член 33-а**

Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичко лице за прекршок, ако постапува спротивно на одредбите од членот 14-а од овој закон.“

**Член 12**

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

**„Член 38-а**

Кога државниот комунален инспектор ќе утврди дека е сторен прекршокот од членот 29-а од овој закон ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

За прекршоците од ставот 1 на овој член пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд, државниот комунален инспектор ќе спроведе постапка на порамнување.

Кога државниот комунален инспектор ќе констатира прекршок од ставот 1 на овој член составува записник во кој се забележуваат битните елементи на прекршокот времето, местото и начинот на сторување на прекршокот, описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место. Записникот го потпишува овластеното службено лице и сторителот. Ако сторителот го признае прекршокот службеното лице ќе му издаде платен налог заради наплата на глобата за прекршокот.

Со потписот на платниот налог се смета дека сторителот на прекршокот се согласува да ја плати изречената глоба.

Сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог на сметка на Буџетот на Република Македонија означена во платниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот утврден во овој став ќе плати само половина од изречената глоба.

Доколку сторителот на прекршокот одбие да се потпише на платниот налог државниот комунален инспектор ќе евидентира дека лицето одбило да се потпише и истиот ќе се потпише со полно име и презиме на платниот налог.

Ако сторителот на прекршокот од ставот 1 на овој член не ја плати глобата во рокот утврден во платниот налог државниот комунален инспектор ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Државните комунални инспектори се должни да водат евиденција за прекршочните постапки за порамнување.“

**Член 13**

Во членот 39 став 1 по зборовите: „од член 33“ се додава бројот „и 33-а“.

**Член 14**

Во членот 40 став 5 втората реченица се менува и гласи: „Потврдата ја издава директорот на јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или директорот на правното лице каде што се врши општокорисната работа, врз основа на писмен извештај изготвен од лицето овластено од директорот на јавното претпријатие за одржување на јавна чистота или директорот на правното лице за контрола при извршувањето на општокорисната работа.“

Ставот 10 се менува и гласи:

„Формата и содржината на потврдата за извршена општокорисна работа, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за вршење на општокорисна работа ги пропишува министерот за транспорт и врски.“

**Член 15**

Во членот 40-а по зборовите: „со членот 33“ се додава бројот „и 33-а“.

**Член 16**

Во членот 40-б по зборовите: „од членот 33“ се додава бројот „и 33-а“.

**Член 17**

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

**Член 18**

Почнувајќи од 1 април 2014 година актите и списите од постапувањето на Комисијата за одлучување по прекршоци предвидена со овој закон и на општинскиот комунален инспектор, комуналниот инспектор на општините во градот Скопје, односно комуналниот инспектор на градот Скопје, униформираниот полициски службеник, комуналниот редар на јавните претпријатија или правните лица каде што се врши општокорисната работа, Државниот управен инспекторат и Управата за јавни приходи, по нивното донесување, односно изготвување се евидентираат и се разменуваат преку посебен информациски систем во електронски облик.

Начинот на постапување преку информацискиот систем го пропишува министерот за транспорт и врски.

**Член 19**

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за јавна чистота.

**Член 20**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 7 ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

**L I G J  
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT  
PËR PASTËRTI PUBLIKE**

Neni 1

Në Ligjin për pastërti publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 111/2008, 64/2009, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11 dhe 80/12), në nenin 11-a në paragrafin 1 pas fjalëve: "me nenin 33" shtohet numri: "dhe 33-a".

Neni 2

Në nenin 14 alinetë 1, 4, 13, 14, 16, 17, 23 dhe 24 shlyhen.

Alinetë 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 dhe 27 bëhen aline 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19.

Neni 3

Pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a si vijon:

## “Neni 14-a

Për sigurim të pastërtisë publike në sipërfaqet publike ndalohet:

- hedhja dhe lënia e hedhurinave nga materiali ndërtimor (hedhurinë ndërtimore),
- djegia, proposja dhe asgjësimi i plehut,
- transporti i rërës, tokës, cementit, argjilës, plehut bujqësor, hedhurinës apo materialeve të ngjashme pa përgatitje paraprake dhe mbulim të materialeve me kapak,
- përfshirja në komunikacion e automjeteve motorike, tërheqëse dhe rimorkuese nga vendshkarkimet apo kantieret me rrota të ndyra,
- ndreqja, servisimi i automjeteve dhe kryerja e punëve të ndryshme zejtare,
- djegia dhe asgjësimi i enëve për grumbullim të plehut dhe
- asgjësimi i pajisjes urbane dhe pajisjes tjetër (stolave, shatërvanëve, billbordeve, pajisjes së këndeve të lojërave për fëmijë)."

## Neni 4

Në nenin 19 paragrafi 1 alineja 10 shlyhet.  
Alineja 11 bëhet aline 10.

## Neni 5

Në nenin 26 pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"Inspektorati shtetëror komunal krahas punëve të përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese kontrollon, nëse:

- në ndërmarrjen publike për mirëmbajtje të pastërtisë publike apo në personin juridik ku kryhet puna me dobi të përgjithshme, drejtori ka autorizuar person për kryerje të kontrollit gjatë kryerjes së punës me dobi të përgjithshme,
- puna me dobi të përgjithshme kryhet në mënyrën në pajtim me këtë ligj,
- në ndërmarrjen publike për mirëmbajtje të pastërtisë publike apo në personin juridik ku kryhet punë me dobi të përgjithshme, drejtori ka autorizuar person për fotografim të personave të cilët kryejnë punë me dobi të përgjithshme dhe
- fotografimi kryhet në mënyrën në pajtim me këtë ligj."

Paragrafët 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafë 5, 6 dhe 7.

## Neni 6

Neni 26-a shlyhet.

## Neni 7

Në nenin 27 paragrafët 2 dhe 3 ndryshohen si vijojnë:

"Kundër aktvendimit të inspektorit komunal të komunës, inspektorit komunal të komunave në Qytetin e Shkupit, përkatësisht inspektorit komunal të Qytetit të Shkupit mund të parashtrahet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni Shtetëror).

Kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror komunal, mund të parashtrahet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit në Komisionin Shtetëror."

Paragrafi 4 shlyhet.

Paragrafi 5 bëhet paragraf 4.

## Neni 8

Neni 27-a shlyhet.

## Neni 9

Në nenin 29 paragrafi 1 pika 2 shlyhet.

Pika 3 bëhet pikë 2.

Pika 4 e cila bëhet pikë 3 ndryshohet si vijon:

"3) vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 14 alinetë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17 dhe 19 dhe nenit 14-a të këtij ligji."

## Neni 10

Neni 29-a ndryshohet si vijon:

"Gjorbë në shumë prej 3000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje drejtorit të ndërmarrjes publike për mirëmbajtje të pastërtisë publike apo drejtorit të personit juridik ku kryhet puna me dobi të përgjithshme, nëse lëshon vërtetim pa u kryer puna me dobi të përgjithshme (neni 40 paragrafi 5).

Gjorbë në shumë prej 2000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar për kontroll gjatë kryerjes së punës me dobi të përgjithshme nëse nuk kryen kontroll apo nuk harton raport me shkrim për punën e kryer me dobi të përgjithshme, si dhe nëse harton raport me shkrim, kurse puna me dobi të përgjithshme nuk është kryer (neni 40 paragrafi 5).

Gjorbë në shumë prej 3000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje drejtorit të ndërmarrjes publike për mirëmbajtje të pastërtisë publike apo drejtorit të personit juridik ku kryhet puna me dobi të përgjithshme, nëse nuk autorizon person për fotografim gjatë kryerjes së punës me dobi të përgjithshme (neni 40 paragrafi 6).

Gjorbë në shumë prej 2000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar për fotografim gjatë kryerjes së punës me dobi të përgjithshme, nëse nuk kryen fotografim dhe nuk i ruan fotografitë nga puna e kryer me dobi të përgjithshme (neni 40 paragrafi 6)."

## Neni 11

Pas nenit 33 shtohet nen i ri 33-a si vijon:

## “Neni 33-a

Gjorbë në shumë prej 200 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtje, nëse vepron në kundërshtim me dispozitat e nenit 14-a të këtij ligji."

## Neni 12

Pas nenit 38 shtohet nen i ri 38-a si vijon:

## “Neni 38-a

Kur inspektori shtetëror komunal do të përcaktojë se është kryer kundërvajtje nga neni 29-a të këtij ligji do të parashtrahet kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje të gjykata kompetente.

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 të këtij neni, para parashtrimit të kërkesës për ngritje të procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente, inspektori shtetëror komunal do të zbatojë procedurë të barazimit.

Kur inspektori shtetëror komunal do të konstatojë kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni, harton procesverbal në të cilin shënohen elementet e rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të kundërvajtjes dhe personat e hasur në vendin e ngjarjes. Procesverbalin e nënshkruan personi i autorizuar zyrtar dhe kryerësi. Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen personi zyrtar do t'i lëshojë urdhërpagesë për arkëtim të gjorbës për kundërvajtje.

Me nënshkrimin e urdhërpagesës konsiderohet se kryerësi i kundërvajtjes pajtohet që ta paguajë gjorbën e shqiptuar.

Kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 të këtij neni detyrohet ta paguajë gjorbën në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të urdhërpagesës në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë të shënuar në urdhërpagesë. Kryerësi i cili do ta paguajë gjorbën në afat të përcaktuar në këtë paragraf do ta paguajë vetëm gjysmën e gjorbës së shqiptuar.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes refuzon të nënshkruhet në urdhërpagesë, inspektori shtetëror komunal do të evidentojë se personi ka refuzuar të nënshkruhet dhe ai do të nënshkruhet me emër dhe mbiemër të plotë në urdhërpagesë.

Nëse kryerësi i kundërvajtjes nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e paguan gjobën në afatin e përcaktuar në urdhërpagesë, inspektori shtetëror komunal do të parashtrijë kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente.

Inspektorët shtetërorë komunalë detyrohen të mbajnë evidencë për procedurat për kundërvajtje për barazim."

#### Neni 13

Në nenin 39 paragrafi 1 pas fjalëve: "nga neni 33" shtohet numri: "dhe 33-a".

#### Neni 14

Në nenin 40 paragrafi 5 fjalja e dytë ndryshohet si vijon: "Vërtetimin e lëshon drejtori i ndërmarrjes publike për mirëmbajtje të pastërtisë publike apo drejtori i personit juridik ku kryhet punë me dobi të përgjithshme, në bazë të raportit me shkrim të hartuar nga personi i autorizuar nga drejtori i ndërmarrjes publike për mirëmbajtje të pastërtisë publike apo drejtori i personit juridik, për kontroll gjatë kryerjes së punës me dobi të përgjithshme."

Paragrafi 10 ndryshohet si vijon:

"Formën dhe përmbajtjen e vërtetimit për kryerjen e punës me dobi të përgjithshme, si dhe formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit për kryerje të punës me dobi të përgjithshme, e përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve."

#### Neni 15

Në nenin 40-a pas fjalëve: "me nenin 33" shtohet numri: "dhe 33-a".

#### Neni 16

Në nenin 40-b pas fjalëve: "nga neni 33" shtohet numri: "dhe 33-a".

#### Neni 17

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 18

Duke filluar nga 1 prilli 2014, aktet dhe shkresat nga veprimi i Komisionit për vendimmarrje për kundërvajtje i paraparë me këtë ligj dhe të inspektorit komunal të komunës, inspektorit komunal të komunave në Qytetin e Shkupit, respektivisht inspektorit komunal të Qytetit të Shkupit, nëpunësit të uniformuar policor, mbajtësit të rendit komunal, ndërmarrjeve publike ose personave juridikë ku kryhet punë me dobi të përgjithshme, Inspektoratit Shtetëror Administrativ dhe Drejtorisë së të Hyrave Publike, pas miratimit, respektivisht përpilimit të tyre, evidentohen dhe shkëmbehen përmes sistemit të veçantë informativ në formë elektronike.

Mënyrën e veprimit përmes sistemit informativ e përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

#### Neni 19

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për pastërti publike.

#### Neni 20

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", kurse dispozita nga neni 7 do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

#### 3889.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за гробишта и погребални услуги, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4623/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### З А К О Н

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРОБИШТА И ПОГРЕБАЛНИ УСЛУГИ

#### Член 1

Во Законот за гробишта и погребални услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 86/2008, 156/10 и 53/11), членот 5 се менува и гласи:

„Управувањето со гробиштата и давањето на погребални услуги како дејности од јавен интерес во надлежност на единиците на локалната самоуправа, се вршат под услови и начин утврдени со овој закон.“

#### Член 2

Во членот 15 став (1) точка 4 по зборот „пресудата“ се става точка и записка, а зборовите до крајот од реченицата се бришат.

По точката 4 се додава нова точка 5, која гласи:

„5) на правното лице да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност во траење од една или повеќе години;“.

Точките 5, 6, 7 и 8 стануваат точки 6, 7, 8 и 9.

Во ставот (5) по зборот „издадените“ се додаваат зборовите: „и одземените“.

Во ставот (6) по зборовите: „регистарот за издадени“ се додаваат зборовите: „и одземените“.

#### Член 3

Во членот 18 ставовите (3), (4) и (5) се менуваат и гласат:

„(3) Управителот на гробиштата каде што се врши погребот е должен да дозволи пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата и на придружните објекти на операторот на погребалната услуга што врши превоз на умрено лице.

(4) За пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата и на придружните објекти на гробиштата по поднесено барање, управителот на гробиштата склучува договор со операторите на погребалните услуги и со каменорезачите. Управителот на гробиштата е должен по поднесувањето на барањето за склучување на договорот, да одговори во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето.

(5) За пристап и користење на инфраструктурата на гробиштата и на придружните објекти, на лицата од ставот (1) на овој член, управителот на гробиштата им наплатува надоместок. Висината на трошоците за користење на инфраструктурата на гробиштата и на

придружните објекти за операторот на погребални услуги се определува во зависност од времето на користење на инфраструктурните објекти и на придружните објекти во единица час - погреб. Висината на трошоците за користење на инфраструктурата на гробиштата и на придружните објекти за каменорезачот се определува во зависност од времето на користење на инфраструктурните објекти и на придружните објекти во единица час. Висината на надоместокот ја определува управителот на гробиштата на која согласност дава органот на општината, општините во градот Скопје, односно градот Скопје.”

## Член 4

Во членот 19 ставот (9) се брише.

## Член 5

Во членот 20 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „(во натамошниот текст: оператор на погребални услуги).“

## Член 6

Во членот 21 став (1) точката 7 се менува и гласи: „да има најмалку три вработени лица од кои две лица за вршење на погребување и да поседува соодветна техничка опрема.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„Техничката опрема за вршење на дејноста од ставот (1) точка 7 на овој член ја пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи.“

Во ставот (3) зборовите: „управителот на гробиштата“ се заменуваат со зборовите: „операторот на погребални услуги“.

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат:

„(6) Операторот на погребални услуги не може да ја пренесе дозволата за вршење на погребални услуги на друго физичко или правно лице.

(7) Доколку операторот на погребални услуги го отуѓи возилото за вршење на погребални услуги, или купи друго возило за вршење на погребални услуги е должен во рок од три дена да го извести органот што ја издал дозволата за вршење на погребални услуги.“

Во ставот (6) кој станува став (8) по зборот „издадени“ се додаваат зборовите: „и одземените“.

Во ставот (7) кој станува став (9) по зборовите: „регистарот за издадени“ се додаваат зборовите: „и одземените“.

## Член 7

По членот 21-а се додава нов член 21-б, кој гласи:

## „Член 21-б

Операторот на погребални услуги може да отвори подружница регистрирана во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност погребални и придружни активности во својата општина или на подрачјето на друга општина во Република Македонија, која мора да ги исполнува условите пропишани во членот 21 од овој закон, за секоја подружница посебно.“

## Член 8

Во членот 22 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Преземањето и превозот на умреното лице се врши по барање на член на потесното семејство на умреното лице, односно од овластено лице од институцијата каде што починало во согласност со член на потесното семејство на умреното лице, од страна на опера-

тор за погребални услуги кој поседува дозвола. При преземањето на умреното лице задолжително се составува записник за преземање и превоз на умреното лице кој се потпишува од страна на лицето кое го презема и лицето кое го предава умреното лице, со приложување на дозволата за вршење на погребални услуги. Записникот го подготвува операторот на погребални услуги.“

## Член 9

Во членот 23 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Во случај од ставот (1) на овој член трошоците за преземањето и превозот на умреното лице од местото од каде што се презема до местото каде што се упатува од страна на органот надлежен за водење на истражната постапка, паѓаат на товар на органот надлежен за водење на истражна постапка.“

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

## Член 10

Во членот 29 став (3) по зборовите: „од областа на здравството“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Начинот на издавање на одобрението за погребување надвор од гробиштата и погребувањето надвор од гробиштата од ставот (3) на овој член го пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството.“

## Член 11

Во членот 30 став (3) во втората реченица зборовите: „како и во други случаи определени од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството или органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на внатрешните работи“ се заменуваат со зборовите: „како и во случаи на умрени лица од елементарни непогоди и масовни смртни случаи предизвикани од масовни несреќи, епидемии, тероризам, војни или други вонредни околности“.

## Член 12

Во членот 36 ставот (2) се менува и гласи:

„Откопување на гроб во случаите од ставот (1) на овој член се врши врз основа на одобрение од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството.“

Ставот (6) се брише.

Ставот (7) кој станува став (6) се менува и гласи:

„(6) Начинот на издавање на одобрението за откопување на гроб, како и формата и содржината на одобрението ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството.“

## Член 13

Во членот 38 по зборовите: „комуналните работи“ запирката се брише и се додава сврзникот „и“, а по зборовите: „од областа на здравството“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

## Член 14

Во членот 42 став (3) зборовите: „комисија од три члена именувана од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на комуналните работи“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Во ставот (4) зборовите: „комисија од три члена именувана од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

#### Член 15

Во членот 44 став (1) точката 9 се менува и гласи: „врши откопување на гроб без одобрение од органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на здравството (член 36 став (2)).“

Точката 10 се брише.

#### Член 16

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за гробишта и погребални услуги.

#### Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбата од членот 14 од овој закон ќе започне да се применува од 1 мај 2014 година.

### L I G J

#### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR VARREZA DHE SHËRBIME TË VARRIMIT

##### Neni 1

Në Ligjin për varreza dhe shërbime të varrimit ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 86/2008, 156/10 dhe 53/11), neni 5 ndryshohet si vijon:

"Menaxhimi me varreza dhe dhënia e shërbimeve të varrimit si veprimtari me interes publik në kompetencë të njësitve të vetadministrimit lokal, kryhet në kushte dhe mënyrë të përcaktuar me këtë ligj."

##### Neni 2

Në nenin 15 paragrafi (1) pika 4 pas fjalës "aktgjykim" vihet pikëpresje, ndërsa fjalët deri në fund të fjalise shlyhen.

Pas pikës 4 shtohet pikë e re 5 si vijon:

"5) personit juridik të mos i jetë shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalim për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje nga një ose më shumë vitet;"

Pikat 5, 6, 7 dhe 8 bëhen pika 6, 7, 8 dhe 9.

Në paragrafin (5) pas fjalëve: "të dhëna" shtohen fjalët: "dhe të hequra".

Në paragrafin (6) pas fjalëve: "regjistri për të dhëna" shtohen fjalët: "dhe të hequra".

##### Neni 3

Në nenin 18 paragrafët (3), (4) dhe (5) ndryshohen si vijon:

"(3) Drejtori i varrezave ku kryhet varrimi është i obliguar të lejojë qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së varrezave dhe të objekteve përcjellëse operatorit të shërbimit të varrimit që kryen transport të personit të vdekur.

(4) Për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së varrezave dhe të objekteve përcjellëse të varrezave pas kërkesë të parashtruar, drejtori i varrezave lidh marrëveshje me operatorët e shërbimeve të varrimit dhe me gurgdhendësit. Drejtori i varrezave është i obliguar pas parashtrimit të kërkesës për lidhje të marrëveshjes, të përgjigjet në afat prej pesë ditësh pune nga dita e parashtrimit të kërkesës.

(5) Për qasje dhe shfrytëzim të infrastrukturës së varrezave dhe objekteve përcjellëse, personave nga paragrafi (1) të këtij neni, drejtori i varrezave u arkëton kompensim. Lartësia e shpenzimeve për shfrytëzim të infrastrukturës së varrezave dhe të objekteve përcjellëse për operatorin e shërbimeve të varrimit caktohet në varësi nga koha e shfrytëzimit të objekteve të infrastrukturës dhe të objekteve përcjellëse në njësi orë-varrimi. Lartësia e shpenzimeve për shfrytëzim të infrastrukturës së varreze dhe të objekteve përcjellëse për gurgdhendësin caktohet në varësi nga koha e shfrytëzimit të objekteve të infrastrukturës dhe të objekteve përcjellëse në njësi orë. Lartësinë e kompensimit e cakton drejtori i varrezave për të cilën pëlqim jep organi i komunës, komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht qytetit të Shkupit."

##### Neni 4

Në nenin 19 paragrafi (9) shlyhet.

##### Neni 5

Në nenin 20, pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "(në tekstin e mëtejme: operator i shërbimeve të varrimit)".

##### Neni 6

Në nenin 21 paragrafi (1) pika 7 ndryshohet si vijon: "të ketë së paku tre persona të punësuar prej të cilëve dy persona për kryerje të varrimit dhe të posedojë pajisje teknike përkatëse".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Pajisjen teknike për kryerje të veprimtarisë nga paragrafi (1) pika 7 të këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve komunale."

Në paragrafin (3) fjalët: "drejtori i varrezave" zëvendësohen me fjalët: "operatori i shërbimeve të varrimit".

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7), si vijojnë:

"(6) Operatori i shërbimeve të varrimit nuk mund t'ia bartë lejen për kryerje të shërbimeve të varrimit personit tjetër fizik ose juridik.

(7) Nëse operatori i shërbimeve të varrimit e tjetërson automjetin për kryerje të shërbimeve të varrimit, ose blen automjet tjetër për kryerjen e shërbimeve të varrimit është i obliguar që në afat prej tri ditësh ta njoftojë organin që e ka lëshuar lejen për kryerje të shërbimeve të varrimit."

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (8) pas fjalëve: "të lëshuara" shtohen fjalët: "dhe të hequra".

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragraf (9) pas fjalëve: "regjistri i të lëshuarave" shtohen fjalët: "dhe të hequrave".

##### Neni 7

Pas nenit 21-a shtohet nen i ri 21-b, si vijon:

##### "Neni 21-b

Operatori i shërbimeve të varrimit mund të hapë degë të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë për kryerje të veprimtarive aktivitetet të varrimit dhe përcjellëse në komunën e vet ose në rajonin e komunës tjetër në Republikën e Maqedonisë, e cila doemos duhet t'i plotësojë kushtet e përcaktuara në nenin 21 të këtij ligji, për çdo degë veçmas."

##### Neni 8

Në nenin 22 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Marrja dhe transporti i personit të vdekur kryhet me kërkesë të anëtarit të familjes më të ngushtë të personit të vdekur, përkatësisht të personit të autorizuar nga institucioni ku ka vdekur, me pëlqim të anëtarit të familjes më të ngushtë të personit të vdekur, nga operatori i shërbimeve të varrimit i cili posedon leje. Gjatë marrjes së

personit të vdekur në mënyrë të obligueshme përpilohet procesverbal për marrje dhe transport të personit të vdekur, i cili nënshkruhet nga personi që e merr dhe personi që e dorëzon personin e vdekur, me dorëzimin e lejes për kryerje të shërbimeve të varrimit. Procesverbalin e përpilon operatori i shërbimeve të varrimit.”

## Neni 9

Në nenin 23 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Në rast nga paragrafi (1) i këtij neni, shpenzimet për marrjen dhe transportin e personit të vdekur nga vendi prej ku merret deri te vendi ku dërgohet nga ana e organit kompetent për mbajtjen e procedurës hetuese, janë në ngarkim të organit kompetent për mbajtjen e procedurës hetuese.”

Paragrafët (2) dhe (3) bëhen paragrafë (3) dhe (4).

## Neni 10

Në nenin 29 paragrafi (3) pas fjalëve: "nga sfera e shëndetësisë" vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Mënyrën e dhënies së lejes për varrim jashtë varrezave dhe varrimi jashtë varrezave nga paragrafi (3) të këtij neni, e përcakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë.”

## Neni 11

Në nenin 30 paragrafi (3) në fjalinë e dytë fjalët: "si dhe në raste tjera të përcaktuara nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë ose organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve të brendshme" zëvendësohen me fjalët: "si dhe në raste të personave të vdekur nga fatkeqësitë elementare dhe raste masive të vdekjes të shkaktuara nga fatkeqësi masive, epidemi, terrorizëm, luftëra ose rrethana tjera të jashtëzakonshme”.

## Neni 12

Në nenin 36 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Zhvarrimi i varrit në rastet nga paragrafi (1) të këtij neni kryhet në bazë të lejes nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë”.

Paragrafi (6) shlyhet.

Paragrafi (7) i cili bëhet paragraf (6) ndryshohet si vijon:

“(6) Mënyrën e dhënies së lejes për zhvarrim të varrit si dhe formën dhe përmbajtjen e lejes i përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë.”

## Neni 13

Në nenin 38, pas fjalëve: "punë komunale" presja shlyhet dhe shtohet lidhëza "dhe", ndërsa pas fjalëve: "nga sfera e shëndetësisë" vihet pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

## Neni 14

Në nenin 42 paragrafi (3) fjalët: "komisioni prej tre anëtarëve i emëruar nga ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e punëve komunale" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”

Në paragrafin (4) fjalët: "komisioni prej tre anëtarëve i emëruar nga ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve

nga sfera e shëndetësisë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.”

## Neni 15

Në nenin 44 paragrafi (1) pika 9 ndryshohet si vijon: "kryen zhvarrim të varrit pa leje nga organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e shëndetësisë (neni 36 paragrafi (2))”.

Pika 10 shlyhet.

## Neni 16

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për varreza dhe shërbime të varrimit.

## Neni 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozita nga neni 14 i këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 1 maji 2014.

## 3890.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## УКАЗ

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4624/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗАКОН

## ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

## Член 1

Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13 и 120/13), по членот 8-д се додаваат четири нови члена 8-ѓ, 8-е, 8-ж и 8-з, кои гласат:

## „Член 8-ѓ

Испитите од членовите 8-а и 8-б од овој закон се полагаат во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на Министерството за транспорт и врски, а ако поради технички причини снимањето се прекине, снимката од целиот испит се поставува на веб страницата на Министерството за транспорт и врски.

Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просториите за полагање на испит ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Министерството за транспорт и врски го создава единствениот електронски систем за полагање на испитите од членовите 8-а и 8-б од овој закон најдоцна до денот на примената на овој закон.

#### Член 8-е

Базите на прашања ги подготвуваат овластените правни лица од членовите 8-а став 2 и 8-б став 3 од овој закон.

Прашањата за испитот ги верификува Министерството за транспорт и врски.

Полагањето на испитите се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

Прашањата содржани во тестот за полагање испит и неговите одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на испит.

Електронскиот систем содржи и јавно достапна база од најмалку 500 прашања од областа.

Резултатите од полагањето на испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полага испитот веднаш по неговото завршување.

На денот на полагањето на испитот му се дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем.

По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за испитот.

Во случај на спреченост на спроведување на испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.

Доколку причините од ставот 9 на овој член ќе се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

Доколку причините од ставот 9 на овој член не се отстранат во рокот од ставот 10 на овој член испитот се прекажува за друг термин.

На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

На барање на кандидатот Министерството го информира за направените грешки во тестот за полагање на испитот, со овозможување непосреден увид во тестот.

#### Член 8-ж

Тестовите се користат и се даваат на кандидатот само за време на полагањето на испитот.

Материјалите од одржаните испити, особено хартиените верзии и специмените за проверка на точноста на одговорите, како и снимките од одржаните испити се чуваат во Министерството за транспорт и врски.

Министерот за транспорт и врски формира Комисија за ревизија на одржаните испити која во својата работа ги користи материјалите од ставот 2 на овој член и во која, покрај другите членови, членуваат и прет-

ставник од Владата на Република Македонија и информатичар од Министерството за информатичко општество и администрација определен од Владата на Република Македонија.

Комисијата од ставот 3 на овој член се состанува најмалку еднаш годишно и врши ревизија на начинот на спроведување на најмалку две сесии одржани во теквната година.

Комисијата има право да изврши ревизија и на начинот на спроведување на испитите одржани во последните пет години до денот на одржувањето на состанокот на комисијата, но не порано од денот на примената на овој закон.

Доколку Комисијата утврди нерегуларности во спроведувањето на испитот од страна на поединци предлага одземање на уверението за положен испит.

Министерот за транспорт и врски донесува решение за одземање на уверението врз основа на предлогот на Комисијата во рок од три дена од приемот на предлогот.

Против решението од ставот 7 на овој член може да се поведе управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена од приемот на решението.

#### Член 8-з

Стручните и административните работи за потребите на спроведувањето на стручните испити ги спроведува Министерството за транспорт и врски, а испитот технички го спроведува правно лице регистрирано во Централниот регистар и избрано од министерот за транспорт и врски.“

#### Член 2

Во членот 87 ставот 4 се менува и гласи:

„За државен инспектор за патен сообраќај, за овластен инспектор за патен сообраќај за општината и за овластен инспектор за патен сообраќај за градот Скопје може да се назначи лице кое ги исполнува условите предвидени во овој закон.“

#### Член 3

Членот 87-б се менува и гласи:

„Државниот инспекторат за транспорт е орган во состав на Министерството за транспорт и врски со својство на правно лице, има сопствена сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за правата и обврските од работен однос.“

#### Член 4

Членот 87-в се менува и гласи:

„Инспектор може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на сообраќајот или правните науки, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во сообраќајот или правните науки,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:
  - 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;
  - 2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или
  - 3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

#### Член 5

По членот 87-в се додава нов член 87-г, кој гласи:

#### „Член 87-г

Директорот изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекторатот и истата ја доставува до Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година.

Директорот ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од седум дена од денот на приемот на согласноста од Инспекцискиот совет, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот предвиден утврден со закон.

Врз основа на донесената годишна програма директорот подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степеноот на сложеност на секој од надзорите.

Врз основа на кварталните планови, за секој инспектор директорот подготвува месечен план за работа, кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

Директорот најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

Директорот најдоцна до 1 март во тековната година, до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната.”

#### Член 6

Во членот 92 став 1 зборовите: “посебна тричлена комисија формирана од министерот за транспорт и врски, при што претседателот на комисијата треба да е од редот на раководните државни службеници (во натамошниот текст: комисија)” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Ставовите 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 се бришат.

Во ставот 18 кој станува став 2 зборовите: “посебна тричлена комисија формирана од градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје, при што претседателот на комисијата треба да е од редот на раководните државни службеници (во натамошниот текст: комисија)” се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Ставовите 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 се бришат.

#### Член 7

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за превоз во патниот сообраќај.

#### Член 8

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 9

Лицата кои до денот на започнувањето на примена на овој закон имаат започнато со полагање на испитите предвидени со овој закон, ќе полагаат според прописите што важеле до денот на започнувањето на примената на овој закон.

#### Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членот 1 ќе започне да се применува по една година по влегувањето во сила на овој закон, а членовите 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

#### L I G J

### PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR

#### Neni 1

Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13 dhe 120/13), pas nenit 8-d shtohen katër nene të reja 8-gj, 8-e, 8-zh dhe 8-z, si vijojnë:

#### “Neni 8-gj

Provimet nga nenet 8-a dhe 8-b të këtij ligji, jepen në lokal për dhënien e provimit, të pajisur në mënyrë të veçantë për dhënien e provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, internet lidhje dhe pajisje për incizimin e dhënies së provimit.

Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejt emitohet në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi nga i gjithë provimi vendoset në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Kriteret në lidhje me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike të hapësirave për dhënien e provimit i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e krijon sistemin unik elektronik për dhënie të provimeve nga nenet 8-a dhe 8-b të këtij ligji, më së voni deri në ditën e zbatimit të këtij ligji.

#### Neni 8-e

Bazat e pyetjeve i përpilojnë personat e autorizuar juridikë nga nenet 8-a paragrafi 2 dhe 8-b paragrafi 3 i këtij ligji.

Pyetjet për provimin i verifikon Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Dhënia e provimeve bëhet me përgjigjen e një numri të caktuar pyetjesh në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

Pyetjet e përfshira në testin për dhënien e provimit dhe përgjigjet e tij, ruhen në sistemin unik elektronik për dhënien e provimit.

Sistemi elektronik përmban edhe bazë publikisht të kapshme prej të paktën 500 pyetjesh të sferës.

Rezultatet e dhënies së provimit janë të kapshme për kandidatin në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas përfundimit të tij.

Në ditën e dhënies së provimit kandidati i jepet kod për qasje, respektivisht fjalëkalim me të cilin i aprovohet qasje në sistemin elektronik.

Pas aprovimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për provimin.

Në rast të pengesës në realizimin e provimit, për shkak që rezultojnë me pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik, dhënia e provimit ndërpritet.

Nëse shkaqet nga paragrafi 9 të këtij neni mënjanohehen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit, i njëjti vazhdon menjëherë pas mënjanimi të tyre.

Nëse shkaqet nga paragrafi 9 të këtij neni nuk mënjanohehen në afatin nga paragrafi 10 të këtij neni, provimi do të caktohet në termin tjetër.

Kandidatit gjatë dhënies së provimit nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç me informaticientin në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohehen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohehen në këtë afat provimi vetëm për atë kandidat ndërpritet dhe do të mbahet në afat prej të shumtën tri ditë nga dita e ndërprerjes së provimit.

Nëse ka probleme me më tepër se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohehen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej të shumtën tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

Me kërkesë të kandidatit, Ministria e informon në lidhje me gabimet e bëra në test gjatë dhënies së provimit, me mundësimin e këqyrjes së drejtpërdrejtë të testit.

#### Neni 8-zh

Testet përdoren dhe i jepen kandidatit vetëm gjatë kohës së dhënies së provimit.

Materialet nga provimet e mbajtura, në veçanti versionet në letër dhe specimenet për kontrollin e saktësisë së përgjigjeve, si dhe incizimet nga provimi i mbajtur ruhen në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, formon Komision për revizionin e provimeve të mbajtura, i cili gjatë punës së vet përdor materiale nga paragrafi 2 të këtij neni dhe në të cilin, përveç anëtarëve tjerë, anëtar është edhe përfaqësuesi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe informaticienti nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, i përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Komisioni nga paragrafi 3 të këtij neni mban mbledhje të paktën një herë në vit dhe bën revizion mbi realizimin e të paktën dy sesioneve të mbajtura gjatë vitit.

Komisioni ka të drejtë të bëjë revizion edhe mbi mënyrën e realizimit të provimeve të mbajtura gjatë pesë viteve të fundit deri në ditën e mbajtjes së mbledhjes së komisionit, por jo më herët nga dita e zbatimit të këtij ligji.

Nëse Komisioni konstaton parregullsi gjatë realizimit të provimit nga individë, propozon heqjen e vërtetimit për provim të dhënë.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve miraton aktvendim për heqjen e vërtetimit në bazë të propozimit të Komisionit në afat prej tri ditësh nga pranimi i propozimit.

Kundër aktvendimit nga paragrafi 7 të këtij neni mund të ngrihet kontest administrativ para gjykatës kompetente në afat prej 30 ditësh nga pranimi i aktvendimit.

#### Neni 8-z

Punët profesionale dhe administrative për nevojat e realizimit të provimeve profesionale i kryen Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, ndërsa provimin teknikisht e realizon personi juridik i regjistruar në Regjistrin qendror dhe i zgjedhur nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.”

#### Neni 2

Në nenin 87 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

“Për inspektor shtetëror të komunikacionit rrugor, për inspektor të autorizuar për komunikacion rrugor për komunën dhe inspektor të autorizuar të komunikacionit rrugor për Qytetin e Shkupit, mund të emërohet personi i cili i plotëson kushtet e parashikuara në këtë ligj.”

#### Neni 3

Neni 87-b ndryshohet si vijon:

“Inspektorati Shtetëror për Transport është organ në përbërje të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve në cilësinë e personit juridik, ka llogarinë e vet si shfrytëzues buxhetor i vijës së parë, në mënyrë të pavarur zbaton procedura për punësim në pajtim me ligjin dhe vendos për të drejtat dhe obligimet e marrëdhënies së punës.”

#### Neni 4

Neni 87-v ndryshohet si vijon:

“Inspektor mund të jetë personi, i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është person i rritur,
- ka gjendje shëndetësore të përgjithshme,
- nuk i është shqiptuar dënimi me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose obligimeve,
- ka të paktën 300 kredi sipas EKTS ose ka kryer shkallën VII/1 nga sfera e komunikacionit ose shkencave juridike, që vërtetohet me vërtetim,
- ka pesë vjet përvojë pune në komunikacion dhe shkencat juridike,
- i plotëson kushtet e përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës,
- posedon certifikatë ndërkombëtarisht të njohur për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, si vijojnë:

- 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications- të dhënë;
  - 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell- të dhënë ose
  - 3) ECDL: Core- të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv si i përshtatshëm për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit të integritetit, në pajtim me dispozitat që kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor në fushën e kompetencës së shërbimit inspektues.”

#### Neni 5

Pas nenit 87-v shtohet nen i ri 87-g si vijon:

#### “Neni 87-g

Drejtori përpilon propozim-program vjetor për punën e inspektorit dhe të njëjtin e dorëzon te Këshilli inspektues, më së voni deri më 31 tetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm.

Drejtori, e miraton programin vjetor për punën e inspektorit në afat prej shtatë ditësh nga dita e pranimi të pajtimit nga Këshilli inspektues, respektivisht më së voni deri më 10 dhjetor gjatë vitit rrjedhës nëse Këshilli inspektues nuk e shqyrton dhe nuk jep pëlqim, respektivisht vërejtje në afatin e përcaktuar me ligj.

Në bazë të programit vjetor të miratuar, drejtori përpilon plane tremujore për punën e secilit inspektor, të cilat së bashku i paraqet për shqyrtim te Këshilli inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit të ardhshëm kalendarik e atë deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë të vitit të ardhshëm, deri më 15 mars për të dytin, deri më 15 qershor për të tretin, respektivisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt gjatë vitit rrjedhës.”

Нë planet tremujore пëр пунëн e secilit инспектор, drejtori нë мëнyрë тë дetyруeshme e vendos numrin e inspektimeve тë planifikuara gjatë tre muajve тë ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikueshmërisë тë secilës prej mbikëqyrjeve.

Нë базë тë planeve tremujore, пëр secilin инспектор drejtori пëрpilon plan mujor пëр пунë, i cili plan i pëрmban edhe orarin e inspektimeve me datë dhe subjektet e inspektimit.

Drejtori мë сë voni dy javë nga fillimi i tremujorit kalendarik пëр тë kaluarin, te Këshilli inspektues нë пëрmbledhje paraqet raporte tremujore пëр пунëн e secilit инспектор, edhe atë deri мë 15 janar пëр tremujorin e katërt тë vitit тë kaluar, deri мë 15 prill пëр tremujorin e parë, deri мë 15 korrik пëр тë dytin, respektivisht deri мë 15 tetor пëр tremujorin e tretë тë vitit тrjedhës.

Drejtori, мë сë voni deri мë 1 mars тë vitit тrjedhës, te Këshilli inspektues paraqet raport vjetor пëр пунëн e inspektoratit пëр vitin paraprak."

#### Neni 6

Нë nenin 92 нë параграфин 1 фjalët: "komisioni i veçantë prej tre anëtarësh i formuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve, me ç'rast kryetari i komisionit duhet тë jetë nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë (нë текстин нë vijim: komisioni)" зëvendësohet me фjalët: "Komisioni shtetëror пëр vendimmarrje нë procedurë administrative dhe procedurë тë marrëdhënies сë пунës нë shkallë тë dytë".

Paragrafët 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 shlyhen.

Нë параграфин 18 i cili bëhet paragraf 2 фjalët: "komisioni i veçantë prej tre anëtarësh i formuar nga kryetari i komunës, respektivisht kryetari i qytetit тë Shkupit, me ç'rast kryetari i komisionit duhet тë jetë nga radhët e nëpunësve udhëheqës shtetërorë (нë текстин нë vijim: komisioni)" зëvendësohen me фjalët: "Komisioni shtetëror пëр vendimmarrje нë procedurë administrative dhe procedurë тë marrëdhënies сë пунës нë shkallë тë dytë".

Paragrafët 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dhe 33 shlyhen.

#### Neni 7

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit тë Republikës сë Maqedonisë тë пërcaktojë tekst тë spastruar тë Ligjit пëр transport нë komunikacionin rrugor.

#### Neni 8

Aktet nënligjore тë parashikuara me këtë ligj do тë miratohen нë аfat prej tre muajsh nga dita e hyrjes нë fuqi тë кëtij ligji.

#### Neni 9

Personat тë cilët deri нë ditën e fillimit тë zbatimit тë кëtij ligji kanë filluar me dhënien e provimeve тë parashikuara me këtë ligj, do тë japin provim sipas rregullave нë fuqi deri нë ditën e fillimit тë zbatimit тë кëtij ligji.

#### Neni 10

Ky ligj hyn нë fuqi ditën e tetë nga dita e botimit нë "Gazetën Zyrtare тë Republikës сë Maqedonisë", ndërsa neni 1 do тë fillojë тë zbatohet pas një viti pas hyrjes нë fuqi тë кëtij ligji, ndërsa nenet 2, 3, 4, 5 dhe 6 тë кëtij ligji, do тë fillojnë тë zbatohen nga 1 maji 2014.

#### 3891.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07- 4625/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13), во членот 10-а став (8) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: “кои се преземаат од генералниот урбанистички план.”

#### Член 2

Во членот 12 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:

„(3) Графичките прикази од ставот (2) на овој член содржат граница на планскиот опфат која претставува граница на селото, граница на блок, намена на земјиштето и градбите, планско решение на примарната или секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите примарни или секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури.

(4) При разработка на најмалку еден блок графичките прилози содржат регулациони линии, граници на градежните парцели градежни линии, максимална висина на градбите изразена во метри до венец, планско решение за примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите примарни и секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури.“

По ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:

„(5) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член содржи општи услови за градба, развој и користење на земјиштето и градбите, податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуникациските инфраструктури, параметри за спроведување на заштита на културното наследство, природата и животната средина и мерки за заштита од разурнување. При разработка на најмалку еден блок, текстуалниот дел содржи посебни услови за градење за поединечни градежни парцели.

(6) Графичките прикази за урбанистичкиот план за село од ставот (3) на овој член се изработуваат на дигитални катастарски планови или по исклучок на дигитализирани архивски оригинали на катастарските планови издадени од Агенцијата за катастар на недвижности, на кои се ажурира постојната примарна или секундарна сообраќајна мрежа и постојната надземна и подземна примарна или секундарна инфраструктура.“

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (7), (8), (9) и (10).

## Член 3

Во членот 13 ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:

„(3) Графичките прикази од ставот (2) на овој член содржат граница на плански опфат, намена и начин на користење на просторот, граница на блок, планско решение за примарната или секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите примарни или секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури. При разработка на најмалку еден блок графичките прикази содржат намена на земјиштето и градбите, регулациони линии, граници на градежните парцели, градежни линии, максимална висина на градбите изразена во метри до венец, планско решение за примарната или секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение и плански решенија на сите примарни или секундарни комунални и телекомуникациски инфраструктури.

(4) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член содржи општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите, податоци за сообраќајните, комуналните и телекомуникациските инфраструктури, други параметри за спроведување на планот, стратешка процена на влијанието врз животната средина, мерки за заштита на културното наследство, природата и животната средина, мерки за заштита од разурнување и друго. При разработка на најмалку еден блок текстуалниот дел содржи и посебни услови за градење за поединечни градежни парцели.“

## Член 4

Во членот 15 став (4) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: “како и за изработка на урбанистички планови за село.“

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Условите за планирање на просторот престануваат да важат доколку урбанистичкиот план, урбанистичко-планската документација и проектот за инфраструктура нема да се донесат во рок од две години од денот на издавањето на истите.“

## Член 5

Во членот 15-а став (9) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: “односно проектот за инфраструктура.“

## Член 6

Членот 15-в се менува и гласи:

“(1) Донесувачот на урбанистичките планови од членот 7 точка 2 од овој закон, државната урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко-планската документација за автокамп е должен во рок од три работни дена од денот на одобрувањето на планската програма од членот 15-а од овој закон, да донесе одлука за спроведување или одлука за неспроведување на стратешка оценка за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, во која се објазложени причините за спроведувањето, односно неспроведувањето на оцената на начин и постапка пропишани со Законот за животната средина.

(2) Доколку органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина во рок од 15 дена од приемот на одлуката со која е одлучено да не се спроведува стратешка оценка за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, формуларите и другите придружни документи утврдени со Законот за животната средина, не донесе решение со кое го задолжува донесувачот на урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација да спроведува

стратешка оценка за влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето, не се спроведува стратешка оценка.“

## Член 7

Во членот 18 по ставот (15) се додава нов став (16), кој гласи:

“(16) Формата и содржината на барањата од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“

## Член 8

Во членот 19 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) По барање на општините Агенцијата за катастар на недвижности за изработка на урбанистички план за село издава заверени дигитализирани катастарски планови или дигитализирани архивски оригинали на катастарските планови, без надоместок.

(3) По барање на општините Агенцијата за катастар на недвижности врши дигитализација и векторизирање на заверени катастарски планови за предложениот плански опфат за селата за кои за прв пат се донесува урбанистички план за село, без надоместок.“

Ставот (2) станува став (4).

## Член 9

Во членот 23 став (1) по зборовите: “во рок од десет дена“ се става записка и се додаваат зборовите: “односно во рок од пет дена за урбанистички план за четврт“.

## Член 10

Во членот 25 ставот (5) се менува и гласи:

“Градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје е должен најдоцна 15 дена по добивањето на согласноста од ставот (2) на овој член да го достави предлогот на планот до советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, а претседателот на советот е должен во рок од 15 дена од приемот на предлогот на планот да го стави на седница на советот, а советот е должен да одлучи по истиот на истата седница.“

По ставот (5) се додаваат пет нови става (6), (7), (8), (9) и (10), кои гласат:

“(6) Доколку градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје не го достави предлогот на планот до советот во рокот утврден во ставот (5) на овој член, најмалку една третина од членовите на советот можат да достават предлог за донесување на предлогот на планот до претседателот на советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, кој е должен во рок од 15 дена од приемот на предлогот, предлогот на планот да го стави на седница на советот, а советот е должен да одлучи по истиот на истата седница.

(7) Советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје може да го донесе, односно да не го донесе предлогот на планот доколку смета дека истиот не е изработен согласно со законските прописи во кој случај е должен да донесе одлука со образложение за констатираната неправилност поради која предлогот на планот не е донесен.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член кога е донесена одлука со образложение за констатираната неправилност поради која предлогот на планот не е донесен, градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје е должен во рок од три дена од одржувањето на седницата на советот да ги достави предлогот на планот и донесената одлука до органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, а органот е должен во рок

од 15 дена да ги провери наводите во образложението на одлуката за констатираната неправилност и доколку утврди дека истите се основани да ја поништи дадената согласност и да го извести изработувачот на планот, а доколку утврди дека истите се неосновани повторно да го достави предлогот на планот до општината, општината во градот Скопје и градот Скопје.

(9) Во случаите од ставот (8) на овој член кога дадената согласност е поништена, изработувачот на планот е должен да пристапи кон отстранување на констатираните неправилности и повторно да го достави предлогот на планот до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот за добивање на согласност, доколку повторно е дадена согласност, градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје е должен најдоцна пет дена по добивањето на согласноста да го достави предлогот на планот до советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, а претседателот на советот е должен во рок од 15 дена од приемот на предлогот на планот да го стави на седница на советот, а советот е должен да одлучи по истиот на истата седница.

(10) Во случаите од ставот (8) на овој член кога дадената согласност не е поништена, органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот повторно го доставува предлогот на планот до општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, при што градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје е должен најдоцна пет дена по приемот на предлогот на планот да го достави истиот до советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, а претседателот на советот е должен во рок од 15 дена од приемот на предлогот на планот да го стави на седница на советот, а советот е должен да одлучи по истиот на истата седница.“

#### Член 11

По членот 25-а се додава нов член 25-б, кој гласи:

##### “Член 25-б

(1) Урбанистичкиот план од членот 7 точка 2 од овој закон државната урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко планската документација за автокамп со кои предмет на планирање е една градежна парцела за која е добиена согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште, престанува да важи, доколку не се обезбеди одобрение за градење и не се започне со изградба на планираната градба во рок од три години од донесувањето на одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член надлежниот орган кој го донел урбанистичкиот план од членот 7 точка 2 од овој закон, односно ја одобрил државната урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко планската документација за автокамп, донесува одлука за престанување на важноста на урбанистичкиот план, односно решение за престанување на важноста на урбанистичко-планската документација во рок од три дена од доставувањето на одлуката за престанување на одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на земјоделството.“

#### Член 12

Членот 29-а се менува и гласи:

„(1) Донесувачот на урбанистичките планови од членот 7 точка 2 од овој закон државната урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко планската документација за туристичка развојна зона, урбанистичко планската документација за автокамп и проектот за инфраструктура е должен пред организирање на јавната анкета и јавната презентација од членот 24 од овој закон, односно пред одобрување на проектот за инфраструктура, да обезбеди согласност за усогласеност на урбанистичките планови или урбанистичко планската документација, со катастарските подлоги од Агенцијата за катастар на недвижности.

(2) При изменување и дополнување на најмалку еден блок од урбанистичкиот план од ставот (1) на овој член границата на планскиот опфат претставува граница на блок.

#### Член 13

Во членот 49 по ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:

“(5) Надлежниот орган е должен изводот од урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планска документација, да го издаде и доколку урбанистичкиот план не содржи некои од параметрите и податоците наведени во ставот (4) на овој член.

(6) По исклучок од ставовите (1) и (3) на овој член, доколку надлежниот орган не издаде извод од урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација, изводот може да го издаде органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, по поднесено барање од физичко и правно лице кон кое се доставува барањето доставено до општината, односно градот Скопје.

(7) Општината изводот од урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација може да го издаде и во електронска форма скениран или потпишан со валиден дигитален сертификат издаден од овластен издавач, по поднесено барање во електронска форма од страна на инвеститорот, преку информацискиот систем е-одобрение за градење.“

Ставот (5) станува став (8).

#### Член 14

Во членот 51-а по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Надлежниот орган од ставот (4) на овој член пред одобрување на проектот за инфраструктура, истиот го доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заради издавање на согласност за трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно земјиште, доколку со проектот се зафаќаат нови земјоделски површини. Изработувачот на проектот е должен да достави и список на индикации за катастарски парцели со вкупна површина што се зафаќа со проектот за инфраструктура, издаден од Агенцијата за катастар на недвижности.“

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (6), (7), (8) и (9).

#### Член 15

Во членот 60 ставот (1) се менува и гласи:

„Урбанистички инспектор може да биде лице кое:  
- е државјанин на Република Македонија,  
- е полнолетно,  
- има општа здравствена способност,  
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од областа на архитектурата, што се докажува со уверение,

- има пет години работно искуство во областа на архитектурата,

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

#### Член 16

Членот 61-а се менува и гласи:

„(1) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекторатот и истата ја доставува до Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година.

(2) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од седум дена од денот на приемот на согласноста од ставот (3) на овој член, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот предвиден во ставот (3) на овој член.

(3) Врз основа на донесената годишна програма директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

(4) Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.

(5) Врз основа на кварталните планови за секој инспектор директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам подготвува месечен план за работа, кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

(6) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

(7) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам најдоцна до 1 март во тековната година до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната.“

#### Член 17

По членот 61-а се додава нов член 61-б, кој гласи:

#### “Член 61-б

Градоначалникот ја донесува годишната програма за работа на инспекциската служба најдоцна до 15 декември во тековната за наредната година.“

#### Член 18

Во членот 69 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

“(2) Во случаите од ставот (1) на овој член министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот донесува решение за одземање на вршење на работите со кое се утврдува видот на работите кои се одземаат и периодот за кој се одзема вршењето на работите.

(3) Вршењето на одземените работи го презема органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, но најмногу до една година од денот на нивното преземање.“

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

“(4) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, одземените работи ги врши во име и за сметка на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје и за тоа ќе ги извести органите на општината, односно општината во градот Скопје и градот Скопје чие вршење на работите е одземено, органот на државната управа надлежен за работите од областа на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансиите.

(5) Органот на државната управа надлежен за работите од областа на финансиите по добиеното известување од ставот (4) на овој член приходите на општината, односно на општината во градот Скопје и градот Скопје чие вршење на работите е одземено, по основ на надоместок за уредување на градежно земјиште, ги пренасочува на сметка на Буџетот на Република Македонија за периодот за кој е одземено вршењето на работите.“

#### Член 19

Во членот 76 по ставот (2) се додава нови став (3), кој гласи:

“(3) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во општината ако не се постапи согласно со членот 27 став (4) од овој закон.“

#### Член 20

Во членот 76-в став (1) зборовите: “став (5)“ се заменува со зборовите: “ставови (5), (9) и (10)“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во општината ако не ги достави предлогот на планот и одлуката со образложение за констатирана неправилност која е донесена согласно со членот 25 став (7) од овој закон до органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот, во рокот утврден во членот 25 став (8) од овој закон.“

#### Член 21

По членот 76-в се додава нов член 76-г, кој гласи:

#### “Член 76-г

(1) Глоба во износ од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на претседателот на советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје ако предлогот на планот не го стави на седница на советот во рокот утврден во членот 25 ставови (5), (6), (9) и (10) од овој закон.

(2) Глоба во износ од од 5.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на претседателот на советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје ако советот не постапи согласно со членот 27 став (6) од овој закон.“

#### Член 22

Урбанистичките планови за кои е дадена согласност од страна на органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот и кои се доставени до советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје од страна на градоначалникот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје пред денот на влегувањето во сила на овој закон, а истите не се донесени, советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје е должен да ги донесе на начин и во рокови пропишани со членот 10 од овој закон.

#### Член 23

Одредбата од членот 25-б од овој закон се применува и за урбанистичките планови, државната урбанистичка планска документација, локалната урбанистичка планска документација, урбанистичко планската документација за туристичка развојна зона и урбанистичко планската документација за автокамп со кои предмет на планирање е една градежна парцела за која е добиена согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште, по истек на три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 24

Урбанистичките планови, документации и општи акти кои не се усогласиле во утврдените рокови согласно со членот 78 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005) и членот 46 од Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 137/2007), не се применуваат, а просторот опфатен со истите се смета за простор вон плански опфат.

#### Член 25

Урбанистичките планови за село кои се донесени до денот на влегувањето во сила на овој закон, Агенцијата за катастар на недвижности ги нанесува на катастарски планови во дигитален или векторски формат и врши промена на културата без надоместок, по поднесено барање од општина, во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 26

Одредбата од членот 4 од овој закон со која се додава нов став (6) во членот 15 се применува и за условите за планирање на просторот кои се издадени до денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 27

При спроведување на урбанистичките планови донесени согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005) за изработката на планираните урбанистички проекти за градежна парцела, се применуваат одредбите за изработка на архитектонско-урбанистички проекти.

При спроведување на урбанистички проекти одобрени согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005), со кои за разработка на градежна парцела е предвидена изработка на нов урбанистички проект, се применуваат одредбите за изработка на архитектонско-урбанистички проекти.

#### Член 28

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

#### Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членовите 15,16 и 17 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR DHE URBANISTIK

#### Neni 1

Në Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 dhe 55/13), në nenin 10-a në paragrafin (8) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "që merren nga plani i përgjithshëm urbanistik."

#### Neni 2

Në nenin 12 paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë:

"(3) Pasqyrat grafike nga paragrafi (2) i këtij neni përmbajnë kufi të përfshirjes së planit që paraqet kufi të fshatit, kufi të blokut, dedikim të tokës dhe ndërtesave, zgjidhje të planit të rrjetit primar ose sekundar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit dhe zgjidhje të planit të të gjithë infrastrukturave primare ose sekundare komunale dhe telekomunikuese.

(4) Gjatë përpunimit të së paku një blloku shtojcat grafike përmbajnë linja të rregullimit, kufij të parcelave ndërtimore, linja ndërtimore, lartësi maksimale të ndërtesave të shprehur në metra deri në kurorë, zgjidhje të planit për rrjet primar dhe sekundar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit dhe zgjidhje të planit të të gjithë infrastrukturave primare dhe sekundare komunale dhe telekomunikuese."

Pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6) si vijojnë:

"(5) Pjesa tekstuale e paragrafit (2) të këtij neni përmban kushte të përgjithshme për ndërtim, zhvillim dhe shfrytëzim të tokës dhe ndërtimeve, të dhëna për infrastrukturat e komunikacionit, komunale dhe telekomunikuese, parametra për realizim të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, natyrës dhe mjedisit jetësor dhe masa për mbrojtje nga rrënimi. Gjatë përpunimit të së paku një blloku, pjesa tekstuale përmban kushte të veçanta për ndërtim për parcela të veçanta ndërtimore.

(6) Pasqyrat grafike për planin urbanistik për fshat nga paragrafi (3) i këtij neni, përpilohen në plane digjitale kadastrale ose me përjashtim të origjinalëve të digjitalizuar arkivor të planeve kadastrale, të lëshuara nga Agjencia për Kadastër të Patundshmërive, në të cilat azhurnohet rrjeti ekzistues primar ose sekundar i komunikacionit dhe infrastruktura ekzistuese primare ose sekundare nëntokësore dhe mbitokësore."

Paragrafët (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (7), (8), (9) dhe (10).

#### Neni 3

Në nenin 13 paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si vijojnë:

"(3) Pasqyrat grafike nga paragrafi (2) i këtij neni përmbajnë kufi të përfshirjes së planit, dedikim dhe mënyrë të shfrytëzimit të hapësirës, kufi të blokut, zgjidhje të

planit të rrjetit primar ose sekundar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit dhe zgjidhje të planit të të gjithë infrastrukturave primare ose sekundare komunale dhe telekomunikuese. Gjatë përpunimit të së paku një blloku shtojcat grafike përmbajnë dedikim të tokës dhe ndërtesave, linja të rregullimit, kufi të parcelave ndërtimore, linja ndërtimore, lartësi maksimale të ndërtesave të shprehur në metra deri në kurorë, zgjidhje të planit për rrjet primar dhe sekundar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit dhe zgjidhje të planit të të gjithë infrastrukturave primare dhe sekundare komunale dhe telekomunikuese.

(4) Pjesa tekstuale e paragrafit (2) të këtij neni përmban kushte të përgjithshme për ndërtim, zhvillim dhe shfrytëzim të tokës dhe ndërtimeve, të dhëna për infrastrukturën e komunikacionit, komunale dhe telekomunikuese, parametra tjerë për realizimin e planit, vlerësim strategjik të ndikimit mbi mjedisin jetësor, masa për mbrojtje të trashëgimisë kulturore, natyrës dhe mjedisit jetësor dhe masa për mbrojtje nga rrëtimi etj. Gjatë përpunimit të së paku një blloku, pjesa tekstuale përmban edhe kushte të veçanta për ndërtim për parcela të veçanta ndërtimore."

#### Neni 4

Në nenin 15 paragrafi (4) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe për përpilim të planeve urbanistike për fshat."

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi i ri (6) si vijon:

"(6) Kushtet për planifikim të hapësirës pushojnë të vlejnjë nëse plani urbanistik, dokumentacioni i planit urbanistik dhe projekti për infrastrukturë nuk miratohen në afat prej dy vitesh nga dita e lëshimit të tyre."

#### Neni 5

Në nenin 15-a paragrafi (9) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "përkatësisht projekti për infrastrukturë".

#### Neni 6

Neni 15-v ndryshohet si vijon:

"(1) Miratuesi i planeve urbanistike nga neni 7 pika 2 e këtij ligji, dokumentacionit të planit urbanistik shtetëror, dokumentacionit të planit urbanistik lokal, dokumentacionit të planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike dhe dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp është i detyruar që në afat prej tri ditësh pune nga dita e miratimit të programit të planit nga neni 15-a i këtij ligji, të miratojë vendim për realizim ose vendim për mosrealizim të vlerësimit strategjik për ndikim mbi mjedisin jetësor dhe mbi shëndetin e njerëzve, në të cilin janë arsyetuar shkaqet për realizim ose mosrealizim të vlerësimit, në mënyrë dhe procedurë të përcaktuara me Ligjin për mjedis jetësor.

(2) Nëse organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e mjedisit jetësor në afat prej 15 ditësh nga pranimi i vendimit me të cilin është vendosur të mos realizohet vlerësimi strategjik për ndikim mbi mjedisin jetësor dhe mbi shëndetin e njerëzve, formularëve dhe dokumenteve tjera shoqëruese të përcaktuara me Ligjin për mjedis jetësor, nuk miraton aktvendim me të cilin e ngarkon miratuesin e planit urbanistik, përkatësisht dokumentacionit të planit urbanistik të realizojë vlerësim strategjik për ndikimin mbi mjedisin jetësor dhe mbi shëndetin e njerëzve, nuk realizohet vlerësim strategjik."

#### Neni 7

Në nenin 18 pas paragrafit (15) shtohet paragrafi i ri (16) si vijon:

"(16) Formën dhe përmbajtjen e kërkesave nga paragrafi (5) i këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës."

#### Neni 8

Në nenin 19 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Me kërkesë të komunave, Agjencia për Kadastër të Patundshmërive për përpilimin e planit urbanistik për fshat lëshon plane të verifikuara të digjitalizuara kadastrale ose origjinale të digjitalizuara arkivor të planeve kadastrale, pa kompensim.

(3) Me kërkesë të komunave Agjencia për Kadastër të Patundshmërive kryen digjitalizim dhe vektorizim të planeve të verifikuara kadastrale për përfshirjen e propozuar të planit për fshatrat për të cilat për herë të parë miratohet plan urbanistik për fshat, pa kompensim."

Paragrafi (2) bëhet paragrafi (4).

#### Neni 9

Në nenin 23 paragrafi (1) pas fjalëve: "në afat prej dhjetë ditësh" vihet presje dhe shtohen fjalët "përkatësisht në afat prej pesë ditësh për plan urbanistik për kuart".

#### Neni 10

Në nenin 25 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Kryetari i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit është i detyruar që më së voni 15 ditë pas marrjes së pëlqimit nga paragrafi (2) i këtij neni ta dorëzojë propozim-planin te këshilli i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit ndërsa kryetari i këshillit është i detyruar që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i propozim-planit ta vë në mbledhjen e këshillit, ndërsa këshilli është i detyruar të vendosë për të në mbledhjen e njëjtë."

Pas paragrafit (5) shtohen pesë paragrafë të rinj (6), (7), (8), (9) dhe (10), si vijojnë:

"(6) Nëse kryetari i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit nuk e dorëzon propozim-planin te këshilli në afatin e përcaktuar në paragrafin (5) të këtij neni, së paku një e treta e anëtarëve të këshillit mund të dorëzojnë propozim për miratimin e propozim-planit te kryetari i këshillit të komunës, të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, i cili është i detyruar në afat prej 15 ditësh nga pranimi i propozimit, propozim-planin ta vë në mbledhjen e këshillit, ndërsa këshilli është i detyruar të vendosë për të në mbledhjen e njëjtë.

(7) Këshilli i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit mund ta miratojë përkatësisht të mos e miratojë propozim-planin nëse konsideron se i njëjti nuk është përpiluar në pajtim me rregullat ligjore në këtë rast është i detyruar të miratojë vendim me arsyetim për parregullsinë e konstatuara për shkak të së cilës nuk është miratuar propozim-plani.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, kur është miratuar vendim me arsyetim për parregullsinë e konstatuar për shkak të së cilës nuk është miratuar propozim-plani, kryetari i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit është i detyruar që në afat prej tri ditësh nga mbajtja e mbledhjes së këshillit, ta dorëzojë propozim-planin dhe vendimin e miratuar te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, ndërsa organi është i detyruar që në afat prej 15 ditësh t'i kontrollojë konstatimet në arsyetimin e vendimit për parregullsinë e konstatuar dhe nëse konstaton se të njëjtët janë të bazuara ta anulojë pëlqimin e dhënë dhe ta njoftojë përpiluesin e planit, e nëse konstaton se të njëjtat janë të pabazuara, sërisht ta dorëzojë propozim-planin te komuna, komuna në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit.

(9) Në rastet nga paragrafi (8) i këtij neni, kur pëlqimi i dhënë është anuluar, përpiluesi i planit është i detyruar t'i qaset mënjanimi të parregullsive të konstatuara dhe sërisht ta dorëzojë propozim-planin te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës për marrjen e pëlqimit, e nëse përsëri është dhënë pëlqim, kryetari i komunës, i komunës

në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit është i detyruar që më së voni pesë ditë pas marrjes së pëlqimit ta dorëzojë propozim-planin te këshilli i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit, ndërsa kryetari i këshillit është i detyruar që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i propozim-planit ta vë në mbledhjen e këshillit, ndërsa këshilli është i detyruar të vendosë për të në mbledhjen e njëjtë.

(10) Në rastet nga paragrafi (8) i këtij neni, kur pëlqimi i dhënë nuk është anuluar, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës sërish e dorëzon propozim-planin te komuna, komuna në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, me ç'rast kryetari i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit është i detyruar më së voni pesë ditë pas pranimit të propozim-planit ta dorëzojë të njëjtin te këshilli i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit, ndërsa kryetari i këshillit është i detyruar që në afat prej 15 ditësh nga pranimi i propozim-planit ta vë në mbledhjen e këshillit, ndërsa këshilli është i detyruar të vendosë për të në mbledhjen e njëjtë."

## Neni 11

Pas nenit 25-a shtohet nen i ri 25-b si vijon:

## "Neni 25-b

(1) Plani urbanistik nga neni 7 pika 2 e këtij ligji, dokumentacioni i planit urbanistik, dokumentacioni i planit urbanistik lokal, dokumentacioni i planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike dhe dokumentacioni i planit urbanistik për autokamp me të cilat lëndë e planifikimit është një parcelë ndërtimore për të cilën është marrë pëlqim për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, pushon të vlejë, nëse nuk sigurohet leje për ndërtim dhe nuk fillohet me ndërtim të ndërtesës së planifikuar, në afat prej tri vitesh nga miratimi i vendimit për dhënie të pëlqimit për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, organi kompetent i cili ka miratuar plan urbanistik nga neni 7 pika 2 e këtij ligji përkatësisht e ka miratuar dokumentacionin e planit urbanistik shtetëror, dokumentacionin e planit urbanistik lokal, dokumentacionin e planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike dhe dokumentacionin e planit urbanistik për autokamp, miraton vendim për pushimin e vlefshmërisë së planit urbanistik, përkatësisht aktvendim për pushimin e vlefshmërisë së dokumentacionit të planit urbanistik, në afat prej tri ditësh nga dorëzimi i vendimit për ndërprerjen e vendimit për dhënie pëlqim për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e bujqësisë."

## Neni 12

Neni 29-a ndryshohet si vijon:

"(1) Miratuesi i planeve urbanistike nga neni 7 pika 2 e këtij ligji, dokumentacionit të planit urbanistik shtetëror, dokumentacionit të planit urbanistik lokal, dokumentacionit të planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike, dokumentacionit të planit urbanistik për autokamp dhe projektit për infrastrukturë, është i detyruar që para organizimit të anketës publike dhe prezantimit publik nga neni 24 i këtij ligji, përkatësisht para miratimit të projektit për infrastrukturë, të sigurojë pëlqim për harmonizim të planeve urbanistike ose dokumentacionit të planit urbanistik, me bazat kadastrale nga Agjencia për Kadashtë të Patundshmërive.

(2) Gjatë ndryshimit dhe plotësimit të së paku një blloku të planit urbanistik nga paragrafi (1) i këtij neni, kufiri i përfshirjes së planit paraqet kufi të bllokut."

## Neni 13

Në nenin 49 pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të rinj (5), (6) dhe (7), si vijojnë:

"(5) Organi kompetent është i obliguar që ekstraktin nga plani urbanistik respektivisht dokumentacioni i planit urbanistik, ta lëshojë edhe nëse plani urbanistik nuk përmban disa nga parametrat dhe të dhënat e theksuara në paragrafin (4) të këtij neni.

(6) Me përjashtim nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni, nëse organi kompetent nuk lëshon ekstrakt nga plani urbanistik respektivisht dokumentacioni i planit urbanistik, ekstraktin mund ta lëshojë organi i administratës shtetërore kompetent për punët e rregullimit të hapësirës, pas kërkesës së parashtruar nga personi fizik dhe juridik me të cilin dorëzohet kërkesa e dorëzuar te komuna respektivisht Qyteti i Shkupit.

(7) Komuna ekstraktin nga plani urbanistik, respektivisht dokumentacioni i planit urbanistik, mund ta lëshojë edhe në formë elektronike të skenuar ose të nënshkruar me certifikatë valide digjitale të lëshuar nga lëshues i autorizuar, pas kërkesës së parashtruar në formë elektronike nga investuesi, përmes sistemit informativ e-je për ndërtim."

Paragrafi (5) bëhet paragraf (8).

## Neni 14

Në nenin 51-a pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5) si vijon:

"(5) Organi kompetent nga paragrafi (4) i këtij neni, para miratimit të projektit për infrastrukturë, të njëjtin ia dorëzon Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për lëshimin e pëlqimit për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, nëse me projektin përfshihen sipërfaqe të reja bujqësore. Përpiluesi i projektit është i detyruar të dorëzojë edhe listë të indikacioneve për parcela kadastrale me sipërfaqe të përgjithshme që përfshihet me projektin për infrastrukturë, të lëshuar nga Agjencia për Kadashtë të Patundshmërive."

Paragrafët (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (6), (7), (8) dhe (9).

## Neni 15

Në nenin 60 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Inspektor urbanistik mund të jetë personi i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- të cilit nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të kryer VII/1 nga sfera e arkitekturës, që dëshmohet me certifikatë,
- ka pesë vite përvojë pune në sferën e arkitekturës,
- i përmbush kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë një prej këtyre në vijim:
  - 1) Certipor: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
  - 2) Microsoft: MOS Word apo MOS Excell – të dhënë ose
  - 3) ECDL: Core – të dhënë,
- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së testit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe
- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues."

## Neni 16

Neni 61-a ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm përpilon propozim-program vjetor për punë të inspektoratit dhe atë e dorëzon te Këshilli Inspektues më së voni deri më 31 tetor në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

(2) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm, e miraton programin vjetor për punë të inspektoratit në afat prej shtatë ditëve nga dita e pranimit të pëlqimit nga paragrafi (3) i këtij neni, respektivisht, më së voni deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës nëse Këshilli inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon pëlqim, respektivisht vërejtje në afatin e paraparë në paragrafin (3) të këtij neni.

(3) Në bazë të programit të miratuar vjetor, drejtori i Inspektoratit shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm përpilon plane tremujore për punën e çdo inspektori, të cilat bashkërisht i dorëzon për shqyrtim te Këshilli Inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit të ardhshëm kalendarik edhe atë deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë nga viti i ardhshëm, deri më 15 mars për tremujorin e dytë, deri më 15 qershor për tremujorin e tretë, respektivisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt të vitit rrjedhës.

(4) Në planet tremujore për punë për çdo inspektor, drejtori detyrimisht e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara për tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlikueshmërisë së secilës prej mbikëqyrjeve.

(5) Në bazë të planeve tremujore për punën e çdo inspektori, drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm përpilon plan mujor për punë, plan i cili përmban edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datave dhe sipas subjekteve të mbikëqyrjes.

(6) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm, më së voni dy javë pas fillimit të tremujorit kalendarik rrjedhës për atë paraprak, te Këshilli Inspektues dorëzon raporte përmbledhëse tremujore për punën e çdo inspektori, edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt të vitit paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë, deri më 15 korrik për tremujorin e dytë, respektivisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë të vitit rrjedhës.

(7) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm, më së voni deri më 1 mars të vitit rrjedhës, te Këshilli inspektues dorëzon raport vjetor për punën e inspektoratit për vitin paraprak."

#### Neni 17

Pas nenit 61-a shtohet nen i ri 61-b si vijon:

#### "Neni 61-b

Kryetari i komunës e miraton programin vjetor për punë të shërbimit inspektues më së voni deri më 15 dhjetor në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm."

#### Neni 18

Në nenin 69 paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

"(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës miraton aktvendim për heqje të kryerjes së punëve, me të cilin përcaktohet lloji i punëve që hiqen dhe periudha për të cilën hiqet kryerja e punëve.

(3) Kryerjen e punëve të hequra e merr përsipër organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, por më së shumti deri në një vit nga dita e marrjes së tyre."

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

"(4) Organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, punët e hequra i kryen në emër dhe për llogari të komunës, të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit dhe për këtë do t'i njoftojë organet e komunës, përkatësisht të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit kryerja e punëve të të cilave është hequr, organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e vetëqeverisjes lokale dhe organin e administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e financave.

(5) Organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e financave pas njoftimit të marrë nga paragrafi (4) i këtij neni, të hyrat e komunës, përkatësisht të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit kryerja e punëve të të cilave është hequr, në bazë të kompensimit për rregullim të tokës ndërtimore, i riorienton në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë për periudhën për të cilën është hequr kryerja e punëve."

#### Neni 19

Në nenin 76 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Gjorbë në shumë prej 5 000 deri në 7 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës në komunë nëse nuk veprohet në pajtim me nenin 27 paragrafi (4) të këtij ligji."

#### Neni 20

Në nenin 76-v në paragrafin (1) fjalët: "paragrafi (5)" zëvendësohen me fjalët: "paragrafët (5), (9) dhe (10)".

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4) si vijon:

"(4) Gjorbë në shumë prej 5 000 deri në 7 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës në komunë, nëse nuk i dorëzon propozim-planin dhe vendimin me arsyetim për parregullsinë e konstatuar, që është miratuar në pajtim me nenin 25 paragrafi (7) të këtij ligji, te organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, në afatin e përcaktuar në nenin 25 paragrafi (8) i këtij ligji."

#### Neni 21

Pas nenit 76-v shtohet nen i ri 76-g si vijon:

#### "Neni 76-g

(1) Gjorbë në shumë prej 5 000 deri në 7 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kryetarit të këshillit të komunës, të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit nëse propozim-planin nuk e vë në mbledhjen e këshillit në afatin e përcaktuar në nenin 25 paragrafët (5), (6), (9) dhe (10) të këtij ligji.

(2) Gjorbë në shumë prej 5 000 deri në 7 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje kryetarit të këshillit të komunës, të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit nëse këshilli nuk vepron në pajtim me nenin 27 paragrafi (6) të këtij ligji."

#### Neni 22

Planet urbanistike për të cilat është dhënë pëlqim nga ana e organit të administratës shtetërore për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës dhe të cilat janë dorëzuar te këshilli i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit nga ana e kryetarit të komunës, të komunës në Qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji, e ato nuk janë miratuar, këshilli i komunës, i komunës në Qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit është i detyruar t'i miratojë në mënyrë dhe në afate të përcaktuara me nenin 10 të këtij ligji.

### Neni 23

Dispozita nga neni 25-b i këtij ligji zbatohet edhe për planet urbanistike, dokumentacionin e planit urbanistik shtetëror, dokumentacionin e planit urbanistik lokal, dokumentacionin e planit urbanistik për zonë zhvillimore turistike dhe dokumentacionin e planit urbanistik për autokamp me të cilat lëndë e planifikimit është një parcelë ndërtimore për të cilën është marrë pëlqim për ridedikim të përhershëm të tokës bujqësore në tokë ndërtimore, pas skadimit të tri viteve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

### Neni 24

Planet urbanistike, dokumentacionet dhe aktet e përgjithshme të cilat nuk janë harmonizuar në afatet e përcaktuara në pajtim me nenin 78 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 51/2005) dhe nenin 46 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 137/2007), nuk zbatohen ndërsa hapësira e përfshirë me to konsiderohet si hapësirë jashtë përfshirjes së planit.

### Neni 25

Planet urbanistike për fshat të cilat janë miratuar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, Agjencia për Kadastër të Patundshmërive i vendos në plane kadastrale në format digjital ose vektorial dhe kryen ndryshim të kulturës pa kompensim, pas kërkesës së parashtruar nga komuna, në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

### Neni 26

Dispozita nga neni 4 i këtij ligji me të cilën shtohet paragrafi i ri (6) në nenin 15 zbatohet edhe për kushtet për planifikim të hapësirës të cilat janë lëshuar deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

### Neni 27

Gjatë zbatimit të planeve urbanistike të miratuara në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 51/2005) për përpilimin e projekteve të planifikuara urbanistike për parcelë ndërtimore, zbatohen dispozitat për përpilim të projekteve arkitektonike-urbanistike.

Gjatë realizimit të projekteve urbanistike të miratuara në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 51/2005) me të cilat për përpunim të parcelës ndërtimore është paraparë përpilim i projektit të ri urbanistik, zbatohen dispozitat për përpilimin e projekteve arkitektonike-urbanistike.

### Neni 28

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

### Neni 29

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa nenet 15, 16 dhe 17 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2014.

### 3892.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З

## ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07- 4626/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ

### Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13 и 137/13), во членот 2 точка 3 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

“- продажба на храна,“.

### Член 2

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

#### “Член 4-а

(1) За утврдување на исполнетоста на условите од членот 4 од овој закон потребно е да се обезбеди позитивно мислење за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата, од страна на субјект кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија.

(2) Мислењето за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата се однесува на градежно-конструктивниот проект кој е составен дел на основниот проект и се приложува од страна на инвеститорот со барањето за добивање на одобрение за градење.

(3) Субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија е должен мислењето за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градби со бруто развиена површина до 5.000 м2 да му го издаде на инвеститорот во рок од 15 дена од приемот на барањето, односно во рок од 30 дена за градби со бруто развиена површина над 5.000 м2 и за линиски инфраструктурни објекти, во спротивно се смета дека мислењето е позитивно, а ако во иднина поради не постапувањето настанат штети, обврската за надомест на штета ќе биде на товар на субјектот кој врши научноистражувачка дејност.

(4) Мислењето за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата се обезбедува од страна на изведувачот во текот на изградбата и по изградба на целиот конструктивен систем на градбата.

(5) За градби наменети за индивидуално домување со бруто развиена површина до 300 м2 не е задолжително мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата.

(6) Висината на надоместокот за мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита се утврдува во ценовник кој го донесува субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, по претходна согласност на Владата на Република Македонија и истиот се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

(7) Висината на надоместокот од ставот (6) на овој член се утврдува според нивото на сеизмичка заштита, вид и категоризацијата на градбата, сеизмичката зона во која се наоѓа градбата, материјалот од кој е изведен основниот конструктивен систем на градбата, сложеноста на конструктивниот систем на градбата, пресметковната површина, должината и висината на градбата.

(8) Доколку по завршувањето со изградбата и ставањето во употреба на градбата дојде до оштетување на градбата поради не исполнетост на условите за механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата, обврската за надомест на штета ќе биде на товар на субјектот кој врши научноистражувачка дејност.

(9) Субјектот од ставот (1) на овој член не може да врши изработка на проектна документација, ревизија на проектна документација, изведување на градби и надзор над изградбата.

(10) Формата и елементите кои треба да ги содржи мислењето за проектираниот и изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.

#### Член 3

По членот 13 се додаваат два нови члена 13-а и 13-б, кои гласат:

#### "Член 13-а

(1) Државни органи, јавни претпријатија и други субјекти основани од Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и општини, општини во градот Скопје и градот Скопје кои се стекнале со право на трајно користење на градежно земјиште заради изградба на објект согласно со Законот за градежно земјиште, можат да го пренесат правото на градење на физичко или правно лице по претходна согласност на Владата на Република Македонија.

(2) Органите и субјектите од ставот (1) на овој член правото на градење може да го пренесат само на физичко или правно лице кои може да се стекнат со право на сопственост во Република Македонија согласно со закон, избрани врз основа на јавен повик по пат на доставување понуди.

#### Член 13-б

(1) Јавниот повик за пренесување на правото на градење го спроведува Комисијата за спроведување на постапката за пренос на правото на градење (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од органот, односно субјектот од членот 13-а став (1) од овој закон.

(2) Јавниот повик се објавува во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на повикот и еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје треба за гради објектот предмет на јавниот повик, а излегува најмалку три месеци пред денот

на објавувањето на повикот по претходна согласност на Владата на Република Македонија, при што задолжително содржи:

- податоци за градежното земјиште на кое треба да се изгради објектот,
- урбанистичко-архитектонски услови за изградба на објектот,
- минимален процент од бруто развиената површина на делот од објектот кој по изградбата треба да биде предаден во сопственост на органот, односно субјектот од членот 13-а став (1) од овој закон кој го пренесува правото на градење,
- рок и начин за доставување на понудата,
- потребна документација која треба да се достави,
- датум, време и место на отворање на понудите,
- рок за добивање на одобрение за градење,
- рок за изградба на објектот,
- обврска за доставување и висина на банкарска гаранција за сериозност на понуда од страна на понудувачите и
- обврска за доставување и висина на банкарска гаранција за изградба на објектот од страна на најповолниот понудувач.

(3) Рокот за доставување на понуда не може да е пократок од 15 календарски дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

(4) Единствен критериум за избор на најповолен понудувач е висината на понудениот процент од бруто развиената површина на делот од објектот кој по изградбата ќе биде предаден во сопственост на органот, односно субјектот од членот 13-а став (1) од овој закон кој го пренесува правото на градење.

(5) Постапката за избор на најповолен понудувач се спроведува доколку е стигната најмалку една понуда.

(6) Понудите се отвораат јавно, во присуство на понудувачите или овластени претставници на понудувачите при што Комисијата составува записник за јавно отворање на понудите, кој се потпишува од членовите на Комисијата и понудувачите, односно овластените претставници на понудувачите кои се присутни на јавното отворање.

(7) Комисијата е должна најдоцна во рок од пет работни дена од денот на отворањето на понудите да изврши евалуација на истите и изготвува извештај за евалуација на понудите, кој се доставува до сите понудувачи.

(8) За најповолен понудувач се избира лицето кое ќе ги исполни условите од јавниот повик и ќе понуди најголем процент од бруто развиената површина на делот од објектот кој по изградбата ќе биде предаден во сопственост на органот, односно субјектот од членот 13-а став (1) од овој закон кој го пренесува правото на градење.

(9) Договорот за пренесување на правото на градење се склучува со најповолниот понудувач по претходна согласност на Владата на Република Македонија.

(10) Понудувачите имаат право на приговор во рок од три дена од приемот на извештајот за евалуација до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од пет дена од приемот на приговорот.

(11) Против решението од ставот (10) на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од осум дена од приемот на решението, која не го одлага склучувањето на договорот.

(12) Нотарските трошоците за солемнизација на договорот се обврска на најповолниот понудувач.

#### Член 4

Во членот 29 став (1) алинеја 6 точката се заменува со сврзникот "и" и се додава нова алинеја 7, која гласи:

“- да обезбеди мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на изградбата и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата.“

#### Член 5

Во членот 36 став (1) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

“- да утврди дали изведувачот обезбедил мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на изградбата и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата.“

#### Член 6

Во членот 38 ставот (8) се менува и гласи:

“Правно лице чија лиценца е одземена поради неправилности наведени во ставовите (4) и (5) на овој член не може да добие лиценца согласно со одредбите од овој закон. Одговорното лице во правното лице не може да основа друго правно лице за вршење на истата дејност која ја вршело правното лице на кое му е одземена лиценцата во рок од една година од денот на правосилноста на решението за одземање на лиценцата.“

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

“(11) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“

#### Член 7

Во членот 39 по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

“(11) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на уредувањето на просторот.“

#### Член 8

Во членот 52 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Со проектот за одржување за линиски инфраструктурни објекти може да се предвиди и да се изврши замена на постројки, уреди, опрема, инсталации и други делови од објектот заради зачувување на основните барања на истиот.“

Во ставот (2) кој станува став (3) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите “како и за линиски инфраструктурни објекти.“

#### Член 9

Во членот 59 став (2) алинеја 3 по зборовите: “доколку истиот е изработен во странство“ се става записка и се додаваат зборовите: “како и позитивно мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата“.

Во ставот (11) зборовите: “во рок од седум дена од истекот на рокот за дополнување“ се бришат.

Во ставот (17) зборовите: “државни патишта“ се бришат, а по втората реченица се додава нова реченица која гласи: “За линиски инфраструктурни објекти кои што се државни патишта, железнички пруги, гасоводи и далноводи, одобрение за градење може да се издаде и без решени имотнoprавни односи за целата градежна парцела, со обврска инвеститорот да ги регулира имотнoprавните односи најдоцна до поднесување на барањето за одобрение за употреба, односно до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од над-

зорен инженер, при што во овој случај со барањето од ставот (2) на овој член не се доставува геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште.“

#### Член 10

Во членот 59-а став (1) алинеја 5 сврзникот “и“ на крајот од алинејата се заменува со записка и се додава нова алинеја 6, која гласи:

“- изјава од инвеститорот дадена под полна материјална и кривична одговорност со која истиот ќе потврди дека ја презема обврската да ги регулира имотнoprавните односи во текот на изградбата и дека истите целосно ќе ги регулира до поднесување на барањето за одобрение за употреба односно до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер, доколку се работи за изградба на линиски инфраструктурни објекти кои што се државни патишта, железнички пруги, гасоводи и далноводи а не се решени имотнoprавните односи за целата градежна парцела и“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Во случаите кога е поднесено барање за добивање на одобрение за градење за делови од далновод кои не претставуваат градежно-техничка и функционална целина се доставува доказ за право на градење од ставот (1) на овој член, само за делот кој е предмет на барањето за издавање на одобрение за градење.“

#### Член 11

Во членот 62 став (2) точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: “а за далноводи и за делови од далноводот кои не претставуваат градежно-техничка и функционална целина.“

#### Член 12

Членот 68 се менува и гласи:

“Инвеститорот е должен градбите од прва и втора категорија да ги изградат во рок не подолг од десет години.“

#### Член 13

Во членот 71 став (2) записката по зборовите: “согласно со членот 59 од овој закон“ се заменува со точка, а зборовите до крајот на ставот се бришат.

#### Член 14

Во членот 80-а ставот (1) се менува и гласи:

„За поставување на урбана опрема советот на општината, советите на општините во градот Скопје и Советот на градот Скопје донесуваат програма со која се утврдува бројот, видот и големината на урбаната опрема, како и локациите и објектите на кои може да се постави истата.“

#### Член 15

Во членот 86 по точката 7 се додава нова точка 8, која гласи:

“8) мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата, мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на изградбата и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата.“

Точките 8 и 9 стануваат точки 9 и 10.

#### Член 16

Во членот 88 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Во случаите кога е издадено одобрение за градење за линиски инфраструктурни објекти коишто се државни патишта, железнички пруги и далноводи со

обврска инвеститорот да ги регулира имотноправните односи до поднесување на барањето за одобрение за употреба, односно до подготвување на извештајот за извршен технички преглед од надзорен инженер, покрај документацијата од ставот (2) на овој член, инвеститорот е должен со барањето да достави геодетски елаборат за нумерички податоци и доказ за решени имотноправни односи.“

#### Член 17

По членот 90-а се додава нов член 90-б, кој гласи:

#### “Член 90-б

Доколку не се обезбедени позитивно мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата во текот на изградбата и позитивно мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата, градбата не може да се стави во употреба.“

#### Член 18

По членот 128 се додава нов член 128-а, кој гласи:

#### “Член 128-а

Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам има својство на правно лице со сопствена буџетска сметка како буџетски корисник од прва линија, самостојно спроведува постапки за вработување согласно со закон и одлучува за правата и обврските за работен однос.“

#### Член 19

Во членот 130 ставот (1) се менува и гласи:

„Градежен инспектор може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VIII/1 степен од областа на архитектура или градежништво, што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во областа на архитектура или градежништво,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,
- поседува меѓународно признат сертификат за работа со компјутерски програми за канцелариско работење, и тоа еден од следниве:

1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications - положен;

2) Microsoft: MOS Word или MOS Excell - положен или

3) ECDL: Core - положен,

- има добиено позитивно мислење за соодветност за работното место преку полагање на психолошки тест и тест за интегритет, согласно со прописите кои се однесуваат на државните службеници и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.“

#### Член 20

Членот 130-а се менува и гласи:

„(1) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам изготвува предлог на годишна програма за работа на инспекторатот и истата ја доставува до Инспекцискиот совет, најдоцна до 31 октомври во тековната година за следната година.

(2) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, ја донесува годишната програма за работа на инспекторатот во рок од седум дена

од денот на приемот на согласноста од ставот (3) на овој член, односно најдоцна до 10 декември во тековната година доколку Инспекцискиот совет не ја разгледа и не достави согласност, односно забелешки во рокот предвиден во ставот (3) на овој член.

(3) Врз основа на донесената годишна програма директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам подготвува квартални планови за работа на секој инспектор кои збирно ги доставува на разгледување до Инспекцискиот совет најдоцна две недели пред почетокот на следниот календарски квартал и тоа до 15 декември за првиот квартал од следната година, до 15 март за вториот, до 15 јуни за третиот, односно до 15 септември за четвртиот квартал во тековната година.

(4) Во кварталните планови за работа за секој инспектор директорот задолжително го внесува бројот на планирани надзори во следните три месеци, како и степенот на сложеност на секој од надзорите.

(5) Врз основа на кварталните планови, за секој инспектор директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам подготвува месечен план за работа, кој план содржи и распоред на надзори по датуми и по субјекти на надзор.

(6) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам најдоцна две недели од почетокот на тековниот календарски квартал за претходниот до Инспекцискиот совет збирно доставува квартални извештаи за работата на секој инспектор и тоа до 15 јануари за четвртиот квартал од претходната година, до 15 април за првиот квартал, до 15 јули за вториот, односно до 15 октомври за третиот квартал во тековната година.

(7) Директорот на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, најдоцна до 1 март во тековната година, до Инспекцискиот совет доставува годишен извештај за работата на инспекторатот за претходната.“

#### Член 21

По членот 130-а се додава нов член 130-б, кој гласи:

#### “Член 130-б

Градоначалникот ја донесува годишната програма за работа на инспекциската служба најдоцна до 15 декември во тековната за наредната година.“

#### Член 22

Во членот 137 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Против решението на градежниот инспектор, како и против заклучокот со кој се дозволува извршување, заклучокот за прекинување на постапката како и заклучокот за трошоците на извршување на постапката може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(3) Против решението на овластениот градежен инспектор и решението на комуналниот инспектор на градот Скопје, како и против заклучокот со кој се дозволува извршување, заклучокот за прекинување на постапката, како и заклучокот за трошоците на извршување на постапката може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Ставовите (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18) се бришат.

#### Член 23

По членот 156-ѓ се додаваат два нови члена 156-е и 156-ж, кои гласат:

## “Член 156-е

(1) Глоба во износ од 15.000 до 17.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице изведувач, ако при изведување на градби не обезбеди мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата во текот на изградбата и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата (член 29 став (1) алинеја 7).

(2) Глоба во износ од 9.000 до 11.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.

## Член 156-ж

Глоба во износ од 7.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на инженер за изведба, ако при изведување на градби не обезбеди мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата по во текот на изградбата и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата по изградба на целиот конструктивен систем на градбата (член 29 став (1) алинеја 7).“

## Член 24

Во членот 158 став 1 точка 2 по зборовите: “членот 90 ставови (3) и (4)“ се додаваат зборовите: “и членот 90-б“.

## Член 25

Во членот 159 став 1 точка 3 по зборовите: “членот 90 став (3) и став (4)“ се додаваат зборовите: “и членот 90-б“.

## Член 26

По членот 159 се додава нов наслов и нов член 159-а, кои гласат

“5.1. Прекршок на субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија

## Член 159-а

(1) Глоба во износ од 15.000 до 17.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, ако изработи мислење за проектираниот и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата спротивно на прописите за механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата.

(2) Глоба во износ од 9.000 до 11.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија.

(3) Глоба во износ од 7.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на лице вработено во субјектот кој врши научноистражувачка дејност - научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија, ако изработи мислење за проектираниот и мислење за изведениот степен на механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата спротивно на прописите за механичка отпорност, стабилност и сеизмичка заштита на градбата.“

## Член 27

Во членот 163 по ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

“(11) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице и службеното лице во органот надлежен за издавање на одобрение за градење, доколку барањата, односно пријавите за предбележување и прибележување на градбата, за измените во текот на градбата како и за запишување на објектот во јавната книга за недвижности не ги доставува до Агенцијата за катастар за недвижности во електронска форма.“

## Член 28

За одобренијата за градење за градбите од втора категорија кои се издадени пред влегувањето во сила на овој закон, инвеститорот може да поднесе барање до надлежниот орган кој го издал одобрението за градење, заради продолжување на рокот за изградба утврден во членот 12 од овој закон со кој се менува членот 68 најдоцна во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## Член 29

При постапување по поднесени жалби и тужби против управните акти донесени во постапките за измени во текот на изградбата, за промена на инвеститор, за издавање на одобрение за подготвителни работи, за издавање на решение за градбите од членот 73 од овој закон, за реконструкција, пренамена, адаптација и за издавање на одобрение за употреба за градбите од прва категорија од членот 57 од овој закон, кои се спроведени на електронски начин, соодветно се применуваат одредбите од членот 65 ставови (18) и (19) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13 и 137/13).

## Член 30

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за градење.

## Член 31

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а членовите 18, 19, 20 и 21 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 мај 2014 година.

## L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM

## Neni 1

Në Ligjin për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13 dhe 137/13), në nenin 2 në pikën 3 pas alinesë 1 shtohet aline e re 2 si vijon:  
“-shitje të ushqimit.”.

## Neni 2

Pas nenit 4 shtohet nen i ri 4-a si vijon:

## “Neni 4-a

(1) Për përcaktimin e plotësimit të kushteve nga neni 4 të këtij ligji, nevojitet të sigurohet mendim pozitiv për shkallën e projektuar dhe të realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës, nga subjekti i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese-institut shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikime sizmike.

(2) Mendimi për shkallën e projektuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës, ka të bëjë me projektin ndërtimor – konstruktiv, i cili është pjesë përbërëse e projektit themelor dhe dorëzohet nga investuesi me kërkesën për marrjen e lejes për ndërtim.

(3) Subjekti i cili kryen veprimtari hulumtuese-shkencore-institut shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikimet sizmike është i obliguar që mendimin për shkallën e projektuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesave me bruto sipërfaqe të zhvilluar deri në 5000 m<sup>2</sup> t'ia lëshojë investuesit në afat prej 15 ditësh nga pranimi i kërkesës, përkatësisht në afat prej 30 ditësh për ndërtesa me bruto sipërfaqe të zhvilluar mbi 5000 m<sup>2</sup> dhe për objekte infrastrukture në linjë, në të kundërtën do të konsiderohet se mendimi është pozitiv, ndërsa nëse në të ardhmen për shkak të mosveprimit shkaktohen dëme, obligimi për kompensimin e dëmit do të jetë në ngarkim të subjektit i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese.

(4) Mendimi për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës sigurohet nga realizuesi gjatë ndërtimit dhe pas ndërtimit të tërë sistemit konstruktiv të ndërtimit.

(5) Për ndërtesa të dedikuara për banim individual me bruto sipërfaqe të zhvilluar deri në 300 m<sup>2</sup> nuk është i domosdoshëm mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës.

(6) Lartësia e kompensimit për mendimin për shkallën e projektuar dhe të realizuar të shkallës së rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike përcaktohet në listën e çmimeve të cilën e miraton subjekti i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese-institut shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikime sizmike, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe i njëjti shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(7) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (6) i këtij neni, përcaktohet sipas nivelit të mbrojtjes sizmike, llojit dhe kategorizimit të ndërtesës, zonës sizmike në të cilën gjendet ndërtesa, materialit nga i cili është realizuar sistemi themelor konstruktiv i ndërtesës, ndërlikueshmërisë së sistemit konstruktiv të ndërtesës, sipërfaqes së përlllogaritur, gjatësisë dhe lartësisë së ndërtesës.

(8) Nëse pas përfundimit të ndërtimit dhe vënies në përdorim të ndërtesës ndodh dëmtimi i ndërtesës për shkak të mosplotësimit të kushteve për rezistencë mekanike, stabilitet dhe mbrojtje sizmike të ndërtesës, obligimi për kompensim të dëmit do të jetë në ngarkim të subjektit i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese.

(9) Subjekti nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk mund të kryejë përpunim të dokumentacionit të projektit, revizion të dokumentacionit të projektit, realizim të ndërtesave dhe mbikëqyrje mbi ndërtimin.

(10) Formën dhe elementet të cilat duhet t'i përmbajë mendimi për shkallën e projektuar dhe të realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës."

#### Neni 3

Pas nenit 13 shtohen dy nene të reja 13-a dhe 13-b, si vijojnë:

#### "Neni 13-a

(1) Organet shtetërore, ndërmarrjet publike dhe subjektet tjera të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, të cilat e kanë marrë të drejtën e shfrytëzimit të përhershëm të tokës ndërtimore për ndërtim të objektit në

pajtim me Ligjin për tokë ndërtimore, mund t'ia bartin të drejtën e ndërtimit personit fizik ose juridik, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

(2) Organet dhe subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni, të drejtën për ndërtim mund t'ia bartin vetëm personit fizik ose juridik të cilët mund të marrin të drejtën e pronësisë në Republikën e Maqedonisë në pajtim me ligjin, të zgjedhur në bazë të thirrjes publike nëpërmjet dorëzimit të ofertave.

#### Neni 13-b

(1) Thirrjen publike për bartjen e të drejtës për ndërtim, e realizon Komisioni për Zbatimin e Procedurës për Bartjen e së Drejtës për Ndërtim (në tekstin e mëtejme: Komisioni), i formuar nga organi, përkatësisht subjekti nga neni 13-a paragrafi (1) i këtij ligji.

(2) Thirrja publike, shpallet në dy gazeta ditore të cilat botohen në gjuhën maqedonase, ndërsa dalin së paku tre muaj para ditës së shpalljes së thirrjes dhe në një gazetë ditore, e cila botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase në komunat, komunat e Qytetit të Shkupit dhe Qytetin e Shkupit në rajonin e të së cilës duhet të ndërtohet objekti lëndë e thirrjes publike, ndërsa botohet së paku tre muaj para ditës së shpalljes së thirrjes, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, me ç'rast detyrimisht përmban:

- të dhëna për tokën ndërtimore në të cilën duhet të ndërtohet objekti,

- kushte urbanistike-arkitektonike për ndërtimin e objektit,

- përqindje minimale të bruto sipërfaqes së zhvilluar në pjesën e objektit i cili pas ndërtimit duhet të dorëzohet në pronësi të organit përkatësisht subjektit nga neni 13-a paragrafi (1) të këtij ligji i cili e bartë të drejtën e ndërtimit,

- afatin dhe mënyrën e dërgimit të ofertës,

- dokumentacionin e nevojshëm i cili duhet të dorëzohet,

- datën, kohën dhe vendin e hapjes së ofertave,

- afatin për marrjen e lejes për ndërtim,

- afatin për ndërtimin e objektit,

- obligim për dorëzimin dhe lartësinë e garancisë bankare për seriozitet të ofertës nga ofertuesit dhe

- obligim për dorëzimin dhe lartësinë e garancisë bankare për ndërtimin e objektit nga ofertuesi më i volitshëm.

(3) Afati për dorëzimin e ofertës nuk mund të jetë më i shkurtër se 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes së thirrjes publike.

(4) Kriteri i vetëm për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm është lartësia e përqindjes së ofruar nga bruto sipërfaqja e zhvilluar në pjesën e objektit i cili pas ndërtimit do të dorëzohet në pronësi të organit, përkatësisht subjektit nga neni 13-a paragrafi (1) të këtij ligji i cili e bartë të drejtën e ndërtimit.

(5) Procedura për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm zbatohet nëse ka arritur së paku një ofertë.

(6) Ofertat hapen publikisht, në prezencë të ofertuesve ose përfaqësuesve të autorizuar të ofertuesve me ç'rast Komisioni përpilon procesverbal për hapjen publike të ofertave, i cili nënshkruhet nga anëtarët e Komisionit dhe ofertuesit përkatësisht përfaqësuesit e autorizuar të ofertuesve të cilët janë të pranishëm në hapjen publike.

(7) Komisioni është i obliguar që më së voni në afat prej pesë ditësh pune nga dita e hapjes së ofertës të bëjë evaluimin e tyre dhe përpilon raport në lidhje me evaluimin e ofertave, i cili u dorëzohet të gjithë ofertuesve.

(8) Ofertues më i volitshëm zgjidhet personi i cili do t'ia plotësojë kushtet e thirrjes publike dhe do të ofrojë përqindje më të madhe të bruto sipërfaqes së zhvilluar të objektit i cili pas ndërtimit do t'ia dorëzohet në pronësi organit përkatësisht subjektit nga neni 13-a paragrafi (1) të këtij ligji, i cili e bartë të drejtën e ndërtimit.

(9) Marrëveshja për bartjen e të drejtës për ndërtim lidhet me ofertuesin më të volitshëm me pëlqim paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

(10) Ofertuesit kanë të drejtë të kundërshtimit në afat prej tri ditësh nga pranimi i raportit për evaluim, te Komisioni i cili vendos për kundërshtimin me aktvendim në afat prej pesë ditësh nga pranimi i kundërshtimit.

(11) Kundër aktvendimit nga paragrafi (10) i këtij neni, mund të paraqitet ankesë te Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë, në afat prej tetë ditëve nga pranimi i aktvendimit, e cila nuk e prolongon lidhjen e marrëveshjes.

(12) Shpenzimet e noterit për solemnizimin e marrëveshjes janë obligim i ofertuesit më të volitshëm."

#### Neni 4

Në nenin 29 paragrafi (1) në alinenë 6 pika zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet aline e re 7 si vijon:

"- të sigurojë mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës gjatë ndërtimit dhe mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës pas ndërtimit të tërë sistemit konstruktiv të ndërtesës."

#### Neni 5

Në nenin 36 paragrafi (1) pas alinesë 6 shtohet aline e re 7 si vijon:

"- të përcaktojë nëse realizuesi ka siguruar mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës gjatë ndërtimit dhe mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës pas ndërtimit të tërë sistemit konstruktiv të ndërtesës."

#### Neni 6

Në nenin 38 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Personi juridik të cilit licenca i është hequr për shkak të parregullsive të theksuara në paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni, nuk mund të marrë licencë në pajtim me dispozitat e këtij ligji. Personi përgjegjës në personin juridik nuk mund të themelojë person tjetër juridik për kryerjen e veprimtarisë së njëjtë të cilën e ka kryer personi juridik të cilit i është hequr licenca, në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi e aktvendimit për heqjen e licencës."

Pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11), si vijon:

"(11) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës."

#### Neni 7

Në nenin 39 pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11) si vijon:

"(11) Formën dhe përmbajtjen e kërkesës nga paragrafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës."

#### Neni 8

Në nenin 52 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Me projektin për mirëmbajtjen e objekteve infrastrukturore në linjë mund të parashihet dhe të bëhet ndërrim i stabilimenteve, aparateve, pajisjes, instalimeve dhe pjesëve tjera të objektit për ruajtje të kërkesave themelore të tij."

Në paragrafin (2) i cili bëhet paragraf (3) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "si dhe për objekte infrastrukturore në linjë."

#### Neni 9

Në nenin 59 paragrafi (2) në alinenë 3 pas fjalëve: "nëse ai është përpiluar në vend të huaj" shtohen fjalët: "si dhe mendim pozitiv për shkallën e projektuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës."

Në paragrafin (11) fjalët: "në afat prej shtatë ditëve nga skadimi i afatit për plotësim" shlyhen.

Në paragrafin (17) fjalët: "rrugë shtetërore," shlyhen, ndërsa pas fjalisë së dytë shtohet fjali e re si vijon: "Për objekte infrastrukturore në linjë që janë rrugë shtetërore, vija hekurudhore, gazpërçues dhe largpërçues, leje për ndërtim mund të lëshohet edhe pa marrëdhënie pronësore-juridike të zgjidhura për tërë parcelën ndërtimore, me obligim që investuesi t'i rregullojë marrëdhëniet pronësore-juridike më së voni deri në parashtrimin e kërkesës për leje për përdorim, përkatësisht deri në përpilimin e raportit për kontroll të kryer teknik nga inxhinieri mbikëqyrës, me ç'rast në këtë rast me kërkesën nga paragrafi (2) i këtij neni nuk dorëzohet elaborat gjeodezik për të dhënat numerike për tokën ndërtimore."

#### Neni 10

Në nenin 59-a në paragrafin (1) në alinenë 5 lidhëza "dhe" në fund të alinesë zëvendësohet me pikëpresje dhe shtohet aline e re 6 si vijon:

"- deklaratë nga investuesi të dhënë me përgjegjësi të plotë materiale dhe penale me të cilën i njëjti do të vërtetojë se e ndërmerr obligimin që t'i rregullojë marrëdhëniet pronësore-juridike gjatë ndërtimit dhe se ato plotësisht do t'i rregullojë deri në parashtrimin e kërkesës për leje për përdorim, përkatësisht përpilim të raportit për kontrollin e kryer teknik nga inxhinieri mbikëqyrës, nëse bëhet fjalë për ndërtim të objekteve infrastrukturore në linjë që janë rrugë shtetërore, vija hekurudhore, gazpërçues dhe largpërçues, e që nuk janë zgjidhur marrëdhëniet pronësore-juridike për tërë parcelën ndërtimore dhe".

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Në rastet kur është parashtruar kërkesë për marrjen e lejes për ndërtim për pjesë nga largpërçuesi që nuk paraqesin tërësi funksionale ndërtimore-teknike dorëzohet dëshmi për të drejtën e ndërtimit nga paragrafi (1) i këtij neni, vetëm për pjesën që është lëndë e kërkesës për lëshimin e lejes për ndërtim."

#### Neni 11

Në nenin 62 paragrafi (2) pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "ndërsa për largpërçues dhe për pjesë të largpërçuesit të cilat nuk paraqesin tërësi ndërtimore - teknike dhe funksionale."

#### Neni 12

Neni 68 ndryshohet si vijon:

"Investuesi detyrohet që ndërtesat nga kategoria e parë dhe e dytë t'i ndërtojë në afat jo më të gjatë se dhjetë vjet."

#### Neni 13

Në nenin 71 paragrafi (2) presja pas fjalëve: "në pajtim me nenin 59 të këtij ligji" zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të paragrafit shlyhen.

#### Neni 14

Në nenin 80-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Për vendosjen e pajisjes urbane, këshilli i komunës, këshillat e komunave në Qytetin e Shkupit dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit, miratojnë program me të cilin përcaktohet numri, lloji dhe madhësia e pajisjes urbane si dhe lokacionet dhe objektet në të cilat mund të vendoset e njëjta."

#### Neni 15

Në nenin 86 pas pikës 7 shtohet pikë e re 8 si vijon:

“8) mendim për shkallën e projektuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës, mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës gjatë ndërtimit dhe mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës pas ndërtimit të tërë sistemit konstruktiv të ndërtesës.”

Pikat 8 dhe 9 bëhen pika 9 dhe 10.

#### Neni 16

Në nenin 88 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Në rastet kur është lëshuar leje për ndërtimin e objekteve infrastrukturore në linjë që janë rrugë shtetërore, vija hekurudhore dhe largpërçues me obligim që investuesi t’i rregullojë marrëdhëniet pronësore- juridike deri në parashtrimin e kërkesës për leje për përdorim, përkatësisht deri në përpilimin e raportit për kontrollin e kryer teknik nga inxhinieri mbikëqyrës, krahas dokumentacionit nga paragrafi (2) i këtij neni investuesi është i detyruar me kërkesën të dorëzojë elaborat gjeodezik për të dhënat numerike dhe dëshmi për marrëdhënie të zgjidhura pronësore-juridike.”

#### Neni 17

Pas nenit 90-a shtohet nen i ri 90-b si vijon:

#### “Neni 90-b

Nëse nuk janë siguruar mendim pozitiv për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës gjatë ndërtimit dhe mendim pozitiv për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës pas ndërtimit të tërë sistemit konstruktiv të ndërtesës, ndërtesa nuk mund të lëshohet në përdorim.”

#### Neni 18

Pas nenit 128 shtohet nen i ri 128-a si vijon:

#### “Neni 128-a

Inspektorati shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëm ka cilësi të personit juridik me llogari personale buxhetore si shfrytëzues buxhetor i linjës së parë, në mënyrë të mëvetësishme zbaton procedura për punësim në pajtim me ligjin dhe vendos për të drejtat dhe obligimet për marrëdhënie pune.”

#### Neni 19

Në nenin 130 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Inspektor i ndërtimit mund të jetë personi, i cili:

- është shtetas i Republikës së Maqedonisë,
- është i moshës madhore,
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore,
- nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor për ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës,
- ka fituar së paku 300 kredi sipas SETK ose shkallë të kryer VII/1 nga sfera e arkitekturës apo ndërtimtarisë që dëshmohet me certifikatë,
- ka pesë vjet përvojë pune në sferën e arkitekturës ose ndërtimtarisë,
- i plotëson kushtet tjera të përcaktuara në aktin për sistematizimin e vendeve të punës,
- posedon certifikatë të pranuar ndërkombëtarisht për punë me programe kompjuterike për punë në zyrë, edhe atë një prej këtyre në vijim:
  - 1) Certiport: IC3 GS4 Key Applications – të dhënë;
  - 2) Microsoft: MOS Word ose MOS Excell – të dhënë ose
  - 3) ECDL: Core – të dhënë,

- ka marrë mendim pozitiv për përshtatshmëri për vendin e punës përmes dhënies së tekstit psikologjik dhe testit për integritet, në pajtim me rregullat të cilat kanë të bëjnë me nëpunësit shtetërorë dhe

- ka licencë për inspektor nga sfera e kompetencës së shërbimit inspektues.”

#### Neni 20

Neni 130-a ndryshohet si vijon:

“(1) Drejtori i Inspektoratit shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëm përpilon propozim-program vjetor për punë të inspektoratit dhe atë e dorëzon te Këshilli Inspektues më së voni deri më 31 tetor në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.

(2) Drejtori i Inspektoratit Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm, e miraton programin vjetor për punë të inspektoratit në afat prej shtatë ditëve nga dita e pranimit të pëlqimit nga paragrafi (3) i këtij neni, respektivisht, më së voni deri më 10 dhjetor të vitit rrjedhës nëse Këshilli inspektues nuk e shqyrton dhe nuk dorëzon pëlqim, respektivisht vërejtje në afatin e paraparë në paragrafin (3) të këtij neni.

(3) Në bazë të programit të miratuar vjetor, drejtori i Inspektoratit shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëm përpilon plane tremujore për punën e çdo inspektori, të cilat bashkërisht i dorëzon për shqyrtim te Këshilli Inspektues më së voni dy javë para fillimit të tremujorit të ardhshëm kalendarik edhe atë deri më 15 dhjetor për tremujorin e parë nga viti i ardhshëm, deri më 15 mars për tremujorin e dytë, deri më 15 qershor për tremujorin e tretë, respektivisht deri më 15 shtator për tremujorin e katërt të vitit rrjedhës.

(4) Në planet tremujore për punë për çdo inspektor, drejtori detyrimisht e fut numrin e mbikëqyrjeve të planifikuara për tre muajt e ardhshëm, si dhe shkallën e ndërlíkueshmërisë së secilës prej mbikëqyrjeve.

(5) Në bazë të planeve tremujore për punën e çdo inspektori, drejtori i Inspektoratit shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëm përpilon plan mujor për punë, plan i cili përmban edhe orar të mbikëqyrjeve sipas datës dhe sipas subjekteve të mbikëqyrjes.

(6) Drejtori i Inspektoratit shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëm, më së voni dy javë pas fillimit të tremujorit kalendarik rrjedhës për atë paraprak, te Këshilli inspektues dorëzon raporte përmbledhëse tremujore për punën e çdo inspektori, edhe atë deri më 15 janar për tremujorin e katërt të vitit paraprak, deri më 15 prill për tremujorin e parë, deri më 15 korrik për tremujorin e dytë, respektivisht deri më 15 tetor për tremujorin e tretë të vitit rrjedhës.

(7) Drejtori i Inspektoratit shtetëror për ndërtimtari dhe urbanizëm, më së voni deri më 1 mars të vitit rrjedhës, te Këshilli inspektues dorëzon raport vjetor për punën e inspektoratit për vitin paraprak.”

#### Neni 21

Pas nenit 130-a shtohet nen i ri 130-b, si vijon:

#### “Neni 130-b

Kryetari i komunës e miraton programin vjetor për punën e shërbimit inspektues më së voni deri më 15 dhjetor në vitin rrjedhës për vitin e ardhshëm.”

#### Neni 22

Në nenin 137 paragrafët (2) dhe (3) ndryshohen si vijojnë:

“(2) Kundër aktvendimit të inspektorit të ndërtimit, si dhe kundër konkluzionit me të cilin lejohet zbatim, konkluzionit për ndërprerjen e procedurës, si dhe konkluzionit për shpenzimet e kryerjes së procedurës mund të paraqitet ankesë në Komisionin shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë.

(3) Kundër aktvendimit të inspektorit të autorizuar të ndërtimit dhe aktvendimit të inspektorit komunal të Qytetit të Shkupit si dhe kundër konkluzionit me të cilin lejohet zbatimi, konkluzionit për ndërprerjen e procedurës si dhe konkluzionit për shpenzimet e zbatimit të procedurës mund të paraqitet ankesë në Komisionin shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë.”

Paragrafët (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) dhe (18) shlyhen.

#### Neni 23

Pas nenit 156- gj shtohen dy nene të reja 156-e dhe 156-zh, si vijojnë:

#### “Neni 156-e

(1) Gjorbë në shumë prej 15 000 deri në 17 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik realizues, nëse gjatë realizimit të ndërtesave nuk siguron mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës gjatë ndërtimit dhe mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës pas ndërtimit të tërë sistemit konstruktiv të ndërtesës (neni 29 paragrafi (1) alineja 7).

(2) Gjorbë në shumë prej 9 000 deri në 11 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik.

#### Neni 156-zh

Gjorbë në shumë prej 7 000 deri në 9 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje inxhinierit për realizim, nëse gjatë realizimit të ndërtesave nuk siguron mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës gjatë ndërtimit dhe mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes sizmike të ndërtesës pas ndërtimit të tërë sistemit konstruktiv të ndërtesës (neni 29 paragrafi (1) alineja 7).”

#### Neni 24

Në nenin 158 paragrafi 1 pika 2 pas fjalëve: "neni 90 paragrafët (3) dhe (4)" shtohen fjalët: "dhe neni 90-b”.

#### Neni 25

Në nenin 159 paragrafi 1 pika 3 pas fjalëve: "neni 90 paragrafi (3) dhe paragrafi (4)" shtohen fjalët: "dhe neni 90-b”.

#### Neni 26

Pas nenit 159 shtohet titull i ri dhe nen i ri 159 - a, si vijojnë:

“5.1 Kundërvajtje e subjektit i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese-institut shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikime sizmike

#### Neni 159-a

(1) Gjorbë në shumë prej 15 000 deri në 17 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje subjektit i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese-institut shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikimet sizmike, nëse përpilon mendim për shkallën e projektuar dhe mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes së ndërtesës në kundërshtim me rregullat për rezistencë mekanike, stabilitet dhe mbrojtje sizmike të ndërtesës.

(2) Gjorbë në shumë prej 9 000 deri në 11 000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në

subjektin i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese-institut shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikimet sizmike.

(3) Gjorbë në shumë prej 7 000 deri në 9000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të punësuar në subjektin i cili kryen veprimtari shkencore-hulumtuese – institut shkencor i specializuar në sferën e mbrojtjes së ndërtesave nga ndikimet sizmike, nëse përpilon mendim për shkallën e projektuar dhe mendim për shkallën e realizuar të rezistencës mekanike, stabilitetit dhe mbrojtjes së ndërtesës në kundërshtim me rregullat për rezistencë mekanike, stabilitet dhe mbrojtje sizmike të ndërtesës.”

#### Neni 27

Në nenin 163 pas paragrafit (10) shtohet paragrafi i ri (11) si vijon:

“(11) Gjorbë në shumë prej 1000 deri në 2000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit përgjegjës dhe personit zyrtar në organin kompetent për lëshimin e lejes për ndërtim, nëse kërkesat përkatësisht fletëparaqitjet për parashënimin dhe shënimin e ndërtesës, për ndryshimet gjatë ndërtimit si dhe për regjistrim të objektit në librin publik për patundshmëri nuk i dorëzon te Agjencia për kadastrë të patundshmëri në formë elektronike.”

#### Neni 28

Për lejet për ndërtim për ndërtimet e kategorisë së dytë që janë dhënë para hyrjes në fuqi të këtij ligji, investuesi mund të parashtrojë kërkesë te organi kompetent që e ka lëshuar lejen për ndërtim, për vazhdim të afatit për ndërtim të përcaktuar në nenin 12 të këtij ligji me të cilin ndryshohet neni 68 më së voni në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

#### Neni 29

Gjatë veprimit për ankesa dhe padi të paraqitura kundër akteve administrative të miratuara në procedura për ndryshime gjatë ndërtimit, për ndërrim të investuesit, për lëshim të lejes për punë përgatitore, për lëshim të aktvendimit për ndërtimet nga neni 73 të këtij ligji, për rikonstruktiv, ridedikim, adaptim dhe për lëshim të lejes për përdorim për ndërtesa të kategorisë së parë nga neni 57 të këtij ligji, të cilat janë realizuar në mënyrë elektronike, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e nenit 65 paragrafët (18) dhe (19) të Ligjit për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/13, 25/13, 79/13 dhe 137/13).

#### Neni 30

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për ndërtim.

#### Neni 31

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa nenet 18,19, 20 dhe 21 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji 2014.

#### 3893.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З**  
**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-**  
**ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО**  
**ЗЕМЈИШТЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежно земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07- 4627/1  
21 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Горге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

**ЗАКОН**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ**  
**ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ**

Член 1

Во Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12 и 25/13), во членот 21 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) На градежно земјиште сопственост на Република Македонија може да се заснова право на долготраен закуп во корист на државни органи, јавни претпријатија и други субјекти основани од Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија, само доколку со урбанистички план или урбанистичка планска документација се предвидува изградба на објекти предвидени со проекти или програма за работа на државните органи, јавните претпријатија и другите субјекти основани од Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 2

Во членот 22 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, за правото на долготраен закуп засновано согласно со членот 21 став (2) од овој закон не се плаќа закупнина.“

Член 3

Во членот 41 ставовите (3) и (4) се бришат.  
Ставот (5) станува став (3).

Член 4

Во членот 46 ставот (6) се брише.  
Ставовите (7), (8) и (9) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Член 5

Во членот 65 став (2) по зборовите: „правно лице“ се додаваат зборовите: „и државни органи, јавни претпријатија и други субјекти основани од Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија“.

Член 6

По членот 71 се додава нов член 71-а, кој гласи:

„Член 71-а

(1) Кога градежното земјиште сопственост на Република Македонија наменето за изградба на објекти предвидени со проекти или програма за работа на

државните органи, јавните претпријатија и другите субјекти основани од Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија се дава под долготраен закуп со непосредна спогодба на државни органи, јавни претпријатија и други субјекти основани од Владата на Република Македонија или Собранието на Република Македонија, кон барањето се поднесуваат следниве докази:

- извод од урбанистички план или урбанистичка планска документација со дефинирана градежна парцела,

- геодетски елаборат за нумерички податоци со список на податоци за формирање на градежна парцела,

- имотен лист за градежното земјиште сопственост на Република Македонија, кој до денот на поднесување не е постар од 30 дена,

- уверение за историски преглед на извршените запишувања во Агенцијата за катастар на недвижностите за предметното земјиште сопственост на Република Македонија за периодот од кога е востановен катастар на земјиште во катастарската општина, со идентификација на катастарска парцела и катастарска општина и

- доказ за регистрација на подносителот на барањето.

(2) По добивање на барањето со доказите од ставот (1) на овој член општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, доставува барање до Владата на Република Македонија за давање на согласност за склучување на договор за долготраен закуп со непосредна спогодба.“

Член 7

Во членот 98 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Испитот за стекнување на овластување се состои од два дела, и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите и

- втор дел (практичен пример), со кој се проверува практичната способност на кандидатите.

(2) Првиот дел од испитот од ставот (1) на овој член се полага писмено по електронски пат, со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер, а вториот дел на испитот се состои од практичен пример и прашања кои треба кандидатот да ги одговори врз основа на анализата на практичниот пример.“

Член 8

По членот 98 се додаваат три нови члена 98-а, 98-б и 98-в, кои гласат:

„Член 98-а

(1) Испитот се полага во просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема за снимање на полагањето.

(2) Полагањето на испитот се снима и во живо се емитува на веб страницата на ЗЕЛС, а ако поради технички причини снимањето се прекине, сминката од целиот испит се поставува на веб страницата на ЗЕЛС.

(3) Критериумите во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на просторите за полагање на стручен испит ги пропишува министерот за транспорт и врски.

(4) Во просторијата за полагање на испитот за време на полагање на испитот се присутни членовите на Комисијата од членот 96 од овој закон.

## Член 98-б

(1) Пред почетокот на полагањето на стручниот испит претставник од Министерството за транспорт и врски го утврдува идентитетот на кандидатот со увид во лична карта.

(2) На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(3) На кандидатот за време на полагањето на вториот дел од испитот му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.

(4) На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица освен со информатичарите од членот 98-а став (5) од овој закон, во случај доколку има технички проблем со компјутерот.

(5) Ако техничките проблеми со компјутерот ќе бидат отстранети за пет минути испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во овој рок испитот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(6) Ако има проблеми со повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од пет минути испитот се прекинува за сите кандидати што го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинувањето на испитот.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од ставовите (2), (3) и (4) на овој член нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин.

(8) Во случаите од ставот (7) на овој член се смета дека кандидатот не го положил стручниот испит и истото се констатира во записникот за полагање на стручниот испит.

(9) Овластените претставници од членот 98-а став (5) од овој закон за време на полагањето на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од пет минути.

## Член 98-в

(1) Ако во текот на полагањето на испитот настанат оправдани причини поради кои кандидатот не може да го продолжи полагањето на испитот (болест, породилно отсуство и слично), ќе се прекине испитот за определено време, кое не може да биде подолго од шест месеци.

(2) Решение за продолжување на испитот донесува министерот за транспорт и врски по молба на кандидатот. Молбата се поднесува во рок од осум дена од престанокот на причините за одлагање на испитот, но најдоцна во рок од шест месеци.

(3) Ако кандидатот не поднесе молба за продолжување на испитот во рокот определен во ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

(4) Против решението на министерот за транспорт и врски од ставот (2) на овој член кандидатот може да се поведе управен спор пред надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(5) Во продолжувањето на испитот кандидатот не го полага оној дел од испитот што претходно веќе го има полагаано.

## Член 9

Членот 99 се менува и гласи:

“ (1) Програмскиот совет за полагање на испитот подготвува најмалку 500 испитни прашања и десет задачи за вториот дел (практичен пример) и ги доставува до Комисијата по електронски пат најрано 10 минути пред одржувањето на испитот.

(2) Стручниот испит започнува со полагање на првиот дел (теоретскиот дел), а потоа на вториот дел (практичен пример).

(3) Вториот дел се полага во рок од најмалку три дена по успешното полагање на првиот дел.

(4) Министерот за транспорт и врски со Правилник го пропишува начинот на бодирање на првиот и вториот дел од испитот.“

## Член 10

По членот 99 се додаваат седум нови члена 99-а, 99-б, 99-в, 99-г, 99-д, 99-ѓ и 99-е, кои гласат:

## „Член 99-а

(1) Првиот дел од испитот содржи најмалку 50 прашања со пет опции за заокружување од кои една е точна, две се слични, една не е точна во мал обем (на неа се губат мал број поени) и една не е точна во голем обем (на неа се губат поголем број поени).

(2) Услов за полагање на вториот дел од испитот е кандидатот да го положи првиот дел од испитот.

(3) Доколку кандидатот не го положил првиот дел од испитот согласно со ставот (2) на овој член ќе се смета дека испитот не го положил.

## Член 99-б

(1) Вториот дел од испитот се состои од практичен пример.

(2) Прашањата кои се составен дел од практичниот пример се од соодветната област и имаат десет можни опции на одговори од кои една е точна, пет се слични и четири се различни.

(3) Доколку кандидатот не го положил вториот дел од испитот ќе се смета дека испитот не го положил.

## Член 99-в

(1) Полагањето на првиот дел од стручниот испит се врши со одговарање на определен број прашања во вид на решавање на електронски тест на компјутер.

(2) Прашањата од тестот, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во тестот.

(3) Полагањето на вториот дел од стручниот испит се врши со проучување на практичниот пример и одговарање на определен број прашања кои произлегуваат од практичниот пример во вид на електронско софтверско решение (во натамошниот текст: електронски практичен пример).

(4) Прашањата од практичниот пример, зависно од тежината, се вреднуваат со поени определени во практичниот пример.

(5) Прашањата содржани во тестовите за полагање на првиот дел на стручниот испит и нивните одговори, како и практичниот пример и прашањата кои произлегуваат од практичните примери и нивните одговори се чуваат во единствениот електронски систем за полагање на стручниот испит.

(6) Електронскиот систем од ставот (5) на овој член содржи и јавно достапна база од најмалку 500 прашања за секоја област, како и јавно достапна база од најмалку 100 практични примери за секоја област за потребите на вториот дел од испитот.

(7) Во електронскиот систем е содржано и посочување на прописите и литературата во кои се содржани одговорите на прашањата од првиот дел од испитот и прописите за вториот дел од испитот.

(8) Бројот на прашања и практични примери во базите од ставот (6) на овој член се зголемува за 10% годишно, почнувајќи од 2015 година.

(9) Резултатите од полагањето на првиот и вториот дел од испитот му се достапни на кандидатот на компјутерот на кој го полагал испитот веднаш по неговото завршување.

#### Член 99-г

(1) На денот на полагањето на првиот, односно вториот дел од испитот претставник на Министерството за транспорт и врски му дава на кандидатот пристапен код, односно лозинка со кој му се одобрува пристап во електронскиот систем од овој закон.

(2) По одобрувањето на пристапот кандидатот добива електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот, компјутерски генерирани, чија содржина по случаен избор ја одредува софтверот на електронскиот систем од овој закон, од базите од членот 99-в став (5) од овој закон.

(3) Првиот и вториот дел од испитот содржат упатство за начинот на решавање на истиот, за кое претставник на Министерството за транспорт и врски дава појаснување, пред да започне полагањето на испитот.

(4) Електронскиот систем за полагање на испитот не може да дозволи постоење на идентична содржина на електронски тест за првиот дел од испитот, односно електронски практичен пример за вториот дел од испитот во еден термин за повеќе од еден кандидат.

#### Член 99-д

(1) Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем од овој закон, полагањето на испитот се прекинува.

(2) Доколку причините од ставот (1) на овој член се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.

(3) Доколку причините од ставот (1) на овој член не се отстранат во рокот од ставот (2) на овој член испитот се прекинува за друг термин.

#### Член 99-ѓ

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот дел од тестот за полагање на испитот изнесува 60 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

#### Член 99-е

(1) Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од секоја од практичниот пример од вториот дел изнесува 60 минути.

(2) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од практичниот пример постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.

(3) Најдоцна два часа по одржувањето на испитот се објавуваат резултатите од спроведениот испит на веб страницата на Министерството за транспорт и врски.

#### Член 11

Одредбите од договорите за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање склучени до денот на влегувањето во сила на овој закон, со кои се забранува отуѓување на градежното земјиште предмет на до-

говорот на трети лица, на барање на договорната страна - купувач можат да се заменат со одредби со кои се предвидува дека во случај на пренос на правото на сопственост на градежното земјиште, правата и обврските од договорот се пренесуваат на новиот носител на правото на сопственост на градежното земјиште, со склучување на анекс на договор.

Анекс на договорот од ставот 1 на овој член се склучува по претходна согласност од Државното правобранителство на Република Македонија.

#### Член 12

Правото на сопственост на градежно земјиште отуѓено по пат на јавно наддавање може да се пренесе на трети лица врз основа на догоор за пренесување на правото на сопственост.

Договорот со кој се пренесува правото на сопственост на градежното земјиште отуѓено по пат на јавно наддавање, на трети лица, задолжително содржи одредби за пренесување на правата и обврските од договорот за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање.

Пренос на правото на сопственост на градежното земјиште отуѓено по пат на јавно наддавање, на трети лица, може да се изврши по претходно прибавено позитивно мислење по однос на договорот со кој се пренесува правото на сопственост од Државното правобранителство на Република Македонија и отуѓувачот на градежното земјиште.

Договорот со кој се пренесува правото на сопственост на градежното земјиште отуѓено по пат на јавно наддавање, на трети лица, склучен без прибавено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Македонија и отуѓувачот на градежното земјиште, како и доколку не содржи одредби за пренесување на правата и обврските од договорот за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање е ништовен.

#### Член 13

По членот 109 се додаваат два нови члена 109-а и 109-б, кои гласат:

#### „Член 109-а

Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното лице кое технички го спроведува испитот од членот 98 од овој закон доколку не го снима, не го емитува во живо на веб страницата на ЗЕЛС и доколку не ја постави снимката од целиот испит на веб страницата на ЗЕЛС.

#### Член 109-б

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластениот претставник од членот 98-а став (5) од овој закон доколку постапи спротивно од овој член.“

#### Член 14

Подзаконскиот акт од овој закон ќе се донесе во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 15

Испитите за стекнување на овластување за управување со градежно земјиште започнати до започнувањето на примената на овој закон ќе се спроведуваат согласно со Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 137/13).

## Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а примената на членовите 7, 8, 9 и 10 ќе започне во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

## L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR  
TOKË NDËRTIMORE

## Neni 1

Në Ligjin për tokë ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/11, 53/11, 144/12 dhe 25/13), në nenin 21, pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

“(2) Në tokë ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë mund të themelohet e të drejta e qirasë afatgjate në dobi të organeve shtetërore, ndërmarrjeve publike dhe subjekteve tjera të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, vetëm nëse me plan urbanistik ose dokumentacion të planit urbanistik parashihet ndërtimi i objekteve të parapara me projekte ose program për punë të organeve shtetërore, ndërmarrjeve publike dhe subjekteve tjera të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

## Neni 2

Në nenin 22, pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

“(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, për të drejtën e qirasë afatgjate të themeluar në pajtim me nenin 21 paragrafi (2) të këtij ligji nuk paguhet qira.”

## Neni 3

Në nenin 41 paragrafët (3) dhe (4) shlyhen.  
Paragrafi (5) bëhet paragraf (3).

## Neni 4

Në nenin 46 paragrafi (6) shlyhet.  
Paragrafët (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafët (6), (7) dhe (8).

## Neni 5

Në nenin 65 paragrafi (2) pas fjalëve: “person juridik” shtohen fjalët: “dhe organe shtetërore, ndërmarrje publike dhe subjekte tjera të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë”.

## Neni 6

Pas nenit 71 shtohet nen i ri 71-a si vijon:

## “Neni 71-a

(1) Kur toka ndërtimore, pronësi e Republikës së Maqedonisë, e dedikuar për ndërtim të objekteve të parapara me projekte ose program për punë të organeve shtetërore, ndërmarrjeve publike dhe subjekteve tjera të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, jepet me qira afatgjate me aktmarrëveshje të drejtpërdrejtë të organeve shtetërore, ndërmarrjeve publike dhe subjekteve tjera të themeluara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë ose Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me kërkesën parashtrihen dëshmitë në vijim:

- ekstrakt nga plani urbanistik ose dokumentacioni i planit urbanistik me parcelë ndërtimore të definuar,
- elaborat geodezik për të dhëna numerike me listë të të dhënave për formim të parcelës ndërtimore,

- aktzotërim për tokë ndërtimore pronësi të Republikës së Maqedonisë, që në ditën e parashtrimit nuk është më i vjetër se 30 ditë,

- vërtetim për pasyrë historike të regjistrimeve të kryera në Agjencinë për kadastrë të patundshmërive për tokën në fjalë pronësi e Republikës së Maqedonisë për periudhën prej kur është themeluar kadastra e tokës në komunën kadastrale, me identifikim të parcelës kadastrale dhe komunës kadastrale dhe

- dëshmi për regjistrim të parashtruesit të kërkesës.

(2) Pas marrjes së kërkesës me dëshmitë nga paragrafi (1) i këtij neni, komuna, komuna në Qytetin e Shkupit dhe Qyteti i Shkupit, parashtron kërkesë në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë për dhënie pëlqimi për lidhje të marrëveshjes për qira afatgjate me aktmarrëveshje të drejtpërdrejtë.”

## Neni 7

Në nenin 98 paragrafët (1) dhe (2) ndryshohen si vijojnë:

“(1) Provimi për marrje të autorizimit përbëhet prej dy pjesëve si vijon:

- pjesa e parë (pjesa teorike), me të cilën kontrollohet njohuria teorike e kandidatëve dhe
- pjesa e dytë (shembull praktik), me të cilën kontrollohet aftësia praktike e kandidatëve.

“(2) Pjesa e parë nga provimi nga paragrafi (1) i këtij neni, jepet me shkrim në mënyrë elektronike, me përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter, kurse pjesa e dytë e provimit përbëhet nga shembulli praktik dhe pyetje të cilave kandidati duhet t'u përgjigjet në bazë të analizës së shembullit praktik.”

## Neni 8

Pas nenit 98 shtohen tri nene të reja 98-a, 98-b dhe 98-v, si vijojnë:

## “Neni 98-a

(1) Provimi jepet në lokal për dhënie e provimit, të pajisur veçanërisht për dhënie e provimit profesional me pajisje materiale-teknike dhe informatike, lidhje interneti dhe pajisje për incizimin e dhënies.

(2) Dhënia e provimit incizohet dhe drejtpërdrejtë emitohet në ueb faqen e BNJVL-së, e nëse për shkaqe teknike incizimi ndërpritet, incizimi i provimit të plotë vendoset në ueb faqen e BNJVL-së.

(3) Kriteret në lidhje me kushtet hapësinore dhe pajisjen materiale-teknike dhe informatike të hapësirave për dhënie e provimit profesional i përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

(4) Në lokalin për dhënie të provimit, gjatë kohës së dhënies së provimit janë të pranishëm anëtarët e Komisionit nga neni 96 i këtij ligji.

## Neni 98-b

(1) Para fillimit të dhënies së provimit profesional, përfaqësuesi i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve e përcakton identitetin e kandidatit me shikim të letërnjoftimit.

(2) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë të provimit, nuk i lejohet shfrytëzimi i ligjeve, ligjeve me koment dhe sqarim, telefonit mobil, aparateve kompjuterike portative dhe mjeteve tjera teknike dhe informatike, lëndëve të përgatitura paraprakisht dhe ngjashëm.

(3) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së dytë të provimit, i lejohet shfrytëzimi vetëm i ligjeve (pa komente dhe sqarime), që në version elektronik gjenden në kompjuterin në të cilin kandidati e jep provimin.

(4) Kandidatit, gjatë kohës së dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit, nuk i lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona tjerë përveç me informatikanët nga neni 98-a paragrafi (5) i këtij ligji, në rast se ka problem teknik me kompjuterin.

(5) Nëse problemet teknike me kompjuterin mënjanohehen për pesë minuta provimi vazhdon, e nëse nuk mënjanohehen në këtë afat, provimi ndërpritet vetëm për atë kandidat dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(6) Nëse ka probleme me më shumë se pesë kompjuterë dhe ato nuk mënjanohehen në afat prej pesë minutash provimi ndërpritet për të gjithë kandidatët që e japin provimin dhe do të mbahet në afat prej më së shumti tri ditësh nga dita e ndërprerjes së provimit.

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së pjesës së parë dhe të dytë të provimit, vepron në kundërshtim me paragrafët (2), (3) dhe (4) të këtij neni, nuk do t'i lejohet dhënia e mëtejme e provimit në atë termin të caktuar.

(8) Në rastet nga paragrafi (7) i këtij neni, konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin profesional dhe kjo konstatohet në procesverbalin për dhënien e provimit profesional.

(9) Përfaqësuesit e autorizuar nga neni 98-a paragrafi (5) i këtij ligji, gjatë kohës së dhënies së provimit nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë sekonda në afërsi të kandidatit që e jep provimin, përveç në rast të mënjanimi të problemit teknik, kur nuk guxojnë të qëndrojnë më gjatë se pesë minuta.

#### Neni 98-v

(1) Nëse gjatë dhënies së provimit profesional krijohen shkaqe të arsyeshme për të cilat kandidati nuk mund ta vazhdojë dhënien e provimit (sëmundje, pushim i lindjes dhe ngjashëm), do të ndërpritet provimi për një kohë të caktuar, e cila nuk mund të jetë më e gjatë se gjashtë muaj.

(2) Aktvendim për vazhdimin e provimit miraton ministri i Transportit dhe Lidhjeve me lutje të kandidatit. Lutja parashtrohet në afat prej tetë ditësh nga ndërprerja e shkaqeve për prolongimin e provimit, por më së voni në afat prej gjashtë muajsh.

(3) Nëse kandidati nuk parashtron lutje për vazhdimin e provimit në afatin e caktuar në paragrafin (2) të këtij neni do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

(4) Kundër aktvendimit të ministrit i Transportit dhe Lidhjeve nga paragrafi (2) i këtij neni, kandidati mund të ngritë kontest administrativ në gjykatën kompetente në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(5) Në vazhdimin e provimit, kandidati nuk e jep atë pjesë të provimit të cilën paraprakisht tanimë e ka dhënë.”

#### Neni 9

Neni 99 ndryshohet si vijon:

“(1) Këshilli programor për dhënie të provimit përgatit së paku 500 pyetje të provimit dhe dhjetë detyra për pjesën e dytë (shembull praktik) dhe i dërgon te Komisioni në formë elektronike, më herët 10 minuta para mbajtjes së provimit.

(2) Provimi profesional fillon me dhënien e pjesës së parë (pjesës teorike), e pastaj të pjesës së dytë (shembull praktik).

(3) Pjesa e dytë jepet në afat prej së paku tri ditësh pas dhënies së suksesshme të pjesës së parë.

(4) Ministri i Transportit dhe Lidhjeve me Rregullore e përcakton mënyrën e ndarjes së pikëve në pjesën e parë dhe të dytë të provimit.”

#### Neni 10

Pas nenit 99 shtohen shtatë nene të reja 99-a, 99-b, 99-v, 99-g, 99-d, 99-gj dhe 99-e, si vijojnë:

#### “Neni 99-a

(1) Pjesa e parë e provimit përmban së paku 50 pyetje me pesë opsione për rrethim prej të cilave njëra është e saktë, dy janë të ngjashme, njëra është e pasaktë në masë të vogël (në të humben numër i vogël pikësh) dhe njëra është e pasaktë në masë të madhe (në të humben numër i madh pikësh).

(2) Kusht për dhënien e pjesës së dytë të provimit është kandidati ta japë pjesën e parë të provimit.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e parë të provimit në pajtim me paragrafin (2) të këtij neni, do të konsiderohet se provimin nuk e ka dhënë.

#### Neni 99-b

(1) Pjesa e dytë e provimit përbëhet nga shembulli praktik.

(2) Pyetjet të cilat janë pjesë përbërëse e shembullit praktik janë nga sfera përkatëse dhe kanë dhjetë opsione të mundshme përgjigjesh prej të cilave njëra është e saktë, pesë janë të ngjashme dhe katër janë të ndryshme.

(3) Nëse kandidati nuk e ka dhënë pjesën e dytë të provimit, do të konsiderohet se nuk e ka dhënë provimin.

#### Neni 99-v

(1) Dhënia e pjesës së parë të provimit profesional bëhet me përgjigjen e numrit të caktuar të pyetjeve në formë të zgjidhjes së testit elektronik në kompjuter.

(2) Pyetjet e testit varësisht nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në test.

(3) Dhënia e pjesës së dytë të provimit profesional kryhet me studim të shembullit praktik dhe përgjigje të numrit të caktuar të pyetjeve që dalin nga shembulli praktik, në formë të zgjidhjes softuerike elektronike (në tekstin e mëturjeshëm: shembull praktik elektronik).

(4) Pyetjet nga shembulli praktik varësisht nga pesha, vlerësohen me pikë të përcaktuara në shembullin praktik.

(5) Pyetjet e përmbajtura në testet për dhënien e pjesës së parë të provimit profesional dhe përgjigjet e tyre, si dhe shembulli praktik dhe pyetjet që dalin nga shembullit praktikë dhe përgjigjet e tyre ruhen në sistemin unik elektronik për dhënien e provimit profesional. (6) Sistemi elektronik nga paragrafi (5) i këtij neni përmban edhe bazë të kapshme publikisht prej së paku 500 pyetje për çdo sferë, si dhe bazë të kapshme publikisht prej së paku 100 shembujve praktikë për çdo sferë, për nevojat e pjesës së dytë të provimit.

(7) Në sistemin elektronik përmbahet edhe udhëzim për rregullat dhe literaturën në të cilat përmbahen përgjigjet e pyetjeve nga pjesa e parë e provimit dhe rregullat për pjesën e dytë të provimit.

(8) Numri i pyetjeve dhe shembujve praktikë në bazat nga paragrafi (6) i këtij neni zmadhohet për 10 % në vit, duke filluar nga viti 2015.

(9) Rezultatet nga dhënia e pjesës së parë dhe të dytë të provimit kandidati i ka të kapshme në kompjuterin në të cilin e ka dhënë provimin, menjëherë pas përfundimit të tij.

#### Neni 99-g

(1) Në ditën e dhënies së pjesës së parë, përkatësisht pjesës së dytë të provimit, përfaqësuesi i ministrisë së transportit dhe lidhjeve, kandidatit i jep kod të qasjes,

përkatësisht fjalëkalim me të cilin i lejohet qasje në sistemin elektronik nga ky ligj.

(2) Pas lejimit të qasjes, kandidati merr test elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht shembull praktik elektronik për pjesën e dytë të provimit, të gjeneruara në mënyrë kompjuterike, përmbajtjen e të cilave sipas zgjedhjes së rastësishme e cakton softueri i sistemit elektronik nga ky ligj, nga bazat nga neni 99-v paragrafi (5) i këtij ligji.

(3) Pjesa e parë dhe e dytë e provimit, përmbajnë udhëzime për mënyrën e zgjidhjes së tij, për të cilin përfaqësuesi i ministrisë për transport dhe lidhje, jep sqarim, para fillimit të dhënies së provimit.

(4) Sistemi elektronik për dhënien e provimit nuk mund të lejojë ekzistimin e përmbajtjes identike të testit elektronik për pjesën e parë të provimit, përkatësisht shembullin praktik elektronik për pjesën e dytë të provimit në një termin për më shumë se një kandidat.

#### Neni 99-d

(1) Në rast të pengimit të realizimit të pjesës së parë ose të dytë të provimit për shkaqe që shpijnë në pamundësi teknike të funksionimit të sistemit elektronik të këtij ligji, dhënia e provimit ndërpritet.

(2) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni mënjanohehen në afat prej 60 minutash nga ndërprerja e provimit, ai vazhdohet menjëherë pas mënjanimin të tyre.

(3) Nëse shkaqet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mënjanohehen në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, provimi ricaktohet për termin tjetër.

#### Neni 99-gj

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës së caktuar për përgjigje të pyetjeve nga pjesa e parë e testit për dhënien e provimit, është 60 minuta.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve të testit ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

#### Neni 99-e

(1) Kohëzgjatja e përgjithshme e kohës e caktuar për përgjigje të pyetjeve nga secili prej shembullit praktik të pjesës së dytë, është 60 minuta.

(2) Konsiderohet se provimin e ka dhënë ai kandidat i cili me përgjigje të sakta të pyetjeve nga shembulli praktik, ka arritur së paku 70% nga numri i përgjithshëm i pikëve të parapara pozitive.

(3) Më së voni dy orë pas mbajtjes së provimit publikohen rezultatet e provimit të realizuar në ueb faqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.”

#### Neni 11

Dispozitat nga marrëveshjet për tjetërsim të tokës ndërtimore nëpërmjet ankandit publik të lidhura deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, me të cilat ndalohet tjetërsimi i tokës ndërtimore lëndë e marrëveshjes së personave të tretë, me kërkesë të palës kontraktuese - blerës mund të zëvendësohen me dispozita me të cilat parashihet se në rast të bartjes së të drejtës së pronësisë së tokës ndërtimore, të drejtat dhe obligimet nga marrëveshja i barten bartësit të ri të së drejtës së pronësisë së tokës ndërtimore, me lidhje të aneksit të marrëveshjes.

Aneksi i marrëveshjes nga paragrafi 1 i këtij neni lidhet me pëlqim paraprak nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë.

#### Neni 12

E drejta për pronësi të tokës ndërtimore të tjetërsuar nëpërmjet ankandit publik mund t’u bartet personave të tretë në bazë të marrëveshjes për bartje të së drejtës së pronësisë.

Marrëveshja me të cilën u bartet e drejta e pronësisë së tokës ndërtimore të tjetërsuar nëpërmjet ankandit publik, personave të tretë, detyrimisht përmban dispozita për bartjen e të drejtave dhe obligimeve ng marrëveshja për tjetërsim të tokës ndërtimore nëpërmjet ankandit publik.

Bartja e të drejtës së pronësisë së tokës ndërtimore të tjetërsuar nëpërmjet ankandit publik, personave të tretë, mund të bëhet pas mendimit të marrë paraprakisht pozitiv në lidhje me marrëveshjen me të cilën bartet e drejta e pronësisë nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë dhe tjetërsuesi i tokës ndërtimore.

Marrëveshja me të cilën bartet e drejta e pronësisë së tokës ndërtimore e tjetërsuar nëpërmjet ankandit publik, personave të tretë, e nënshkruar pa mendim të marrë paraprakisht pozitiv nga Avokatia Shtetërore e Republikës së Maqedonisë dhe tjetërsuesi i tokës ndërtimore, si dhe nëse nuk përmban dispozita për bartjen e të drejtave dhe obligimeve nga marrëveshja për tjetërsim të tokës ndërtimore nëpërmjet ankandit publik është e pavlefshme.

#### Neni 13

Pas nenit 109 shtohen dy nene të reja 109-a dhe 109-b, si vijojnë:

##### “Neni 109-a

Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet personit të autorizuar që teknikisht e zbaton provimin nga neni 98 i këtij ligji, nëse nuk e incizon, nuk e emiton drejtpërdrejt në ueb faqen e BNJVL-së dhe nuk e vendos incizimin e provimit të plotë në ueb faqen e BNJVL-së.

##### Neni 109-b

Gjobë në shumë prej 500 deri në 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t’i kumtohet përfaqësuesit të autorizuar nga neni 98-a paragrafi (5) i këtij ligji nëse vepron në kundërshtim me këtë nen.”

#### Neni 14

Akti nënligjor i këtij ligji do të miratohet në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

#### Neni 15

Provimet për marrjen e autorizimit për menaxhim me tokë ndërtimore të filluara deri në fillimin e zbatimit të këtij ligji do të zbatohen në pajtim me Ligjin për tokë ndërtimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 dhe 137/13).

#### Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa zbatimi i neneve 7, 8, 9 dhe 10 do të fillojë në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

**3894.**

Указ бр. 52  
25 ноември 2013 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

**ВИКТОР ОРБАН**

**СО ОРДЕН „8 СЕПТЕМВРИ“**

За исклучителни заслуги за развивање и зацврстување на пријателските односи и за мирољубива рамноправна соработка меѓу Република Македонија и Унгарија, како и за афирмирање и јакнење на меѓународната положба и углед на Република Македонија.

Бр. 10-1712/1 25 ноември 2013 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.
---	---

**3895.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

**У К А З  
ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШ-  
ТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО**

**I**

Г. Илија Страшевски се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Косово, со седиште во Приштина.

**II**

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

**III**

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 156 25 ноември 2013 година Скопје	Претседател на Република Македонија, д-р <b>Ѓорге Иванов</b> , с.р.
--	---

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**3896.**

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува:

- Градежна парцела 2.6, составена од дел од КП број 44/5, КО Кисела Вода 2, со површина од 23252м2, евидентирана во Имотен лист број 57600.

Врз основа на согласноста број 10-55/382, од 29.10.2013 година на Агенцијата за млади и спорт со која се откажала од потребата за изградба на градби од јавен интерес утврдени со закон.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе Министерството за транспорт и врски согласно член 46, став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ број 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 137/13).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7716/1 19 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
---	--

**3897.**

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија", број 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ**  
**ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И**  
**НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА СУДСКИ БУЏЕТСКИ**  
**СОВЕТ**

**Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Судски буџетски совет и тоа:

- Екстра лесно масло за домаќинство ЕЛ-1  
100.000 литри

Нафтните деривати од став 1 на овој член се отстапуваат во врска со потребата од нафта за греење во судовите на Република Македонија за грејната сезона 2013-2014 година.

**Член 2**

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Судскиот буџетски совет.

**Член 3**

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7992/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3898.**

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО**  
**КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА**  
**СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА**

**Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- трети кат од новиот дел на објектот на КП бр.9521, КО Центар 1 со површина од 1138 м<sup>2</sup> запишано во Имотен лист бр. 9099 и

- четврти кат од новиот дел на објектот и тоа канцеларискиот простор со конференциска сала, на КП бр.9521, КО Центар 1, со површина од 945,6 м<sup>2</sup> од вкупно 1196 м<sup>2</sup> запишано во Имотен лист бр. 9099 .

**Член 2**

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија, на времено користење, за период од една година, без надоместок.

**Член 3**

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Ма-

кедонија и Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8055/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3899.**

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013 и 93/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛО-**  
**АТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВА-**  
**РОВНИК НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ГРА-**  
**ДЕЖНИШТВО И УСЛУГИ СБМ - КОМПАНИ ДО-**  
**ОЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ С.МАЛА РЕЧИЦА ТЕ-**  
**ТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ЧАЈЛЕ“, ОПШТИНА**  
**ГОСТИВАР**

1. На Трговското друштво за градежништво и услуги СБМ - КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица Тетово се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „с.Чајле“, општина Гостивар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7496760	4628720
T-2	7496160	4628910
T-3	7496627	4629643
T-4	7497061	4629149

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P=0.431705 km<sup>2</sup>.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8059/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3900.**

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА „СНЕЖАНА –БЛАНШНЕЖ“ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „СНЕЖАНА–БЛАНШНЕЖ“ во Скопје на ул. „Никола Парачунов“ бр.19, Скопје-Карпош.

**Член 2**

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Здружението на родители на деца франкофони АПЕФ Скопје, со ЕДБС 4030003480047, со седиште на ул.„Никола Парачунов“ бр.19, Скопје-Карпош.

**Член 3**

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

**Член 4**

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

**Член 5**

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

**Член 6**

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во деловен објект во Скопје на улица „Никола Парачунов“ бр.19, Скопје-Карпош, со вкупна површина од 270 м<sup>2</sup>.

**Член 7**

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 60 деца на возраст од две до шест години и ќе бидат распоредени во четири воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

**Член 8**

Програмата за вршење на дејноста ќе се изведува според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

**Член 9**

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо и на француски јазик согласно Законот за заштита на децата.

**Член 10**

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

**Член 11**

Средствата потребни за работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

**Член 12**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8117/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3901.**

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ број 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А  
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за образование и наука, му престанува користењето на движната ствар, со следните карактеристики:

Вид: Патничко моторно возило;  
Марка: Форд;  
Тип: Фиеста;  
Број на шасија: WFOCXXOAJC4D04025;  
Регистарски број (Француски) :995-YX49.

**Член 2**

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност.

**Член 3**

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8126/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3902.**

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ****Член 1**

Во Одлуката за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Дирекцијата за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/13 и бр.30/13) во член 1 став 1 зборовите: „150.000 литри“ се заменуваат со зборовите: „126.000 литри“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8230/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3903.**

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011 и 84/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 24.000 литри гориво Еуродизел БС на општина Василево.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на општина Василево за отстранување на последиците од поплавите на загрозените подрачја во општината.

**Член 2**

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати паѓаат на товар на општина Василево.

**Член 3**

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

**Член 4**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8230/2  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3904.**

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари-земјишта кои се наоѓаат на КП 8777 за КО Охрид 2 во површина од 22 м<sup>2</sup> и на КП 8515/4 за КО Охрид 2, во површина од 106 м<sup>2</sup>, заведени во Имотен лист бр. 6667, сопственост на Република Македонија.

**Член 2**

Ова одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8241/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3905.**

Врз основа на член 29 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

Да се изврши продажба на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП. 1132, ул. „Индустриска 2“, зграда бр.1, влез 1, ПР. со површина од 293 м<sup>2</sup> и СУ. со површина од 142 м<sup>2</sup>, Катастарска општина Пехчево, запишана во Имотен лист бр. 2793, во сопственост на Република Македонија, корисник Министерството за труд и социјална политика.

**Член 2**

Продажбата на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на јавно наддавање со почетна цена утврдена согласно проценката на Бирото за судски вештачења во износ од 2.024.224,16 денари.

**Член 3**

Огласот за јавно наддавање за продажба на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се распише под следните услови:

- недвижната ствар што е предмет на продажба е во Општина Пехчево, ул.„Индустриска 2“, Катастарска Општина Пехчево, катастарска парцела 1132, Имотен лист бр.2793,
- вредноста на недвижната ствар што е предмет на продажба е со почетна цена од 2.024.224,16 денари,
- паричен депозит за учество на јавното наддавање изнесува 20% од почетната цена на недвижната ствар-објект, со уплата на депозитната сметка на Министерството за труд и социјална политика,
- рокот за плаќање на депозитот - најдоцна три дена пред денот на одржување на јавното наддавање,

- начин на плаќање на купопродажната цена е во готово,

- рок за плаќање на купопродажната цена е 30 дена од денот на склучување на договорот за купопродажба,

- рокот за склучување на договорот е 30 дена од денот на јавното наддавање.

- единствен критериум за склучување на договорот за купопродажба е највисоката понудена цена од учесниците кои ги исполнуваат условите за учество во јавното наддавање за недвижната ствар-објект што е наведен во јавниот оглас,

- право на учество на јавното наддавање имаат сите деловно способни домашни и странски физички и правни лица,

- купувачот е должен објектот кој е предмет на продажба да го намени за регионален дом за стари лица,

- купувачот е должен регионалниот дом за стари лица да го реновира и да го пушти во употреба во рок од 24 месеци сметано од денот на примо предавање на објектот,

- условите што треба да ги исполнат наддавачите за учество во јавното наддавање ќе бидат утврдени од страна на Комисијата на Министерството за труд и социјална политика за располагање со недвижни и движни ствари сопственост на Република Македонија – корисник Министерство за труд и социјална политика.

- место, ден и час на јавното наддавање ќе бидат утврдени во огласот за јавно наддавање.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8266/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 3906.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр.120/2009 и 53/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Институтот за акредитација на Република Македонија бр.02-521/3, донесена од Советот на Институтот за акредитација на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.11.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8317/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

#### 3907.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА ГРАДИНКА „ГРИН ХАУС“ ВО СКОПЈЕ

#### Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ГРИН ХАУС“ во Скопје на ул. „Булевар Илинден“ бр. 66 Скопје-Карпош.

#### Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од Друштвото за инженеринг изведување на инвестициони објекти ТЕХНО-ИНЖИНИРИНГ Паскал и останати ДОО-Скопје, со ЕДБС 4030988264629, со седиште на ул. „Булевар Илинден“ бр. 66 Скопје-Карпош.

#### Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

#### Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

#### Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

#### Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во деловен објект во Скопје на улица „Булевар Илинден“ бр. 66 Скопје-Карпош, со вкупна површина од 569,40 м<sup>2</sup>.

#### Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е 65 деца на возраст од две до шест години и ќе бидат распоредени во пет воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

#### Член 8

Програмата за вршење на дејноста ќе се изведува според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

#### Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо согласно Законот за заштита на децата.

## Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

## Член 11

Средствата потребни за работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

## Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8329/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3908.**

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.11.2013 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за животна средина и просторно планирање времено му престанува користењето на движната ствар,

Реден број	Назив на движната ствар	Број за идентификација	Вредност
1	Гасномасниот спектрометар-Анализатор:GC/MS/MS Varian 3900/Saturn 2100 T	100817, 21328, 04740	0,00 0,00 0,00

## Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава без надомест на времено користење за период од две години на Институт за јавно здравје на Република Македонија.

## Член 3

Министерот за животна средина и просторно планирање склучува договор со директорот на Институт за јавно здравје на Република Македонија со кој ќе се уредат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука.

## Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8562/1  
12 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3909.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА“-СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ „Центар за стручно образование и обука“-Скопје, бр. 07-435/3 од 13.11.2013 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3910.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за млади и спорт, бр. 07-4350/2 од 13.11.2013 година.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/2  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3911.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО**  
**ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО**  
**ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ-ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН**  
**ИНСПЕКТОРАТ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски-Државен комунален инспекторат, бр. 07-2759/3 од 13.11.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/3  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3912.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО**  
**ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО**  
**ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ-ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН**  
**ИНСПЕКТОРАТ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за транспорт и врски-Државен комунален инспекторат, бр. 07-2739/3 од 13.11.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/4  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3913.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА**  
**ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ-**  
**УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање, бр. 07-2741/3 од 13.11.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/5  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3914.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА**  
**ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-**  
**УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции, бр. 07-3911/3 од 13.11.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/6  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3915.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА**  
**ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-**  
**УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за правда-Управа за извршување на санкции, бр. 07-3403/3 од 13.11.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/7  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3916.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-89/3 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/8  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3917.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-1652/3 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/9  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3918.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-2716/3 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/10  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3919.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-4349/2 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/11  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3920.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА  
ФИНАНСИСКА ПОДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО  
И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, бр. 07-3251/3 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/12  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3921.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА  
ОДЛУКА НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното обвинителство на Република Македонија, бр. 07-2987/3 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/13  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3922.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА  
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ Центар за образование на возрасните - Скопје, бр. 07-4341/2 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/14  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3923.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА  
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО  
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО  
ЗА КУЛТУРА – УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА  
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО**

**Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство, бр. 07-4227/4 од 13.11.2013 година.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/15  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**3924.**

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010 и 104/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА**  
**ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО**  
**ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО**  
**ЗА ЗДРАВСТВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука Министерството за здравство, бр. 07-4355/2 од 13.11.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8652/16 19 ноември 2013 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р <b>Никола Груевски</b> , с.р.
--	---

**3925.**

Врз основа на член 33 став 4 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/2013 и 120/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИ-**  
**ОТ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски центар „Скопје” – Скопје му се доделуваат вкупно 22.211.000,00 денари.

Член 2

Средствата од точка 1 на оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режими за греење, електрична енергија, потрошена вода и слично, за настанати непредвидливи ситуации кои ги зголемиле трошоците, а не можеле да се предвидат и планираат во нивниот буџет.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8712/2 19 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
---	--

**3926.**

Врз основа на член 54-а, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-**  
**РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНИОТ**  
**ИСПИТЕН ЦЕНТАР**

Член 1

Со оваа одлука на досегашиот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движната ствар, односно Интегрираниот систем за електронското екстерно тестирање на учениците.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Државниот испитен центар.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со директорот на Државниот испитен центар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8713/1 19 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b> , с.р.
---	--

**3927.**

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНА-**  
**МЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМ-**  
**ЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИН-**  
**ФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА РЕГИОНА-**  
**ЛЕН ПАТ Р29272 (СТАРА ОЗНАКА Р-102) ОД С.**  
**ОПАЕ ДО ГРАНИЦА СО РЕПУБЛИКА КОСОВО**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на регионален пат Р29272 (стара ознака Р-102) од с.Опае до граница со Република Косово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 64043м<sup>2</sup>, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 469	Извор	Чофа	нива	7
дел 404	Алашевце	Ледина	нива	5
дел 15	Слупчане вон гр	Бела Вода	овоштарник	5
дел 28	Слупчане вон гр	Равиње	овоштарник	5
дел 30	Слупчане вон гр	Ула Брест	овоштарник	5
дел 1006	Белановце	Бач	пасиште	6
дел 834	Белановце	Трло	пасиште	6
дел 263	Белановце	Решике	пасиште	6
дел 381	Белановце	Дафински Рид	пасиште	7
дел 551	Извор	Чафа	пасиште	6
дел 463	Извор	Чафа	пасиште	7
дел 461	Извор	Крушка	пасиште	6
дел 377	Алашевце	Ледина	пасиште	4
дел 366	Алашевце	Ледина	пасиште	4
дел 356	Алашевце	Ледина	пасиште	4
дел 3/1	Алашевце	Раиште	пасиште	6
дел 31	Слупчане вон гр	Селишта	пасиште	5
дел 2065	Слупчане вон гр	Селишта	пасиште	4
дел 2116	Слупчане вон гр	Селишта	пасиште	5
дел 27	Слупчане вон гр	Равиња	пасиште	4
дел 29/1	Слупчане вон гр	Ула Брест	пасиште	4
дел 1247	Руница	Бела Вада	пасиште	5
дел 1132	Руница	Бела Вада	пасиште	5
дел 992	Белановце	Бал	нива	6
дел 994	Белановце	Бал	пасиште	4
дел 995	Белановце	Бач	пасиште	4
дел 1007	Белановце	Голем Камен	пасиште	5
дел 856	Белановце	Сток	нива	7
дел 855	Белановце	Сток	нива	7
дел 854	Белановце	Сток	нива	7
дел 853	Белановце	Сток	нива	7
дел 806	Белановце	Голем Камен	нива	7
дел 805	Белановце	Сток	нива	7
дел 778	Белановце	Голем Камен	нива	7
дел 812	Белановце	Сток	нива	7
дел 814	Белановце	Сток	нива	6
дел 818	Белановце	Голем Камен	нива	6
дел 823	Белановце	Сток	нива	6
дел 826	Белановце	Трло	нива	6
дел 833	Белановце	Трло	нива	8
дел 456	Белановце	Мал Камен	нива	8
дел 265	Белановце	Трло	нива	6
дел 439	Белановце	Брест	нива	6
дел 440	Белановце	Бреги Душки	нива	6
дел 417	Белановце	Бреги Душки	нива	6
дел 416	Белановце	Бреги Душка	нива	6
дел 353	Белановце	Црвена Вода	ливада	5
дел 352	Белановце	Мал Камен	ливада	5
дел 357	Белановце	Црвена Вода	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 365	Белановце	Црвена Вода	пнз-други природно неплодни земјишта	0
дел 366	Белановце	Црвена Вода	ливада	6
дел 368	Белановце	Бреги Душки	ливада	6
дел 555	Извор	Чафа	нива	6
дел 552	Извор	Чафа	нива	7
дел 550	Извор	Чафа	нива	7

дел 457/1	Извор	Крушка	нива	8
дел 388	Извор	Крушка	нива	6
дел 389	Извор	Крушка	нива	6
дел 390	Извор	Крушка	нива	6
дел 391	Извор	Крушка	нива	6
дел 387	Извор	Крушка	нива	6
дел 366	Извор	Подлешани	нива	6
дел 365	Извор	Подлешани	нива	7
дел 359	Извор	Подлешани	нива	8
дел 462	Извор	Чафа	нива	7
дел 358	Извор	Враца	нива	7
дел 357	Извор	Подлешани	нива	7
дел 468	Извор	Чафа	нива	7
дел 470	Извор	Чафа	нива	7
дел 356	Извор	Подлешани	нива	7
дел 355	Извор	Подлешани	нива	7
дел 354	Извор	Подлешани	нива	6
дел 353	Извор	Подлешани	нива	7
дел 479	Извор	Чафа	нива	8
дел 360	Алашевце	Ледина	нива	6
дел 359	Алашевце	Ледина	нива	5
дел 140	Злокукане	Преко Друм	нива	8
дел 139	Злокукане	Преко Друм	нива	8
дел 135	Злокукане	Преко Друм	нива	7
дел 2623	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2624	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2625	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2626	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2627	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2628	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2629	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2630	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	2
дел 2631	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	2
дел 2632	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	2
дел 2633	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	2
дел 2502	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	2
дел 2499	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	2
дел 2498	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	2
дел 2489/16	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2489/15	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2489/13	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2489/9	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2489/1	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2488	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2485	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2481	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2479	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2477	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2475	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2473	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2472	Слупчане вон гр	Пазарски Пат	нива	1
дел 2078	Слупчане вон гр	Селишта	нива	7
дел 2075	Слупчане вон гр	Селиште	нива	7
дел 2116	Слупчане вон гр	Селишта	пасиште	5
<b>Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:</b>				<b>242826 м<sup>2</sup></b>

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8850/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3928.**

Врз основа на член 107 став 1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана, на 19.11.2013 година донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА**  
**ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ДЕТСКА**  
**ГРАДИНКА „ЦРВЕНКАПА“ ВО СКОПЈЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „ЦРВЕНКАПА“ во Скопје на улица „Ангел Димовски“ бр. 4, Скопје-Аеродром.

## Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од лицето Анета Брестовац од Скопје, со адреса на живеење на ул. „Владимир Комаров“ бр. 38/3-9 Скопје-Аеродром.

## Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовни, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од две до шест години живот, согласно Законот за заштита на децата.

## Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

## Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

## Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во два деловни објекти во Скопје и тоа: на ул. „Ангел Димовски“ бр. 4, Скопје-Аеродром, со вкупна површина од 192 м<sup>2</sup> и на улица бул. Кочо Рацин“ бр.17, Скопје-Центар, со вкупна површина од 120 м<sup>2</sup>.

## Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е 70 деца на возраст од две до шест години и ќе бидат распоредени во четири воспитни групи, сообразно на бројот на децата утврдени со Законот за заштита на децата.

## Член 8

Програмата за вршење на дејноста ќе се изведува според Основите на програмата за воспитно - образовна работа со деца од предучилишна возраст во јавните детски градинки која се остварува во јавите установи за деца – детски градинки во Република Македонија.

## Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо и на француски јазик согласно Законот за заштита на децата.

## Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

## Член 11

Средствата потребни за работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

## Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8116/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3929.**

Врз основа на член 33 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, бр.131/2012 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖНО**  
**ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО**  
**ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

## Член 1

Со оваа одлука на Министерството за транспорт и врски - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. КП бр.1289/2 со површина од 93м<sup>2</sup>, евидентирана во Имотен лист бр.243 за КО Драгоево и дел од КП бр.1289/0 со површина од 472м<sup>2</sup>, евидентирана во Имотен лист бр.243 за КО Драгоево, согласно Решение Екс.бр.08-11 од 25.03.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип;

2. Дел од КП бр.301/72 со површина од 147м<sup>2</sup>, евидентирана во Имотен лист бр.254 за КО Три Чешми и дел од КП бр.301/72 со површина од 388м<sup>2</sup>, евидентирана во Имотен лист бр.254 за КО Три Чешми, согласно Решение Екс.бр.08-22 од 21.03.2013 година на Ми-

нистерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Штип,

за изградба на објект од јавен интерес „Гасоводен систем на Република Македонија - Делница: Клевовци-Чвор Исток – Штип - Неготино,,“ согласно Проект за магистрален гасовод-Објект: „ГАСОВОДЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ Делница: Клевовци- Чвор Исток-Штип-Неготино бр.02-9924/2 од 29.05.2012 и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени број 09-315/1 од 3.10.2011 година, тех.бр. 715/11, изработен од Друштво за геодетски работи проектирање и услуги „ПРО-ГЕО“ ДОО Куманово.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 41-8166/1 19 ноември 2013 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b>, с.р.</p>
--	---

#### 3930.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/1995, 20/1998, 40/1999, 31/2003, 46/2005, 10/2008, 106/2008, 156/2010 и 6/2012), а во врска со член 52 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, бр. 131/2012 и 24/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ- ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

#### Член 1

Со оваа одлука на Министерството за транспорт и врски - како корисник на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува :

1. Дел од КП.бр.10044/4 со површина од 780м<sup>2</sup>, евидентирана во Имотен лист бр.318 за КО Кавадарци, согласно Решение Екс.бр.24-336/3 од 19.09.2013 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Кавадарци,

за изградба на објект од јавен интерес „Гасоводен систем на Република Македонија - Делница: Клевовци - Чвор Исток – Штип - Неготино,,“ согласно Проект за магистрален гасовод-Објект: „ГАСОВОДЕН СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ Делница: Клевовци - Чвор Исток-Штип-Неготино бр.02-9924/2 од 29.5.2012 и Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени број 09-315/1 од 3.10.2011 година, тех.бр. 715/11, изработен од Друштво за геодетски работи проектирање и услуги „ПРО-ГЕО“ ДОО Куманово.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

<p>Бр. 41-8166/2 19 ноември 2013 година Скопје</p>	<p>Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р <b>Зоран Ставрски</b>, с.р.</p>
--	---

#### 3931.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11. 2013 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Сојузот на здруженија на пензионерите на Град Скопје, му престанува користењето на недвижните ствари, сопственост на Република Македонија, запишани во Имотен лист број 2829, лист Б, лоциран на КП бр. 778 за КО Кисела Вода 2, и тоа:

- Земјиште под зграда на КП бр.778, со површина од 1824 м<sup>2</sup>;

- Земјиште, двор на КП бр. 778, со површина од 1760 м<sup>2</sup>;

и на недвижните ствари, запишани во Имотен лист број 2829, лист В, лоциран на КП бр. 778 за КО Кисела Вода 2, на ул. „Ангел Димовски“ бр. 4 Скопје, и тоа:

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 02, со површина од 143 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 03, со површина од 143 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 04, со површина од 143 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – ПК, со површина од 370 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 01, со површина од 143 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – ПР, со површина од 1358 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 02, со површина од 1319 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 03, со површина од 1319 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – ПК, со површина од 133 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 04, со површина од 1319 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – ПО, со површина од 590 м<sup>2</sup>;

- Објект на КП бр. 778, број на зграда 1, влез 1, кат – 01, со површина од 1319 м<sup>2</sup>.,

#### Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

#### Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Сојузот на здруженија на пензионерите на Град Скопје и Фондот на



**3936.**

Врз основа на член 16 став 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА**

Во Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/2013) во глава VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА по табелата VII-2 Вакцини по епидемиолошки индикации, во став 1, износот „270.000.000,00“ се заменува со износот „222.000.000,00“.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„За реализација на програмата и набавка на вакцини согласно календарот за вакцинација потребни се 270.000.000,00 денари. Со постапката за јавна набавка, склучените договори и предвидената динамика на испорака со добавувачите, до крајот на 2013 година ќе се достават одредени количини на вакцини. Останатите количини на вакцини ќе се достават во првиот квартал од 2014 година кои ќе се предвидат како долгови во Програмата за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија за 2014 година.“

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8526/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**3937.**

Врз основа на член 16 точка 2 и 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија, бр. 43/2012, 145/2012 и 87/2013“), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИНСУЛИН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ГЛУКАГОН, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕСОТ ЗА 2013 ГОДИНА**

Во Програмата за обезбедување инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.

4/2013) во делот “3. ПОТРЕБНИ ТИПОВИ И КОЛИЧИНИ НА ИНСУЛИН, ГЛУКАГОН, ИНСУЛИНСКИ ИГЛИ, ЛЕНТИ ЗА МЕРЕЊЕ ШЕЌЕР И ЕДУКАЦИЈА ЗА ТРЕТМАН И КОНТРОЛА НА ДИЈАБЕТЕС ЗА 2013 ГОДИНА“ износот “429.832.565,00“ се заменува со износот “529.832.565,00“.

Во Програмата за обезбедување инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење шеќер и едукација за третман и контрола на дијабетесот за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2013), табелата на рекапитуларот се менува и гласи:

Рекапитулар	Денари
Финансиски средства кои се потребни за обезбедување на инсулин, глукагон, инсулински игли, ленти за мерење на шеќерот во крвта за 2013 година	529.832.565,00
Едукација за пациентите со тип 1, контрола кај тип 2 дијабетес со GLP – агонисти, едукативни сесии во основните и средни училишта во Македонија	3.000.000,00
Неизмирени обврски	112.167.435,00
Вкупно потребни средства од Буџетот на Република Македонија	645.000.000,00

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8568/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

**3938.**

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“, бр. 15/2013 и 120/2013) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2013 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 144/2013) во точка 1 во став 10 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ста вка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
<b>Програма 6</b>			<b>ВКУПНО:</b>	<b>403.208.000</b>
Потпрограма 60	420	Стоки и услуги	Патни и дневни расходи	6.000.000
Потпрограма 60	421	Стоки и услуги	Комунални услуги, греење, комуникации	4.800.000
Потпрограма 60	424	Стоки и услуги	Поправки и тековно одржување	8.000
Потпрограма 60	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	418.000
Потпрограма 60	464	Разни трансфери	Стипендии за студенти, партиципација за сместување и исхрана на студенти во студентски домови	388.322.000
Потпрограма 60	480	Капитални расходи	Купување на опрема и машини	870.000
Потпрограма 60	485	Капитални расходи	Вложувања и нефинансиски средства - Студентски кредити	2.790.000
	<b>Ста вка</b>	<b>ОПИС</b>	<b>НАМЕНА</b>	<b>ИЗНОС</b>
Потпрограма ТК	482	Капитални расходи	<b>ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ</b>	<b>48.222.000</b>
			<b>СЕ ВКУПНО Програма 6 и Потпрограма ТК:</b>	<b>451.430.000</b>

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8712/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3939.

Врз основа член 40 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ  
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.4/13, 69/13 и 130/13), во точка 1, табелата “Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТГ – Изградба”, се заменува со нова табела, која гласи :

Општина	Училиште	Опис	Договор	Исплатено	Остаток до договор	Износ 2013
<b>АРАЧИНОВО</b>	Ново средно училиште	изградба на нов училишен простор				50.000
<b>КУМАНОВО</b>	СОУ „Наце Буѓони“	изградба на нов училишен простор				50.000
<b>МАВРОВО РОСТУШЕ</b>	Ново средно училиште	изградба на дополнителен училишен простор				2.500.000
<b>САРАЈ</b>	Ново средно училиште	изградба на нов училишен простор				10.000.000
<b>СКОПЈЕ</b>	АСУЦ „Боро Петрушевски“	продолжување со изградба на физкултурна сала				50.000
<b>СТРУГА</b>	СОУ „Ибраим Темо“	доградба и надградба	8.836.737	2.148.368	6.688.362	2.450.000
<b>СТРУГА</b>	СОУ „Нико Нестор“	доградба				50.000
<b>ШТИП</b>	СОУ „Димитар Мирасчиев“	надградба на кат над работилници во СОУ „Коле Нехтенин“				50.000
<b>ШУТО ОРИЗАРИ</b>	Ново средно училиште	продолжување со изградба	90.892.499	38.068.275	52.824.224	23.500.000
<b>Остаток по договори</b>					<b>59.512.586</b>	
<b>Вкупно 2013 година</b>						<b>38.700.000</b>
<b>Стручно-технички надзор</b>						700.000
<b>Техничка документација, елаборати и други непредвидени/итни/неодложни работи (елементарни непогоди)</b>						1.400.000
<b>СЕ ВКУПНО</b>						<b>40.800.000</b>

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8716/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**3940.**

Врз основа на член 7 од Законот за ученички стандард (“Службен весник на Република Македонија” број 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011 и 15/2013) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО  
УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 04/13 и 70/13) во точка 1 во ставот 9 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Програма/ Потпрограма	Ставка	ОПИС	НАМЕНА	ИЗНОС
<b>Програма 5</b>			<b>ВКУПНО:</b>	<b>252.910.000</b>
Потпрограма 50	426	Стоки и услуги	Други тековни расходи	622.000
Потпрограма 50	464	Разни трансфери	Стипендии за поддршка на талентирани ученици, сместување и исхрана на ученици во ученички домови	252.287.581
<b>Потпрограма ТИ</b>	482	<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ</b>		<b>4.000.000</b>
<b>СЕ ВКУПНО Програма 5 и Потпрограма ТИ:</b>			<b>СЕ ВКУПНО:</b>	<b>256.909.581</b>

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8717/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**3941.**

Врз основа на член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13 и 147/13) и член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 171/12) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА,  
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување на научно-истражувачката работа, технолошко-техничкиот развој во Република Македонија“ за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.4/13, 120/13 и 155/2013), Табелата 1 - Преглед на распределените средства за научно-истражувачка работа за 2013 година, се заменува со нова табела, која гласи:

Р.бр.	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО РАСПОРЕД НА БУЏЕТ- 2013
		420-патни и дневни трошоци	421- Комуналн и услуги, грееење, комуника ции и транспорт	423- Материјали и ситен инвентар	424- Поправки и тековно одржување	425- Договорни услуги	426-Други тековни расходи	464-Рани трансфери	
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти), научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престој во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	700.000	1.487.000	500.000	982.000	1.645.000	0	0	5.314.000
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (национални )	700.000	1.400.000	1.300.000	800.000	1.700.000	0	0	5.900.000
3	Научно-истражувачки проекти (билателарни)	1.134.000	700.000	600.000	600.000	700.000	0	0	3.734.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организација на научни собири	400.000	0	800.000	0	0	0	0	1.200.000
6	Учество на научни работници од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
7	Студиски престој во странство и престој на странски научни работници во РМ	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)	0	0	0	0	4.500.000	0	0	4.500.000
10	Стипендии за студии од втор циклус во земјата ,Стипендии за студии од трет циклус во земјата, Стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, Стипендии за студии од трет циклус во странство, Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, Еднократен надомест за одбрана на докторски труд, Стипендии за студии од втор циклус за ШАНГ АИЈ И ШЕФИЛД, Грција, Стипендии и школарини за специјалистички и постдипломски студии за изучување на старо-турски јазик, Стипендии за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка и Стипендии за последипломски студии и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата	0	0	0	0	0	0	61.620.000	61.620.000
11	Технолошки развој (развојни и иновациски проекти)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Техничка култура	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000
13	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	200.000	0	500.000	700.000
14	Контрибуција и Членарина во Меѓународни организации	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
15	ЦЕЕПУС	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
16	Други расходи исплата на експертски и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на огласи, конкурски и други активности.	0	0	0	0	940.000	0	0	940.000
	БУЏЕТ ЗА 2013 ГОДИНА	3.234.000	3.587.000	3.200.000	2.382.000	12.685.000	3.000.000	62.620.000	90.708.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8718/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

**3942.**

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2013 година („Службен весник на Република Македонија” бр.171/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе

**ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ  
УЧИЛИШТА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2013 година (“Службен весник на Република Македонија” бр. 4/13, 69/13, 116/13 и 130/13), во точка 1, табелата “Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА-изградба”, се заменува со нова табела, која гласи :

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма ТА – Изградба

Општина	Училиште	Опис	Договор	Исплатено	Остаток до договор	Износ 2013
<b>АЕРОДРОМ</b>	Ново основно училиште, населба Реонски центар	продолжување со изградба на нов училишен објект	129.998.953	51.800.000	78.198.953	64.200.000
<b>АРАЧИНОВО</b>	ОУ „Герг Кастриот Скендербеј“ с.Арачиново	доградба на училишниот објект	18.410.991	6.380.670	12.030.321	15.859.800
<b>БОГОВИЊЕ</b>	ОУ „Сабедин Бајрами“ ПУ с.Синичане	изградба на нов училишен објект	20.180.583			8.000.000
<b>ВЕВЧАНИ</b>	ОУ „Страшо Пинџур“ с.Вевчани	продолжување со изградба на нов училишен објект	60.132.887	36.005.973	24.126.914	21.200.000
<b>ТЕТОВО</b>	ОУ „Кирил и Методиј“ ПУ Фалише	доградба на училишниот објект				100.000
<b>ЧАИР</b>	ОУ „Конгреси Манастирит“	продолжување со изградба на нов училишен објект	105.809.939	49.118.379	56.691.560	51.244.000
<b>ШУТО ОРИЗАРИ</b>	ОУ „Браќа Рамиз Хамид“	доградба на училишниот објект	66.952.378			10.000.000
<b>ШУТО ОРИЗАРИ</b>	ОУ „26 Јули“	доградба на училишниот објект	24.613.290			7.000.000
<b>БИТОЛА</b>	ОУ „Крсте Мисирков“ Бистрица, ПУ Канино	изградба на нов училишен објект				100.000
<b>ЖЕЛИНО</b>	ОУ „Пашко Васа“ Групчин, ПУ с. Мерово	изградба на нов училишен објект				1.000.000
<b>ЖЕЛИНО</b>	ОУ „Пашко Васа“ с.Групчин ПУ с.Ново Село 1	изградба на нов училишен објект				1.000.000
<b>ШТИП</b>	ОУ „Димитар Влахов“ ПУ нас.Баби	доградба на училиници				100.000
<b>Остаток по склучени договори</b>					<b>171.047.748</b>	
<b>Вкупно</b>						<b>179.803.800</b>
<b>Стручно-технички надзор</b>						2.500.000
<b>Средства за враќање на задржан депозит</b>						242.200
<b>Техничка документација, елаборати и други –непредвидени/итни/неодложни работи (елементарни непогоди)</b>						2.800.000
<b>СЕ ВКУПНО</b>						<b>185.346.000</b>

2. Оваа програма влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8719/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3943.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, 53/2011, 144/2012 и 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.11.2013 година, донесе:

**ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И ДРЖАВНА И ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2013 ГОДИНА**

1. Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови и државна и локална урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 година („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 4/2013, 69/2013 и 130/13), во точката 1, во потточката 1.3 износот „5.000.000,00“, се заменува со износот „4.340.000,00“ во потточката 1.5 износот „3.700.000,00“ се заменува со износот „3.500.000,00.“

По потточката 1.16 се додаваат три нови потточки 1.17, 1.18 и 1.19 кои гласат:

„1.17 Изработка на заштитно конзерваторски основи  
100.000,00 денари

1.18 Изработка на Урбанистичко планска документација за бањски комплекс Кежовица, општина Штип  
560.000,00 денари

1.19 Подготвителни работи за урбанистичко планска документација за "Филмски град".  
200.000,00 денари

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8683/1  
19 ноември 2013 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ  
РАБОТИ**

3944.

**ОБЈАВА**

Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за отворање на нов регионален граничен премин наменет за меѓународен сообраќај меѓу двете земји „Белановце-Станчик“, потпишана на Граничниот премин Глобочица на 24 јуни 2013 година, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово за отворање на нов регионален граничен премин наменет за меѓународен сообраќај меѓу двете земји „Белановце-Станчик“, потпишана на Граничниот премин Глобочица на 24 јуни 2013 година („Службен весник на РМ“ бр. 150/2013), влезе во сила на 14 ноември 2013 година.

19 ноември 2013 година  
Скопје

Министер,  
**Никола Попоски**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И  
ВРСКИ**

3945.

Врз основа на член 173 став (2) и член 181, а во врска со член 177 и 179 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12 и 155/12), министерот за транспорт и врски донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ, ПРАВИЛАТА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА НАДЗОР НА АЕРОДРОМИ, ЛЕТАЛИШТА, ТЕРЕНИ И НА ДАВАЊЕТО НА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ИНСПЕКТОР**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат начинот, правилата и посебните услови за вршење на надзор на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги и посебните услови кои треба да ги исполнува инспектор.

Член 2

За целите на овој правилник под поимот „надзор“ се подразбира инспекција, надзор, преглед и друга формална активност која се врши со цел да се провери и/или утврди исполнетоста на безбедносните регулаторни услови.

Член 3

(1) Надзорот на аеродроми, леталишта, терени и на давањето на аеродромски услуги се врши врз основа на листа за проверка и прашалник изготвени за областа која е предмет на надзор.

(2) Листата за проверка и прашалникот од став (1) на овој член овозможуваат детална проверка на пропишаните безбедносни регулаторни услови на предметот на надзор.

(3) Листата за проверка и прашалникот од став (1) на овој член воздухопловниот инспектор ги доставува со пропратно писмо или по електронска пошта до операторот на аеродромот и/или давателот на аеродромски услуги и го определува рокот за нивно одговарање и доставување на увид на воздухопловниот инспектор.

(4) По извршениот увид во листата на проверка и прашалникот, воздухопловниот инспектор врши надзор на лице место со цел потврдување на веродостојноста на податоците во присуство на одговорно или овластено лице на субјектот кој е предмет на надзор, доколку такво лице постои.

Член 4

Доколку воздухопловниот инспектор по извршениот надзор од член 3 на овој правилник констатира дека нема повреда на законот и другите прописи од областа на воздухопловството над чие спроведување се врши надзор, подготвува извештај за констатираната состојба од извршениот надзор.

Член 5

(1) Доколку воздухопловниот инспектор за време на извршување на надзорот од член 3 на овој правилник утврди дека е повреден законот или другите прописи од областа на воздухопловството над чие спроведување се врши надзор, подготвува записник за наодите за извршениот надзор кој содржи опис на повредата, изјава на субјектот на надзорот, предлог на корективни мерки кои сторителот на повредата треба да ги преземе, податоци за лицето кое ја поднело пријавата, доколку такво лице постои и други информации кои се однесуваат на предметот на надзор.

(2) Записникот се доставува до субјектот на надзор во рок од три дена од денот на извршувањето на истиот.

(3) Записникот го потпишуваат воздухопловниот инспектор и субјектот на надзор.

(4) Записникот се составува во три примероци од кои еден за субјектот кој е предмет на надзор и два примероци за воздухопловниот инспектор.

(5) Субјектот на надзор може да даде забелешка и/или коментари при изготвување на записникот или во рок од три дена од денот на прием на записникот, со образложение за причините за тоа.

(6) Доколку одговорното лице на субјектот на надзор не даде забелешки на записникот во рокот од став (5) на овој член, се смета дека нема забелешки за истиот.

#### Член 6

(1) Врз основа на записникот од воздухопловниот инспектор, директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во понатамошниот текст: Агенција) донесува решение согласно член 182 од Законот за воздухопловство со кое се укажува на сторителот на повредата во определен рок да превземе корективни мерки во определени рокови со цел отстранување на утврдените недостатоци и неправилности.

(2) Решението од став (1) на овој член се составува во три примероци од кои еден се доставува на субјектот на надзор, еден на воздухопловниот инспектор и еден на Агенцијата.

(3) На барање на субјектот на надзор на кое му е наредено отстранување на утврдените недостатоци и неправилности, директорот на Агенцијата може да го продолжи рокот за извршување на одредена корективна мерка до 30 дена доколку со тоа не се загрозува безбедноста на аеродромот, леталиштето, теренот или давањето на аеродромски услуги.

(4) Доколку воздухопловниот инспектор за време на извршување на надзорот утврди постоење на небезбедна состојба која бара итно отстранување, директорот на Агенцијата издава оперативна директива или наредба за безбедност во согласност со член 9-д алинеја 12 од Законот за воздухопловство.

(5) За извршените корективни мерки врз основа на донесеното решение од став (1) на овој член, субјектот на надзор на писмено ја известува Агенцијата.

(6) Воздухопловниот инспектор со повторен надзор го утврдува извршувањето на корективните мерки од став (5) на овој член и составува извештај за истото.

#### Член 7

(1) По исклучок на став (4) од член 6 на овој правилник, воздухопловниот инспектор може да изрече усни инспекциски мерки кога ќе оцени дека тоа е неопходно за отстранување на непосредната опасност по животот и здравјето на луѓето, имотот од поголема вредност или кога е во прашање заштита на друг вид на јавен интерес.

(2) Во случајот од став (1) на овој член воздухопловниот инспектор усната инспекциска мерка ја доставува на писмено со решение на директорот на Агенцијата, до субјектот на надзор во рок од три дена од денот на нејзиното изрекување.

#### Член 8

Доколку субјектот кој е предмет на надзор, не постапи по решенијата од членовите 5 и 6 на овој правилник, директорот на Агенцијата може да забрани определени активности односно да ги суспендира и/или повлече важечките уверенија, одобрености или согласности и/или да поведе прекршочна постапка согласно важечките прописи.

#### Член 9

Надзорот може да биде редовен, вонреден и повторен.

#### Член 10

(1) Редовниот надзор се спроведува согласно годишниот план за надзор на Агенцијата.

(2) Годишниот план за надзор на Агенцијата содржи активности кои треба да се преземат на годишно ниво и преглед на сите надзори планирани во одредена календарска година.

#### Член 11

Вонредниот надзор се спроведува врз основа на:

- писмен налог од претпоставениот раководител на воздухопловниот инспектор или директорот на Агенцијата,

- барање или пријава до Агенцијата од страна на било кое правно или физичко лице и

- во случај на несреќа, сериозен инцидент или инцидент.

#### Член 12

Повторен надзор се врши:

- не подоцна од седум дена по истекување на роковите за превземање на корективни мерки или

- по добиено известување од член (6) став (5) од овој правилник, но не подоцна од три месеци по извршениот редовен, односно вонреден надзор.

#### Член 13

Надзорот на обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување на аеродром се врши согласно начинот, правилата и посебните услови утврдени со Националната програма за контрола на квалитетот во обезбедувањето во цивилното воздухопловство.

#### Член 14

Економскиот надзор на работењето на операторите на аеродром и/или давателите на аеродромски услуги се врши врз основа на принципите и правилата утврдени во ICAO Doc. 9562 – Airport economics manual и ICAO Doc. 9082 – Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services.

#### Член 15

(1) Економскиот надзор опфаќа надзор на постојаната исполнетост на економските услови од страна на операторите на аеродром кој е наменет за јавен воздушен превоз и/или на давателите на аеродромски услуги.

(2) Економскиот надзор на операторите на аеродром и/или даватели на аеродромски услуги се однесува на формирање на цените на услугите, обезбедувајќи транспарентност на пресметките, недискриминација, осигурување дека не е злоупотребена доминантната позиција на субјектите во воздушниот сообраќај, следење на инвестиционата политика во пресрет на идната побарувачка како и надзор врз предвидените и остварените трошоци за дадените услуги и остварување на финансирањето преку надоместоците за дадени услуги.

(3) Економскиот надзор подразбира редовно следење на економските показатели и проценка на нивото на економска стабилност на операторите на аеродром и давателите на аеродромски услуги како предуслов за стабилно остварување на деловниот план, со цел одржување и развој на нивото на безбедност со предвидување, проценување и утврдување на рационални трошоци на системот и анализа на годишниот извештај за работа со презентирани факти во делот на финансиските показатели, рационалноста, економичноста, ефикасноста и тенденциите во економското работење.

#### Член 16

(1) Економскиот надзор се врши врз основа на листа за проверка и прашалник со што се овозможува детална проверка на економското работење на операторите на аеродром и давателите на аеродромски услуги.

(2) Листата за проверка и прашалникот од став (1) на овој член воздухопловниот инспектор ги доставува со пропратно писмо или по електронска пошта до операторот на аеродромот и/или давателот на аеродромски услуги и го определува рокот за нивно одговарање и доставување на увид на воздухопловниот инспектор.

(3) По извршениот увид во листата на проверка и прашалникот, воздухопловниот инспектор врши надзор со цел потврдување на веродостојноста на податоците во присуство на одговорно или овластено лице на субјектот кој е предмет на надзор, доколку такво лице постои.

(4) Покрај начинот за вршење на економски надзор од став (1) на овој член, воздухопловниот инспектор врши прибирање на потребните документи, податоци и информации согласно динамиката утврдена во годишниот план за надзор и/или одржување на состаноци со операторите на аеродром и давателите на аеродромски услуги.

#### Член 17

Доколку воздухопловниот инспектор по извршениот економски надзор констатира дека нема неправилности во економското работење на операторот на аеродром и/или давателот на аеродромски услуги, изготвува извештај за констатираната состојба од извршениот надзор.

#### Член 18

Доколку воздухопловниот инспектор за време на извршениот економски надзор констатира неправилности во економското работење на операторот на аеродром и/или давателот на аеродромски услуги, постапува на начин опишан во членот 6 ставовите (1) и (2) од овој правилник.

#### Член 19

Економскиот надзор може да биде редовен, вонреден и повторен.

#### Член 20

Редовниот економски надзор се спроведува согласно одобриениот годишен план за надзор.

#### Член 21

Вонредниот надзор се спроведува врз основа на:

- писмен налог од претпоставениот раководител на воздухопловниот инспектор или директорот на Агенцијата,
- барање или пријава до Агенцијата од страна на било кое правно или физичко лице.

#### Член 22

(1) Повторен економски надзор се врши по извршен редовен или вонреден надзор со цел да се провери спроведувањето на корективните мерки.

(2) Повторен економски надзор се врши откако ќе помине рокот утврден во решението за отстранување на утврдените недостатоци.

#### Член 23

Надзор на аеродром, леталиште и терен и надзор на давањето на аеродромски услуги го вршат воздухопловни инспектори кои се во редовен работен однос во Агенцијата, кои покрај општиот услов од член 181 од Законот за воздухопловство треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

1) Воздухопловен инспектор за аеродроми, леталишта и терени треба да:

а) има успешно завршена обука за инспектор за аеродроми, леталишта и терени согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:

- обука за прописите на Република Македонија кои се однесуваат на условите за планирање, проектирање, изграба, одржување, регистрација и сертификација на аеродроми, леталишта и терени, управна постапка, континуиран надзор на аеродроми, леталишта и терени и преземање на казни и прекршочни мерки,

- обука за меѓународните стандарди за планирање, проектирање, изградба, одржување и сертификација на аеродроми, леталишта и терени кои се прифатени и транспонирани во прописите на Република Македонија;

б) има висока стручна подготовка – сообраќаен факултет насока воздушен сообраќај, градежен факултет и архитектонски факултет;

в) има валидно и важечко овластувања А за проектирање, ревизија и надзор согласно Законот за градење и

г) има активно познавање на англиски јазик.

2) Воздухопловен инспектор за аеродромски услуги треба да:

а) има успешно завршена обука за инспектор за аеродромски услуги согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:

- обука за прописите на Република Македонија кои се однесуваат на условите за давање на аеродромски услуги, управна постапка, континуиран надзор на давањето на аеродромски услуги и преземање на казни и прекршочни мерки,

- обука за меѓународните стандарди од областа на давањето на аеродромски услуги кои се прифатени и транспонирани во прописите на Република Македонија;

б) има висока стручна подготовка – сообраќаен факултет насока воздушен сообраќај и

в) има активно познавање на англиски јазик.

3) Воздухопловен инспектор за економски надзор на аеродроми треба да:

а) има успешно завршена обука за инспектор за економски надзор на аеродроми согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:

- обука за прописите на Република Македонија кои се однесуваат на условите за економското работење на аеродромите, управна постапка, континуиран надзор на економското работење на операторите на аеродроми и давателите на аеродромски услуги и преземање на казни и прекршочни мерки,

- обука за меѓународните стандарди од областа на економското работење на аеродромите кои се прифатени и транспонирани во прописите на Република Македонија;

б) има висока стручна подготовка – економски факултет и

в) има активно познавање на англиски јазик.

4) Воздухопловен инспектор за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на аеродроми треба да:

а) има успешно завршена обука за инспектор за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на аеродроми согласно Програмата за обука на Агенцијата која како минимум треба да вклучува:

- обука за прописите на Република Македонија кои се однесуваат на условите за обезбедување од дејствија на незаконско постапување на аеродроми, управна постапка, континуиран надзор на обезбедување од дејствија на незаконско постапување на аеродроми и преземање на казни и прекршочни мерки,

- обука за меѓународните стандарди од областа на обезбедување од дејствија на незаконско постапување на аеродроми кои се прифатени и транспонирани во прописите на Република Македонија;

б) има висока стручна подготовка – правен факултет или факултет за безбедност;

в) има потврда за завршена обука за персонал за обезбедување од дејствија на незаконско постапување;

г) има активно познавање на англиски јазик и

д) има извршени безбедносни проверки на минатото без недостатоци.

#### Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор и посебните услови кои треба да ги исполнува

лице за да врши инспекциски надзор на обезбедувањето од дејствија на незаконско постапување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/07) и Правилникот за начинот, правилата и посебните услови за вршење на инспекциски надзор на аеродроми, лета-лишта, терени и на давањето на аеродромски услуги, и посебните услови кои треба да ги исполнува лицето за да врши инспекциски работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/07).

**Член 25**

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-11128  
20 ноември 2013 година  
Скопје

Министер  
за транспорт и врски,  
**Миле Јанакиески, с.р.**

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**3946.**

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 02-41/3 од 10.10.2013 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 14.11.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на лицето Коста Костадиновски, за извршен член на Одборот на директори односно Главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Коста Костадиновски се дава за период од две години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката бр. 02-42/3 од 10.10.2013 година за избор на членови на Одборот на директори донесена на ден 09.10.2013 година од страна на Собранието на акционери и Одлуката бр. 02-39/3 од 10.10.2013 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08 - 137  
14 ноември 2013 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
по овластување на претседател  
комисионер,  
**Милаим Ајдини, с.р.**

**3947.**

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2009 бр. 67/2010 и бр. 24/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 02-41/2 од 10.10.2013 година, Комисијата за хартии од вредност на РМ на седницата одржана на ден 14.11.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. Се дава согласност за именување на лицето Јован Дојчиновски, за извршен член на Одборот на директори, односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на лицето Јован Дојчиновски се дава за период од две години од денот на донесувањето на ова Решение, согласно Одлуката бр. 02-42/3 од 10.10.2013 година за избор на членови на Одборот на директори донесена на ден 09.10.2013 година од страна на Собранието на акционери и Одлуката бр. 02-40/1 од 10.10.2013 година донесена од Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

3. Ова решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение односно со денот на разрешување на лицето од точка 1 на ова решение од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
по овластување на претседател  
комисионер,  
**Милаим Ајдини, с.р.**

Бр. УП1 08 - 138  
14 ноември 2013 година  
Скопје

**3948.**

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010 и бр. 24/2011), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 02-41/1 од 10.10.2013 година, на седницата одржана на ден 14.11.2013 година донесе

**РЕШЕНИЕ**

1. СЕ ДАВА согласност на измените на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, согласно одлуката број 02-42/1 од 10/10/2013 година за промена на мандатот на членовите на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, односно на пречистениот текст на Статутот на друштвото со број 02-42/2 од 10.10.2013 година.

2. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
по овластување на претседател  
комисионер,  
**Милаим Ајдини, с.р.**

Бр. УП1 08 - 139  
14 ноември 2013 година  
Скопје

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3949.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 136/11 и 79/13), како и член 31 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРѢИ ГРОУП ДОО Скопје, за влегување во сила на лиценцата за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 22.11.2013 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРѢИ ГРОУП ДОО Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „ТРЕСОНЧЕ“ со реф. бр. 11 издадена со Одлука УП1 бр. 07-49/13 од 09.05.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 70/13) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-49/13  
22 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

### ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

#### 1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРѢИ ГРОУП ДОО Скопје, ул. Романија бб, Скопје

#### 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

#### 3. Датум на издавање на лиценцата

22.11.2013 година

#### 4. Датум до кога важи лиценцата

22.11.2048 година

#### 5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 124.01.1/13

#### 6. Број на деловниот субјект – 6550118

#### 7. Единствен даночен број – 4043010503219

#### 8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

#### 9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „ТРЕСОНЧЕ“ со реф. бр. 11 на КП 281/3 од ИЛ 182, КП 190/2, КП 219/2, КП 258/22/23 од ИЛ187, КП 286/3 од ИЛ 1, КО Тресонче, Општина Маврово и Ростуша.

#### 10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

#### 11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

#### 12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

### 13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

### 14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

### 15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

### 16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

### 17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на

произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
  - извештај за промените во главнината,
  - извештај за паричните текови,
  - применетите сметководствени политики, и
  - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

### 18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

### 19. Мерење на произведената електрична енергија и мокност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

### 20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

Прилог 2

## 21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

## 22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

## 23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

## 24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

## ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ТРЕ-СОНЧЕ, реф. бр. 11

- број на производни единици (агрегати):.....2 (два)
- проценет животен век.....40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
  - тип Пелтон вертикална
  - производител ..... VAP Hydro, Pleven, Bulgaria
  - нето пад .....105 m
  - номинален проток.....2,00 m<sup>3</sup>/s
  - број на вртежи..... 600 min<sup>-1</sup>
  - максимална моќност.....2 X 925 kW
  - тип, производител и номинални податоци за генераторот:
    - тип – 2 X трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
    - вратило вертикално
    - работен напон 0,4 kV
    - фреквенција 50 Hz
    - производител: .....MARELLI GENERATORS, Italy
    - номинална активна моќност.....2 X 878 kW
    - број на вртежи.....600 min<sup>-1</sup>
    - cosφ.....0.9
    - ниво на заштита.....IP23
    - класа на изолација.....F
    - тип, производител и номинални податоци за трансформаторот :
      - тип .....трофазен, сув
      - производител:.....TRANSFORMATORI ELTTRICI ITALY
      - преносен однос.....0,4/10(20) kV/kV
      - моќност.....2 X 1250 kVA
      - фреквенција.....50 Hz
      - напон на краток спој.....6%



# Службен весник

на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2013163